



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба
Рок за рекламации 15 дена

Четврток, 30 март 2000
Скопје
Број 25

Претплатата за 2000 година изнесува
7 800 денари Овој број чини 150
денари Жиросметка 40100 603 12498

1707

1 Осигуреници

Член 5

Со овој закон задолжително се осигуруваат

- 1) лицата во работен однос
- 2) лицата кои се избрани или именувани на постојани должности јавни и други функции, ако за вршењето на таа функција примаат плата
- 3) државјаните на Република Македонија кои се во работен однос кај странски работодавци или во служба во меѓународни мисии и организации, странски дипломатски и конзуларни претставништва или во лична служба на странски државјани на територијата на Република Македонија (во натамошниот текст Република)
- 4) лицата кои вршат самостојна дејност
- 5) лицата кои се занимаваат со земјоделство, сточарство, живинарство, пчеларство или риболов како единствено или главно занимање
- 6) корисниците на пензии и парични надоместоци според прописите на пензиското и инвалидското осигурување како и државјани на Република Македонија кои примаат пензија или инвалиднина од странски носител на осигурување додека престојуват на територијата на Републиката
- 7) лицата привремено невработени додека примаат паричен надоместок и невработените лица кои се пријавуваат во Заводот за вработување, ако немаат друга основа на осигурување
- 8) учесниците во Народноослободителната војна и учесниците во Народноослободителното движење во Егејскиот дел на Македонија, војните инвалиди и членовите на семејствата на паднатите борци во НОВ и на умрените учесници во НОВ и цивилните инвалиди од војната, лицата прогонувани и затворани за идеите на самобитноста на Македонија и нејзината државност, на кои тоа својство им е утврдено со посебни прописи и членовите на семејството и родителите на лицата државјани на Република Македонија, загинали во војните при распаѓањето на СФРЈ

9) лицата корисници на постојана парична помош, лицата сместени во установи за социјална заштита и во други семејства согласно со прописите од социјалната заштита

10) државјаните на Републиката кои се во работен однос во странство, ако не се задолжително осигурени кај странскиот носител на осигурување според законот на земјата во која се вработени или според меѓународна спогодба а имале живеалиште на територијата на Републиката непосредно пред засновувањето на работниот однос во странство – за членовите на семејството кои живеат во Република Македонија,

11) странските државјани и лицата без државјанство вработени во странски фирми кои привремено изведуваат работи на територијата на Републиката, за време на школување или стручно усовршување на територијата на Републиката или се во служба на меѓународни организации, странски конзуларни и други претставништва или во лична служба на странски државјани кои уживаат дипломатски имунитет, ако со меѓународен договор поинаку не е определено

12) членовите на семејството на осигуреник кој се наоѓа на задолжителна воена служба во Армијата на

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за здравственото осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 март 2000 година

Број 07 1296/1 Претседател
29 март 2000 година на Република Македонија,
Скопје Борис Трајковски, с р

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с р

ЗА К О Н ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува здравственото осигурување на граѓаните, правата и обврските од здравственото осигурување, како и начинот на спроведување на здравственото осигурување

Член 2

Здравственото осигурување се установува како задолжително и доброволно

Задолжително здравствено осигурување се установува за сите граѓани на Република Македонија заради обезбедување на здравствени услуги и парични надоместоци врз начелата на сеопфатност, солидарност, еднаквост и ефективно користење на средствата под услови утврдени со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон

Доброволно здравствено осигурување се установува за обезбедување на здравствени услуги не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување

Член 3

Задолжителното здравствено осигурување го спроведува Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во натамошниот текст Фонд)

Доброволно здравствено осигурување можат да спроведуваат друштва за осигурување основани според прописите за осигурување

ДЕЛ I

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

I ОСИГУРЕНИ ЛИЦА

Член 4

Осигурени лица во смисла на овој закон се осигурениците и членовите на нивното семејство

Република Македонија за времето додека примаат материјално обезбедување според посебни прописи

13) лицата на издржување и казна затвор лица кои се наоѓаат во притвор ако не се осигурени по друга основна и мноштините лица кои се наоѓаат на извршување на воспитна мерка упатување во воспитно попечителен дом односно установа и

14) лицата вработени во врсните заедници и лицата од монашките редови

Григаните кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување според став 1 на овој член можат да пристапат кон задолжителното здравствено осигурување заради користење на право на здравствени услуги од член 9 на овој закон

2 Членови на семејство

Член 6

Врз основа на задолжителното здравствено осигурување на осигуреникот, се обезбедува задолжителното здравствено осигурување и на членовите на неговото семејство, ако не се осигурени според член 5 на овој закон

Како членови на семејство на осигуреникот, во смисла на овој закон, се сметаат брачниот другар и децата родени во брак или вон брак, посиноците, посвоените деца и децата земени на издржување

Член 7

Децата на осигуреникот се здравствено осигурени

1) до навршување на 18-годишна возраст, а по тие години само ако се на редовно школување, но најдоцна до навршување на 26 години,

2) кога се на вонредно школување, ако поради приодата на болеста не се во можност редовно да ја посетуваат наставата и

3) ако се или станат неспособни за самостоен живот и работа во смисла на прописите на пензиското и инвалидското осигурување, односно за социјалната заштита, ако осигуреникот ги издржува – за сето време додека трае таквата неспособност

II ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ

Член 8

Со задолжително здравствено осигурување на осигурените лица им се обезбедува право на основни здравствени услуги под услови утврдени со овој закон во случај на

- 1) болест и повреда надвор од работа и
- 2) повреда на работа и професионално заболување

1 Основни здравствени услуги

Член 9

Основните здравствени услуги од член 8 на овој закон се

а) во примарната здравствена заштита

1) здравствени услуги заради утврдување, следење и проверување на здравствената состојба

2) преземање на стручно медицински мерки и постапки за унапредување на здравствената состојба спречување сузбивање и рано откривање на болести и други нарушувања на здравјето

3) укажување на итна медицинска помош вклучувајќи и превоз со санитетско возило кога е тоа неопходно

4) лекување во ординација, односно во домот на корисникот

5) здравствена заштита во врска со бременост и породување

6) спроведување на превентивни терапевтски и рехабилитациони мерки

7) превенција лекување и санирање на болестите на устата и забите и

8) лекови според листата на лекови што со општ акт ја утврдува Фондот на кој министерот за здравство дава согласност

б) во специјалистичко консултативната здравствена заштита

1) испитување и утврдување на заболувањата, породите и здравствената состојба,

2) спроведување на специјализирани дијагностички терапевтски и рехабилитациони постапки и

3) протези ортопедски и други помагала помошни и санитетски справи и материјали и забнотехнички средства според индикации утврдени со општ акт на Фондот на кој министерот за здравство дава согласност,

в) во болничката (краткотрајна и долготрајна) здравствена заштита

1) испитување и утврдување на здравствената состојба лекување, рехабилитација нега, сместување и исхрана во болнички услови,

2) лекови според листата на лекови што со општ акт ја утврдува Фондот на кој министерот за здравство дава согласност, како и помошни материјали кои служат за примена на лековите и санитетските и друг материјал потребен за лекување и

3) сместување и исхрана на придружник при неопходно придружување на дете до тригодишна возраст додека е на болничко лекување но најмногу до 30 дена и

г) обдукција на умрени по барање на здравствени установи

Фондот со општ акт поблиску ги определува основните здравствени услуги од став 1 на овој член, начинот на остварувањето на правата на здравствени услуги како и стандардите и нормативите за спроведување на здравствената заштита, на кој министерот за здравство дава согласност

2 Здравствени услуги кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување

Член 10

Со задолжителното здравствено осигурување не се опфатени здравствените услуги

1) естетски операции кои не се медицински индикации

2) користење на повисок стандард на здравствени услуги во болничката здравствена заштита над утврдените стандарди

3) бањско климатско лекување

4) медицинска рехабилитација на дегенеративни заболувања според општ акт утврдено од министерот за здравство освен за деца до 18 годишна возраст,

5) лекови кои не се опфатени со листите на лекови од член 9 на овој закон

6) протези ортопедски и други помагала помошни и санитетски справи и материјали и забнотехнички средства кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување или се изработени од надстандарден материјал

7) општа нега сместување и исхрана во геронтолошка установа

8) специјалистичко-консултативни и болнички здравствени услуги без упат од избраниот лекар,

9) прекинување на бременост ако не е медицински индицирано

10) лекување како последица на непридржување на упатствата од лекарот

11) издавање на сите видови лекарски уверенија

12) набавка на нови протетски и ортопедски справи и други помагала пред утврдениот рок,

13) отрезнување и лекување од акутна алкохолизирана состојба, како и за намерни труења, кои не се предизвикани од душевни растројства,

14) лекување во странство ако лекувањето е извршено без одобрение од Фондот за дел од трошоците кои се повисоки од трошоците на соодветните услуги од основните здравствени услуги во земјата

15) лекување кое е последица на кривично дело или прекршок што го сторил самиот осигуреник

16) прегледи, испитувања и упатувања до надлежниот орган за оценување на работната способност според прописите за пензиското и инвалидското осигурување кога тие се вршат по барање на осигуреникот работодавецот или друг орган

17) незадолжително вакцинирање

18) лекување односно рехабилитација од болести на зависност над 30 дена

19) прегледи на умрени и обдукција по барање на надлежни органи или граѓани,

20) здравствени прегледи на вработените кои се упатуваат на работа во странство од страна на работодавците како и прегледите и превентивните мерки на здравствена заштита за патување во странство,

21) лекување од последици на третман од надрилекарски или употреба на надрилекарства и

22) други здравствени услуги кои според овој закон не паѓаат на товар на средствата на Фондот

Член 11

Со задолжителното здравствено осигурување не се опфатени здравствените услуги кои работодавците се должни да ги обезбедуваат за своите работници во согласност со прописите за заштита при работа како што се

1) прегледи заради утврдување на здравствената состојба и работната способност на работниците за вршење на одредени работи и работни задачи,

2) систематски, контролни и периодични прегледи на работниците со оглед на полот, возраста и условите за работа појавата на професионални болести поврди на работа и хроничните болести

3) претходни и периодични прегледи на работниците кои работат на работи односно работни задачи под посебни услови на работа

4) прегледи на работниците кои задолжително се вршат заради заштита на средината, заштита на по трошувачите односно корисниците на други задолжителни здравствени прегледи

5) преземање мерки за откривање и отстранување на причините кои можат штетно да влијаат на здравјето на работниците во вршењето на работите односно работните задачи

6) оценување на влијанието на условите за работа врз вршењето на одделни работи односно работни задачи (прашината бујавата осветлувањето зголеме ната радиоактивност вибрациите испарувањето на хемиските материи и слично) заради заштита од професионални болести

7) следење и унапредување на хигиенските услови за работа како и условите за исхрана на работниците

8) проучување и преземање мерки заради намалување на привремената спреченост за работа односно инвалидност и

9) други превентивни мерки за заштита на работниците

Од средствата на Фондот не се покриваат превентивни здравствени услуги на професионалните спортисти кои се обезбедуваат со посебен закон

II ПРАВА НА ПАРИЧНИ НАДОМЕСТОЦИ

Член 12

Во рамките на задолжителното здравствено осигурување се обезбедува право на парични надоместоци и тоа,

1) право на надоместок на плата за време на привремена спреченост за работа поради болест и повреда и за време на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство и

2) право на надоместок на патни трошоци

1 Надоместок на плата

Право на надоместок на плата за време на привремена спреченост за работа поради болест и повреда

Член 13

Право на надоместок на плата за време на привремена спреченост за работа поради болест и повреда можат да остварат осигурениците од член 5 став 1 точки 1,2,3 и 4 на овој закон во случај на

1) болест и повреда надвор од работа,

2) повреда на работа и професионална болест,

3) лекување и медицинско испитување,

4) негување на болно дете до тригодишна возраст,

5) негување на болан член на потесно семејство над тригодишна возраст, но најмногу до 30 дена,

6) неопходно придружување на болно лице упатено на преглед или лекување надвор од местото на живеење,

7) неопходно придружување на болно дете до тригодишна возраст додека е на болничко лекување но најмногу до 30 дена,

8) доброволно давање на крв ткиво или орган и

9) изолираност заради спречување на зараза

Надоместокот на плата во случаите од став 1 на овој член припаѓа од првиот ден на спреченоста за работа и трае цело време додека трае спреченоста за работа а се исплатува за деновите за кои се остварува плата според прописите за работни односи

Право на надоместок на плата за време на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство

Член 14

Право на надоместок на плата за време на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство можат да остварат осигурениците од член 5 став 1 точки 1,2,3 и 4 на овој закон и по тоа основ биле здравствено осигурени непрекинато најмалку шест месеци пред започнувањето на отсуството

Надоместокот од став 1 на овој член се исплатува за деновите за кои се остварува плата и во трите утврдено со прописите за работните односи

Услови за остварување на правото на надоместок на плата

Член 15

Осигурениците од членовите 13 и 14 на овој закон можат да остварат право на надоместок на плата ако ги исполнуваат и следниве услови

1) придонесот за задолжителното здравствено осигурување редовно да е уплатуван или со задоцнување од најмногу 60 дена и

2) оцената за привремена спреченост за работа ја дал избраниот лекар односно лекарската комисија

Основица за утврдување на надоместокот на плата

Член 16

Основица за пресметување на надоместокот на плата претставува просечниот месечен износ на исплате

ната нето плата на која е платен придонесот за задолжителното здравствено осигурување во последните шест месеци пред настанувањето на случајот поради кој се стекнува правото на надоместокот

Ако за осигуреникот не може да се утврди основна цата за надоместокот според став 1 на овој член основната цата за надоместокот ќе се утврди од платата што ја остварил за деновите поминати на работа во периодот пред настанување на случајот

За осигурениците од член 5 став 1 точка 4 на овој закон, основна цата за пресметување на надоместок на плата претставува основната цата на која е платен придонесот за задолжителното здравствено осигурување

Висина на надоместокот на плата

Член 17

Висината на надоместокот на плата за време на привремена спреченост за работа ја определува работодавецот односно Фондот со општ акт, но најмалку во висина од 70% од основната цата за надоместокот на плата

По исклучок од став 1 на овој член висината на надоместокот на плата за време на привремената спреченост за работа предизвикана со повреда на работна професионална болест за време на дивање крв ткиво или орган како и за време на отсуство поради бременост раѓање и мајинство изнесува 100% од основната цата на надоместокот на плата утврдена според член 16 на овој закон

Исплата на надоместокот на плата

Член 18

Надоместокот на плата за првите 60 дена спреченост за работа го утврдува и исплатува работодавецот од своите средства а над 60 дена Фондот

По исклучок од став 1 на овој член надоместокот на плата се исплатува од средствата на Фондот од првиот ден на привремената спреченост за работа во случај на нега на болно дете до тригодишна возраст до бороволно давање крв ткиво или орган како и отсуство од работа поради бременост раѓање и мајчинство

Ако доброволен дарител на крв не остварил надоместок на платата кај работодавецот кај кого е вработен за отсуство од работа поради доброволно давање крв, може да бара тоа право да го оствари на товар на средствата на Фондот

Усогласување на надоместокот на плата

Член 19

Ако привремената спреченост за работа траела подолго од 30 дена, основната цата за надоместокот на платата се усогласува со движењето на платата кај работодавецот кај кого е вработен осигуреникот во месецот за кој се исплатува надоместокот во однос на платата од која е утврдена основната цата за надоместокот на платата односно со движењето на основната цата за плаќање на придонесот за задолжителното здравствено осигурување

Надоместокот на платата усогласен според став 1 на овој член не може да изнесува повеќе од платата што осигуреникот би ја остварил со работа

Оцена за спреченост за работа

Член 20

Оцена за привремената спреченост за работа за првите 5 дена дава избраниот лекар од примарната здравствена заштита а над 16 дена дава првостепената лекарска комисија на Фондот по предлог на избраниот лекар

Доколку осигуреникот не е задоволен од оцената на лекарот односно лекарската комисија од став 1 на овој член може да поднесе приговор до првостепената

лекарска односно до второстепената лекарска комисија

Составот надлежноста и начинот на работа на комисиите од ставовите 1 и 2 на овој член се утврдува со општ акт на Фондот

Преиспитување на оцената

Член 21

Работодавецот односно Фондот, во зависност од тоа кој врши исплата на надоместокот на плата може да поднесе барање за преиспитување на оцената за привремена спреченост за работа до првостепената, односно второстепената лекарска комисија

Упатување на инвалидска комисија

Член 22

Во случај на подолго траење на привремената спреченост за работа до 12 месеци, лекарската комисија од член 20 став 1 на овој закон го упатува осигуреникот до надлежниот орган за оценување на работната способност, според прописите за пензиското и инвалидското осигурување

Во случаите од став 1 на овој член осигуреникот има право на надоместок на плата од средствата на Фондот до денот на утврдувањето на инвалидноста, но најмногу 60 дена од денот на упатувањето

Запирање на исплатата на надоместокот

Член 23

Осигуреникот не може да оствари, односно ќе му се запре исплата на надоместокот на платата за време на привремената спреченост за работа ако

- 1) неоправдано не се јави на определен лекарски или комисијски преглед и лекување или свесно не се придржува кон упатствата на лекарот
- 2) во времето на привремената спреченост за работа се утврди дека работи и остварува приход и
- 3) на работодавецот кај кого нема други вработени, а во тој период остварува приходи

2 Надоместок на патните трошоци

Член 24

Осигурените лица имаат право на надоместок на патните трошоци ако се упатени да користат здравствени услуги надвор од Републиката, во висина и на начин утврдени со општ акт на Фондот

По исклучок од став 1 на овој член, осигурените лица имаат право на надоместок на патните трошоци ако се упатени да користат здравствени услуги во врска со дијализа и вежби за рехабилитација на видот, слухот и говорот надвор од местото на живеење, а кои се спроведуваат амбулантски

IV ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Пријава – одјава за задолжителното здравствено осигурување

Член 25

Прва од задолжителното здравствено осигурување може да оствари само лице на кое му е утврдено својство на осигуреник односно осигурено лице согласно со овој закон

Својство на осигуреник и осигурено лице се утврдува врз основа на пријавата за здравствено осигурување што ја поднесуваат обврзаникот за уплата на придонесот

Пријавата за здравствено осигурување се поднесува до Фондот во рок од осум дена од денот на изнесувањето на работниот однос односно од денот на стекнувањето на својството врз основа на кое е должен да поднесе пријавата за задолжително здравствено осигурување

Ако Фондот по поднесената пријава не признае својство на осигуреник или тоа својство го признае по друга основа должен е за тоа да донесе решение

По престанокот на основот за задолжително здравствено осигурување обврзниците за уплата на придонесот се должни во рок од осум дена да поднесат одјава на осигурувањето.

Начинот на пријавување и одјавување на осигуреникот односно на осигуреното лице го утврдува Фондот со општ акт

Утврдување на својството на осигуреник

Член 26

Ако обврзникот за поднесување на пријава од член 25 на овој закон не поднесе пријава за осигурување, лицето за кое не е поднесена пријава може да бара Фондот со решение да го утврди својството на осигуреник

Ако обврзникот за поднесување на пријава од член 25 на овој закон не поднесе пријава за задолжително здравствено осигурување, Фондот по службена должност со решение го утврдува својството на осигуреник

Докажување на својството на осигуреник

Член 27

Правата од задолжителното здравствено осигурување во рамките на обемот на правата утврдени со овој закон и прописите донесени врз основа на него, осигурените лица ги остваруваат врз основа на здравствена легитимација и доказ дека придонесот за задолжителното здравствено осигурување е платен

Формата и содржината на здравствената легитимација, начинот на нејзиното издавање и користење, како и доказот од став 1 на овој член ги утврдува Фондот со општ акт

Избор на лекар

Член 28

Осигуреното лице има право и должност да избере лекар по примарната здравствена заштита

Избраниот лекар е должен на осигуреното лице да му укажува здравствени услуги од примарната здравствена заштита и да го следи неговото здравје

Секој избран лекар е должен во случај на негово отсуство или привремена спреченост за работа, на своите пациенти да им обезбеди замена со соодветен лекар од примарната здравствена заштита

Лекарот може да го одбие изборот на осигуреното лице ако покажува недоверба или не постапува според неговите совети

Начинот на остварување на правото за избор и промена на лекар го утврдува Фондот со општ акт

Упатување

Член 29

Осигуреното лице може да користи здравствени услуги во специјалистичко-консултативната и во болничката здравствена заштита, со упат од избраниот лекар согласно со член 9 став 2 на овој закон

По исклучок од став 1 на овој член, во итни случаи, осигуреникот може да користи здравствени услуги без упат

Лекување во странство

Член 30

Осигуреното лице може да користи болничко лекување во странство со одобрение на Фондот ако е во прашање заболување кое не може да се лекува во Републиката, а во земјата во која осигуреникот се упатува постои можност за успешно лекување на тоа заболување

Осигуреникот кој е упатен на привремена работа во странство може да користи здравствени услуги во странство во обем утврден со овој закон

Осигурените лица кои привремено престојуваат во странство можат да користат само итна медицинска помош

Начинот на користење на здравствени услуги според ставовите 1, 2 и 3 на овој член и најповолните цени на здравствените услуги во странство ги утврдува Фондот со општ акт на кој министерот за здравство дава согласност

Постапка за остварување на правата од задолжителното здравствено осигурување

Член 31

Во постапката за остварување на правата и обврските утврдени со овој закон се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка, ако со овој закон поинаку не е определено

За правата утврдени со овој закон во прв степен решава Фондот а во втор степен министерот за здравство

Против конечното решение на министерот за здравство може да се води управен спор

V УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Плаќање на учество

Член 32

Осигурените лица учествуваат со лични средства при користењето на здравствени услуги и лекови, но најмногу до 20% од просечниот износ на вкупните трошоци на здравствената услуга, односно лековите

За здравствените услуги за одобрено лекување во странство осигуреното лице учествува со 20% од вкупните трошоци

Висината на учеството од став 1 на овој член во фиксен износ обратно пропорционално од цените на услугите, ја утврдува Фондот со општ акт на кој министерот за здравство дава согласност

Член 33

Осигурените лица учествуваат до 50% од утврдена цена на протезите, ортопедските и други помагала и санитарски средства изработени од стандарден материјал, согласно со член 9 став 1 точка 3 под б на овој закон

Висината на учеството од став 1 на овој член ја утврдува Фондот со општ акт на кој министерот за здравство дава согласност

Ослободување од учество

Член 34

Од учеството утврдено во член 32 на овој закон се ослободуваат

– осигурените лица за лекарски преглед кај избраниот лекар и итна медицинска помош на повик

– корисници на постојана парична помош лицата сместени во установи за социјална заштита и во друго семејство, според прописите за социјална заштита освен за лековите од листата на лекови издадени на рецепт во примарната здравствена заштита и за лекувањето во странство,

– душевно болни лица сместени во психијатриски болници и ментално ретардирани лица без родителска грижа и

– осигурените лица кои во текот на една календарска година платиле учество во специјалистичко консултативната и болничката здравствена заштита освен за лековите од листата на лекови издадени на рецепт во примарната здравствена заштита и за лекувањето во странство, во износ повисок од 70% од просечната остварена месечна нето плата во Републиката во претходната година

За осигурените лица кои остваруваат месечен нето приход во семејството помал од просечната нето плата во Републиката во претходната година како и за одредени возрастни групи, Фондот со општ акт, на кој министерот за здравство дава согласност, ќе определи понизок износ за ослободување од плаќање на партиципација од износот утврден во став 1 алинеја 4 на овој член

Член 35

Од учеството утврдено во член 33 на овој закон се ослободуваат децата до 18-годишна возраст и осигурените лица кои имаат потреба од протези за долни и горни екстремитети, слушни протези, ортооптички помагала и инвалидска количка и од медицински помагала за функција на физиолошките празнења

Член 36

Учеството на осигуреното лице со лични средства во цената на здравствените услуги и на лековите е приход на Фондот, се плаќа во здравствената установа, а Фондот врши контрола на наплатените средства

VI ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА

Извори на средства

Член 37

Средства за задолжителното здравствено осигурување се обезбедуваат од

- 1) придонеси од
 - бруто платите и надоместоците на платите на вработените,
 - пензиите и надоместоците од пензиското и инвалидското осигурување,
 - приходите на лицата кои самостојно вршат дејност
 - средства за невработените лица и
 - средствата на другите обврзници на придонес
- 2) дополнителен придонес за случај на повреда на работа и професионално заболување,
- 3) учество на осигурениците,
- 4) буџетот на Републиката,
- 5) камати и дивиденди,
- 6) подароци, легати и
- 7) други приходи

Обврска за плаќање на придонесот

Член 38

Осигурениците од член 5 на овој закон плаќаат придонес за задолжително здравствено осигурување

Придонесот за задолжителното здравствено осигурување го пресметуваат задржуваат и уплатуваат

- 1) правните, физичките лица и државните органи (во натамошниот текст работодавци) за осигурениците од член 5 став 1 точки 1 и 2 на овој закон
- 2) Фондот на пензиско и инвалидско осигурување на Македонија за осигурениците од член 5 став 1 точка 6 на овој закон,
- 3) Заводот за вработување за осигурениците од член 5 став 1 точка 7 на овој закон,
- 4) надлежниот орган на управата за осигурениците од член 5 став 1 точки 8, 9, 12 и 13 на овој закон и
- 6) сами за себе осигурениците од член 5 став 1 точки 3, 4, 5, 10, 11, 14 и став 2 на овој закон

Член 39

Осигурениците од член 5 став 1 точки 1, 2, 3 и 4 на овој закон плаќаат дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување

Основица за пресметување на придонесот

Член 40

Основица за пресметување и плаќање на придонесот за задолжително здравствено осигурување од члените 38 и 39 на овој закон, за осигурениците на кои се утврдува плата е бруто платата и надоместокот на платата

Бруто плата во смисла на овој закон, претставува платата во која се содржани и придонесите и даноците што се плаќаат од платата односно надоместокот на платата

За осигурениците на кои не се утврдува плата како основица за пресметување на придонесот за задолжителното здравствено осигурување се зема основицата од која се пресметува и плаќа персоналниот данок од плата, зголемена со придонесите и даноците од плата (бруто основица)

Основицата за пресметување на придонесот од ставовите 1 и 3 на овој член, не може да биде помала од најниската плата по работник утврдена со колективен договор помножена со просечниот коефициент на сложеност на трудот кај работодавецот

На работниците кои покрај платата примаат и паричен надоместок за скратено работно време, односно за помала плата според прописите за пензиско и инвалидско осигурување, во основицата за пресметување на придонесот за задолжително здравствено осигурување се зема и надоместокот остварен според тие прописи

Член 41

Основица за пресметување на придонесот за задолжителното здравствено осигурување на осигурениците од член 5 став 1 точка 5 на овој закон е платата од вршењето на дејноста, односно утврдениот катастарски приход

Основицата од став 1 на овој член не може да биде помала од најниската плата утврдена со колективен договор за соодветната дејност

Член 42

Основица за пресметување и плаќање на придонесот за задолжителното здравствено осигурување на корисниците на пензии, односно надоместоци според прописите на пензиското и инвалидското осигурување, како и корисници на странски пензии е висината на пензијата односно висината на надоместокот

Член 43

За граѓаните од член 5 став 2 на овој закон кои пристапуваат кон задолжителното здравствено осигурување основица за пресметување на придонесот за задолжително здравствено осигурување е просечно исплатената месечна нето плата по работник во стопанството

Член 44

За осигурениците од член 5 став 1 точки 7, 8, 9, 12, 13 и 14 на овој закон, основица за пресметување и плаќање на придонесот за задолжително здравствено осигурување е износот од 65% од просечно исплатената месечна нето плата по работник во стопанството

Член 45

Основица за пресметување на придонесот за задолжително здравствено осигурување заради користење на здравствени услуги во странство, за осигурениците упатени за извршување на работа во странство од надлежен државен орган, односно правни и физички лица, кои не се осигурени кај странскиот носител на осигурување, е платата што ја примаат во земјата и во странство

Статус на придонесите**Член 46**

Стапките на придонесите за задолжително здравствено осигурување се утврдуваат како единствени стапки кои по предлог на Владата ги утврдува Собранието на Република Македонија

Со актот од став 1 на овој член Собранието на Република Македонија ги утврдува и основните и висината на придонесот за одделни категории на осигуреници кои не се определени со овој закон

Пресметување и уплатување на придонесот**Член 47**

Придонесот за задолжителното здравствено осигурување го пресметуваат, задржуваат и уплатуваат обврзниците од член 38 на овој закон при секоја исплата на плата, надоместок на плата, пензија, односно друг паричен надоместок

Носителот на платниот промет кај кој обврзникот има жиро сметка врши претходна контрола на пресметувањето и уплатувањето на придонесот за задолжително здравствено осигурување

Пресметувањето и наплатувањето на придонесот од осигуреници кои сами се обврзници за плаќање на придонес за задолжително здравствено осигурување го врши Фондот

Член 48

За пресметувањето уплатувањето стасаноста за старноста и отпинувањето на придонесот за задолжително здравствено осигурување, како и за казнените камати, се применуваат прописите за пресметување и наплата на персоналниот данок од доход

Контрола на пресметувањето и уплатувањето на придонесот**Член 49**

Фондот врши контрола на пресметувањето и уплатувањето на придонесот за задолжително здравствено осигурување за сите обврзници на придонес

Ако при контролата од став 1 на овој член се утврди дека придонесот за задолжително здравствено осигурување не е правилно пресметан и уплатен согласно со овој закон Фондот ќе покрене постапка за наплатата на основниот долг заедно со законската камата според прописите за извршната односно паричната постапка

Член 50

Првите и физичките лица – обврзници за пресметување и уплата на придонес за задолжително здравствено осигурување се должни да ги достават податоците и да ги стават на располагање сите документи од значење за утврдување на висината на пресметаниот и уплатениот придонес како и за остварување на правото на надоместок на плата

Член 51

Фондот може да бара од Управата за јавни приходи или друга надлежна институција да врши контрола на пресметувањето и уплатувањето на придонесот за задолжително здравствено осигурување

Односите меѓу Фондот и институцијата од став 1 на овој член се уредуваат со договор

Член 52

За осигурениците за кои Фондот ќе утврди дека придонесот не е редовно уплатуван или уплатата задоцnila повеќе од 60 дена прввта од задолжителното здравствено осигурување на осигурените лица се ускратуваат, освен правото на медицинска помош

Ускратените права од став 1 на овој член повторно се воспоставуваат со денот на намирувањето на сите пристигнати и неуплатени обврски

VII ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ**Статус на Фондот****Член 53**

Се основа Фонд за здравствено осигурување на Македонија за спроведување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување

Фондот врши дејност од јавен интерес и врши јавни овластувања утврдени со овој закон

Фондот има својство на правно лице
Фондот е самостоен во својата работа,
Седиштето на Фондот е во Скопје,
Фондот има статут и
Фондот има единствена жиро-сметка

Делокруг на работа**Член 54**

Фондот ги врши следниве работи

1) ги спроведува прописите и политиката на развојот и унапредувањето на здравствената заштита во врска со задолжителното здравствено осигурување

2) со општи акти ги уредува прапањата за кои е овластен со овој закон,

3) планира и прибира средства од задолжителното здравствено осигурување,

4) обезбедува остварување на права од задолжителното здравствено осигурување на осигурените лица се грижи за законито остварување на нивните права и им пружа стручна помош при остварувањата на нивните права и интереси,

5) ги плаќа здравствените услуги за осигурените лица на здравствените установи кои ги обезбедуваат здравствените услуги,

6) ги плаќа надоместоците на плати и други парични надоместоци

7) со општ акт ги утврдува цените на здравствените услуги од задолжителното здравствено осигурување на кои министерот за здравство дава согласност,

8) ги утврдува референтните цени за лековите, медицинските помагала, опремата, протезите, ортопедските и други помагала и потрошните материјали кои се користат во здравствената заштита на осигурените лица што Фондот ги надоместува, на кој министерот за здравство дава согласност

9) договара обезбедување на здравствени услуги на осигурените лица со здравствените установи според нормативи и стандарди базирани врз усвоена медицинска доктрина за ефикасна и рационална здравствена заштита,

10) развива сопствен информативен систем со потребни податоци за задолжителното здравствено осигурување,

11) ги спроведува меѓународните договори во делот на задолжителното здравствено осигурување,

12) врши увид и контрола на договорениот обем и вид на обезбедени здравствени услуги на осигурените лица во здравствените установи

13) презема мерки за ефикасно, ефективно и економично користење на средствата од задолжителното здравствено осигурување

14) одлучува за првиги од задолжителното здравствено осигурување во прв степен и

15) врши и други работи во врска со правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување

Управен одбор**Член 55**

Со Фондот управува Управен одбор
Управниот одбор се состои од 13 членови кои ги именувува Собранието на Република Македонија за време од две години и тоа

– шест претставници на осигурениците

- двајца претставници од работодавците
 - тројца претставници од здравствените установи на предлог на коморите од областа на здравството,
 - еден претставник од Министерството за здравство и
 - еден претставник од Министерството за финансии
- Управниот одбор од своите членови избира претседател и заменик на претседателот

Делокруг на работа на Управниот одбор

Член 56

Управниот одбор на Фондот ги врши следниве работи

- 1) учествува во утврдување на развојот на задолжителното здравствено осигурување
- 2) донесува статут на Фондот
- 3) ги донесува општите акти предвидени со овој закон,
- 4) донесува програма и план за работа,
- 5) донесува акти за организација и систематизација на Фондот
- 6) донесува финансиски план на Фондот,
- 7) донесува програма за инвестициони вложувања во здравството врз основа на утврдени здравствени приоритети,
- 8) усвојува завршна сметка и годишен извештај за работењето на Фондот
- 9) се грижи за остварување на задолжителното здравствено осигурување,
- 10) го следи остварувањето на меѓународните договори и меѓудржавните спогодби од областа на здравственото осигурување,
- 11) разгледува прашања извештаи, информации и други материјали во врска со состојбата и проблемите од задолжителното здравствено осигурување и други работи од надлежност на Фондот
- 12) именува и разрешува директор на Фондот
- 13) основа комисији и други работни тела и
- 14) одлучува и за други работи утврдени со закон и статут на Фондот

Управниот одбор ги донесува одлуките со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови

Пред донесувањето на општите акти предвидени со овој закон Управниот одбор мора да побара мислење од коморите од областа на здравството, здравствените организации и другите асоцијации

На актите од став 1 точки 5, 6 и 7 на овој член министерот за здравство дава согласност

Директор

Член 57

Работоводен орган на Фондот е директорот

Директорот на Фондот има заменик

За директор на Фондот и негов заменик се именуваат лица со високо образование

Директорот на Фондот и неговиот заменик ги именува Управниот одбор по пат на јавен конкурс, за време од четири години, со можност за уште еден избор

Согласност на одлуката за именување на директорот на Фондот и неговиот заменик дава Владата на Република Македонија

Член 58

Директорот на Фондот

- раководи со работата на Фондот,
- го застапува и претставува Фондот
- предлага општи акти,
- се грижи за спроведување на прописите и општите акти на Фондот и
- врши и други работи определени со прописите статутот и општите акти на Фондот

Член 59

Управниот одбор ги разрешува директорот на Фондот и неговиот заменик и пред рокот за кој биле именувани

- на негово барање

– ако настане некоја од причините поради кои според прописите за работни односи му престанува работниот однос по сила на законот

– ако не постапува според законот статутот и општите акти на Фондот или неоправдано не ги спроведува одлуките на Управниот одбор или постапува во спротивност со нив,

– ако со својата несовесна и неправилна работа му предизвика на Фондот значителна штета или ако ги занемарува, или не ги извршува своите обврски и поради тоа настанат, или би можеле да настанат потешки нарушувања во дејноста на Фондот,

– ако го попречува или на друг начин го оневозможува остварувањето на правата и обврските од здравственото осигурување и

– ако работи спротивно на законот

Согласност на одлуката за разрешување на директорот на Фондот и неговиот заменик дава Владата на Република Македонија

Стручна служба на Фондот

Член 60

Заради извршување на стручните, административните и други работи Фондот основа единствена стручна служба

Стручната служба на Фондот се организира заради обезбедување на непречено, рационално и успешно вршење на работите на Фондот како и достапно остварување на правата од задолжителното здравствено осигурување на сите осигурени лица на територијата на Републиката

Стручната служба на Фондот се организира во централна служба и подрачни служби

Статут

Член 61

Со статутот на Фондот особено се уредуваат

– организацијата и начинот на работењето на Фондот

– правата обврските и одговорностите на органите на Фондот

– претставувањето и застапувањето на Фондот

– јавноста во работењето на Фондот и неговите органи

– постапката за избор и разрешување на директор на Фондот

– начинот на предлагање на членовите на Управниот одбор и

– други прашања од значење за работењето на Фондот

Согласност на статутот на Фондот дава Собранието на Република Македонија

Средства за работа

Член 62

Средствата за работа на Фондот се обезбедуваат од придонесот за задолжително здравствено осигурување и други извори на средства од член 37 на овој закон

Средствата од став 1 на овој член се уплатуваат на сметката на Фондот

Фондот не може да се задолжува со кредит кај деловните банки ниту да прифаќа долгови на здравствените установи кај деловните банки

Намена на средствата

Член 63

Фондот врз основа на начелата на ефикасно, ефективно и економично користење на средствата ги покрива трошоците за

1) здравствените услуги опфатени во основниот пакет на здравствените услуги што здравствените установи ги пружаат на осигурените лица

2) лекови, помошни медицински материјали кои служат за примена на лековите и санитетски материјал потребен за лекување утврдени со општ акт,

3) протези, ортопедски и други помагала, помошни и санитетски справи и материјали и заботехнички средства утврдени со општ акт,

4) парични надоместоци,

5) инвестициони вложувања за создавање и подобрување на условите за укажување на здравствени услуги на осигурените лица

6) вршењето на функцијата на Фондот

7) дел од мерките и активностите за спроведување на превентивните и други програми за лекување одредени болести, како и за хендикепираните лица, со гласно со Законот за здравствената заштита и

8) други потреби за спроведување на задолжителното здравствено осигурување

Резерва на Фондот

Член 64

Фондот формира резерва на средства со издвојување од вишокот на приходите над трошоците остварени во претходната година

Издвојувањето во резерва на Фондот се врши додека резервата не достигне висина од 8% од трошоците на Фондот остварени во претходната година

Средствата на резервата се користат за обезбедување на стабилно и ликвидно работење на Фондот

Надзор на работата на Фондот

Член 65

Надзор над законитоста на работата на Фондот врши Министерството за здравство

Министерот за здравство може да запре од извршување општ акт на Фондот, ако не е во согласност со законот или со Уставот, до донесување на одлука на Уставниот суд на Република Македонија

Ако министерот за здравство, во рок од 30 дена од денот на донесување на решението за запирање на актот не поведе постапка пред Уставниот суд, решението за запирање на извршувањето престанува да важи

Член 66

Ревизија на материјалното и финансиското работење на Фондот се врши согласно со Законот за државната ревизија

Извештај за работата

Член 67

Фондот е должен најмалку еднаш годишно да доставува извештај за својата работа на Министерството за здравство, Владата и Собранието на Република Македонија

Годишниот извештај се доставува во рок од 60 дена од истекот на рокот за доставување на годишната сметка на Фондот

VIII ОДНОСИ НА ФОНДОТ СО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ

Планирање и финансирање на здравствените услуги

Член 68

Здравствените установи се должни да ги планираат средствата потребни за обезбедување на одреден обем на здравствени услуги

Здравствените установи се должни на Фондот да му доставуваат финансиски и други податоци на начин и во рокови утврдени со општ акт на Фондот

Фондот во рамките на планираните средства, за се која година утврдува план и програма за здравствените услуги кои се финансираат од средствата на задолжителното здравствено осигурување

Планот и програмата од став 3 на овој член се доставуваат до Министерството за здравство и Министерството за финансии најдоцна до 30 септември во текот на година за наредната година

Договори со здравствените установи

Член 69

Фондот со општ акт, утврдува критериуми за склучување на договори со здравствените установи и за начинот на плаќањето на здравствените услуги според

– бројот на осигурените лица во примарната здравствена заштита,

– утврдените цени на здравствените услуги,

– програмите за одделни видови здравствена заштита, односно услуги и

– други критериуми

Министерот за здравство дава согласност на општиот акт од став 1 на овој член

Член 70

За извршување на здравствените услуги Фондот склучува договори со здравствените установи

Во договорот од став 1 на овој член се уредува видот, обемот, квалитетот и роковите за остварување на здравствената заштита, односно здравствените услуги начинот на пресметувањето и плаќањето на здравствените услуги, причините и условите под кои може да се раскине договорот

Контрола на трошење на средствата

Член 71

Фондот врши контрола на средствата на здравствените установи остварени од Фондот, како и на наменското и економичното користење на тие средства

Контролата од став 1 на овој член ја вршат стручни лица овластени од директорот на Фондот

Решавање на спорови

Член 72

Споровите што ќе настанат меѓу здравствената установа и Фондот ги решава избран, односно надлежен суд, според прописите за парничната постапка

ДЕЛ II

ДОБРОВОЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 73

Граѓаните за себе и за членовите на своите семејства, односно работодавците за своите работници, можат дополнително да се осигураат со доброволно здравствено осигурување согласно со овој закон и прописите за осигурување, заради покривање на трошоците за здравствени услуги кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување

Друштвото за осигурување со општ акт поблиску ги утврдува условите и начинот на спроведувањето на доброволното здравствено осигурување

Член 74

Доброволното здравствено осигурување може да се воспостави само, како дополнително за лица за кои

претходно е воспоставено задолжително здравствено осигурување

Средствата од доброволното здравствено осигурување не можат да се користат за плаќање на здравствени услуги опфатени со задолжително здравствено осигурување

Член 75

Доброволното здравствено осигурување се воспоставува со договор меѓу осигуреникот и друштвото за осигурување

ДЕЛ III НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА

Член 76

Осигуреното лице на кое му е извршена исплата од средствата на Фондот е должно да го врати применетиот износ и да ја надомести штетата ако

– врз основа на неистинити податоци за кои знаел или бил должен да знае дека се неистинити или на друг противправен начин остварил приманието кои не му е било право или ги остварил во поголем износ отколку што му припаѓаат

– остварил приманието поради тоа што не пријавил промени кои влијаат врз големината или обемот на правото а знаел или бил должен да знае за тие промени и

– остварил парични примања поголеми од износот што му бил утврден со решението на Фондот

Член 77

Фондот има право да бара надоместок на штета што му е причинета од организациите или работодавците ако штетата настанала поради тоа што не дале податоци или што дале неистинити податоци за фактите од кои зависи стекнувањето или определувањето на обемот на правата од задолжителното здравствено осигурување

Фондот има право да бара надоместок на штета од корисникот за задолжителното здравствено осигурување кој, според овој закон е должен сам да дава податоци во врска со остварувањето на неговите права и обврски во случаите предвидени во став 1 на овој член

Член 78

Фондот има право да бара надоместок за причинетата штета од лице кое предизвикало болест, повредата или смрт на корисник на права од задолжителното здравствено осигурување

За штетата која во случаите од став 1 на овој член ја причинил работник на работа или во врска со работата на трети лица одговара организацијата односно работодавецот во согласност со прописите за работните односно облигационите односи

Фондот за случаите од став 2 на овој член има право да бара надоместок на штета и непосредно од работникот ако штетата е причинета намерно

Член 79

Фондот има право да бара надоместок на штета од организацијата односно од работодавецот ако болеста, повредата и смртта на корисникот на правата од задолжителното здравствено осигурување настанале поради тоа што не биле преземени мерки за заштита при работа или други мерки за заштита на границите

Фондот има право да бара надоместок на штета од организацијата односно работодавецот и кога штетата е причинета поради тоа што работникот стипил на работа без претходно извршен здравствен преглед

Член 80

Фондот има право да бара надоместок на штета во случаите од член 78 на овој закон и непосредно од

друштвото за осигурување на имоти и лица кај кое овом лице е осигурено од одговорноста за штетата на трети лица според прописите за задолжително осигурување на имоти и лица

Член 81

Фондот има право да бара надоместок на штета во случаите предвидени со овој закон без оглед на тоа што штетата настанала со исплата на давања кои како право припаѓаат од средствата за задолжителното здравствено осигурување

Штетата за која Фондот има право да бара надоместок во случаите предвидени со овој закон ги опфаќа трошоците за здравствена заштита, надоместокот на платата и други парични надоместоци кои се исплатуваат на товар на средствата на Фондот

Член 82

При утврдување на правата на надоместок на штета во случаите предвидени со овој закон се применуваат одредбите на Законот за облигационите односи

Член 83

Кога Фондот ќе утврди дека настанала штета на средствата со кои тој управува ќе ги повика организацијата, работодавецот, друштвото за осигурување на имоти и лица и други лица кои според овој закон се должни во определен рок да ја надоместат штетата

Ако штетата не биде надоместена во определениот рок Фондот може да поднесе тужба до надлежниот суд

ДЕЛ IV КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 84

Со парична казна од 50 000 до 150 000 денари ќе се казни за прекршок здравствена установа ако

1) не овозможи слободен избор на лекар (член 28)

2) во случај на подолго траење на привремената спременост за работа не го упати осигуреникот до надлежниот орган за оценување на работната способност според прописите за пензиското и инвалидското осигурување (член 22)

3) спротивно на одредбите на овој закон или на општ акт на Фондот ги скупи или ги ограничи правата што му припаѓаат на осигуреникот

4) го прошири правото на здравствената заштита му овозможи користење на право на лице на кое не му припаѓа такво право според овој закон или му припаѓа во помал обем и

5) спротивно на одредбите на овој закон или на општ акт на Фондот наплати услуга, материјали и трошоци или лекови односно учество кога тоа не е предвидено наплати повисоко учество од утврденото или не наплати учество кога тоа е предвидено

За прекршокот од став 1 на овој член со парична казна од 5 000 до 30 000 денари ќе се казни и одговорното лице во здравствената установа

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 2 000 до 10 000 денари и здравствениот работник во здравствена установа кој го сторил прекршокот

Член 85

Со парична казна од 20 000 до 100 000 денари ќе се казни за прекршок работодавецот ако воспостави доброволно здравствено осигурување за правата предвидени со задолжителното здравствено осигурување

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 5 000 до 10 000 денари и одговорното лице кај работодавецот

Член 86

Со парична казна од 10 000 до 100 000 денари ќе се казни за прекршок работодавецот, ако

1) во определен рок не поднесе пријава за утврдување, односно одјава за престанување на својството на осигурено лице (член 25),

2) изврши исплата на плата, надоместок на плата, пензија и друго парично примање, а не уплати придонес за задолжителното здравствено осигурување или придонесот за задолжителното здравствено осигурување го уплати во помал износ (членови 40 до 47) и

3) не му овозможи на Фондот да изврши увид на пресметувањето и наплатата на придонесот (член 50)

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 5 000 до 10 000 денари и одговорното лице кај работодавецот

ДЕЛ V ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 87

Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе започне со работа со денот на именувањето на членовите на Управниот одбор и на вршител на должноста директор на Фондот

Членовите на Управниот одбор на Фондот ќе ги именува Собранието на Република Македонија во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон

Владата на Република Македонија во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе именува вршител на должноста директор на Фондот

Член 88

Со денот на започнување со работа на Фондот престанува со работа Фондот за здравствено осигурување во состав на Министерството за здравство, кој до тој ден ќе ги врши работите согласно со овој закон

Со денот на започнувањето со работа Фондот ги презема правата, обврските, паричните средства, средствата за работа и работниците на Фондот за здравствено осигурување во состав на Министерството за здравство

Член 89

Управниот одбор на Фондот ќе донесе статут, општ акт за организација и систематизација на работните места и други акти за работа на Фондот најдоцна во рок од шест месеци од денот на конституирањето на Управниот одбор на Фондот

Член 90

Осигурените лица кои на денот на влегувањето во сила на овој закон користат права од задолжителното здравствено осигурување стекнати по прописите и општите акти кои важеле до тој ден, продолжуваат да ги користат тие права по одредбите на тој закон освен ако овој закон е поповолен за нив

Член 91

Постапките за остварување на правата од задолжителното здравствено осигурување кои се во тек на денот на влегувањето во сила на овој закон ќе продолжат по одредбите на Законот за здравствената заштита, освен ако овој закон не е поповолен за нив

Член 92

Фондот ќе ги донесе општите акти предвидени со овој закон најдоцна во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон

До донесувањето на општите акти од став 1 на овој член ќе се применуваат постојните прописи, ако не се во спротивност со одредбите на овој закон

Член 93

До утврдувањето на најниската плата според колективен договор, како најниска плата во смисла на овој закон ќе се зема износот од 65% од просечната месечна нето плата по работник во соодветната гранка остварена во претходниот месец

Член 94

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите на член 1 зборовите односите и правата од здравственото осигурување, постапката на користењето на здравствената заштита, членовите 3, 4, 5, 11 до 31, 33, 34 до 45, 58 до 75, 76-6, 76-в, 77, 78, 82 до 89, 182 став 1 точка 1, 183 став 1 точка 1, 184, 185 и 189 од Законот за здравствената заштита (Службен весник на Република Македонија бр 38/91, 46/93 и 55/95)

Одредбите на членовите 76 и 76-а од Законот за здравствената заштита престануваат да важат по истекот на шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон

Член 95

Одредбите на членовите 32 и 33 на овој закон влегуваат во сила по истекот на шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон

Член 96

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија

1708

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 март 2000 година

Бр 07-1237/1
23 март 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с р

Претседател
на Собранието на Република
Македонија
д-р Саво Климовски, с р

ЗА К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Член 1

Во Законот за работните односи (Службен весник на Република Македонија бр 80/93, 3/94 14/95, 53/97 59/97 и 21/98) во член 84 став 2 се брише

Член 2

Во член 88 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи
Општиот колективен договор од ставовите 1 и 2 на овој член се применува непосредно и е задолжителен за организацијата на работниците и организацијата на ра-

ботодавците кои го склучиле и за сите работници и работодавци во чие име договорот е склучен

Член 3

Во член 89 се додава нов став 2 кој гласи

Колективниот договор на ниво на гранка се применува непосредно и е задолжителен за организацијата на работодавците и организацијата на работниците кои го склучиле, но не и за работодавците и работниците кои не се членови на организацијата на работодавците, односно организацијата на работниците кои го склучиле договорот “

Член 4

Во член 90 по зборот „работниците“ точката се заменува со записка и се додаваат зборовите „кој се применува непосредно и е задолжителен за страните кои го склучиле договорот

Член 5

Член 128 се брише

Член 6

Член 129 се менува и гласи

Структурата на работниците на кои ќе им престане работниот однос со отказ поради економски, технолошки, структурални или слични промени се утврдува врз основа на критериумите утврдени со колективен договор на ниво на работодавец, односно со колективен договор на ниво на гранка, доколку работодавецот има потпишано таков договор

Член 7

Член 130 се менува и гласи

Ако на работникот му престане работниот однос поради економски, технолошки, структурални или слични промени, работодавецот е должен да му обезбеди едно од следниве права

1 Вработување кај друг работодавец без огласување на работното место, со преземање и склучување договор за работа на работно место кое одговара на неговата стручна подготовка, односно квалификација или

2 Стручно оспособување, преквалификација или доквалификација за работа кај друг работодавец или

3 Еднократен надомест во вид на испратнина, во висина од едномесечна плата на работникот за секој две години работен стаж наполнет кај работодавецот кај кого му престанува работниот однос а најмногу 12 месечни плати остварена во претходниот месец од денот на престанокот на работниот однос на работникот што се исплатува со денот на престанокот на работниот однос

Член 8

Во член 138 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи

Во постапката за заштита на правата на работникот од престанок на работниот однос поради економски технолошки структурални или слични промени надлежниот суд цени само дали работниот однос престанал под условите и начинот утврдени со закон, колективен договор и договорот за работа, при што не ја цени потребата и оправданоста од престанокот на работниот однос по оваа основа “

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија

1709

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 март 2000 година

Бр 07-1247/1
23 март 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с р

Претседател
на Собранието на Република
Македонија
д-р Саво Климовски, с р

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Член 1

Во Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност (Службен весник на Република Македонија број 37/97) во членот 15 во став 1 по зборот невработените се додаваат зборовите и други , а зборовите ако со тоа се обезбедува се заменуваат со зборот заради

Ставот 2 се менува и гласи

Обуката, преквалификацијата или доквалификацијата се организира и врши во Заводот односно кај работодавецот, според посебни програми под услови и на начин утврдени со акт на Заводот ‘

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи

Обуката, преквалификацијата или доквалификацијата може да се врши и во јавни и приватни установи од областа на образованието, во согласност со прописите од областа на образованието ‘

Член 2

Во членот 53 во став 2 по зборот закон се додаваат зборовите „и на објавени огласи“ за потреба од работници кај работодавец, во средствата за јавно информирање или во Заводот“

Член 3

Во членот 67 став 1 алинеите 10 и 11 се бришат
Во ставот 2 бројот „14“ се заменува со бројот 12

Член 4

Во членот 68 во став 1 по зборот невработеност“ се додаваат зборовите „се утврдува врз основа на пресметаните и исплатени плати кај работодавецот согласно со закон и колективен договор и“ а зборовите пред престанокот на работниот однос се бришат

Член 5

Во членот 69 во вториот ред зборот не“ се брише

Член 6

Во членот 71 во став 2 точка 7 зборовите до 25 ‘ се бришат

Во ставот 3 по зборот „има“ се додаваат зборовите „над 55 години возраст и најмалку 15“, а зборовите „над 25“ се бришат

Член 7

Во членот 72 алинеја 2 по зборот „тоа“ се става точка, а сврзникот „и“ и алинеја 3 се бришат

Член 8

Член 73 се брише

Член 9

Во членот 77 во став 1 по алинеја 3 се додаваат две нови алинеи 4 и 5, кои гласат

– „одбис да се јави кај работодавецот ако е упатен од Заводот за засновање работен однос,

– одбис да заснова работен однос кај работодавецот ако го упатил Заводот “

Во алинеја 8 која станува алинеја 10 точката и записката се бришат и се додаваат зборовите „со денот на утврдување на изгубената работна способност,“

Алинеите 4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 и 16 стануваат алинеи 6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17 и 18

Во ставот 2 бројот „3“ се заменува со бројот „6“

Член 10

Во членот 78 во став 1 бројот „25“ се брише, а се додаваат зборовите

„55 години возраст и најмалку 15“

Во ставот 2 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите „доколку е поповолно за него“

Член 11

Во членот 84 став 3 по зборот „организираат“ се додаваат зборовите „единиците на локалната самоуправа и“

Член 12

Невработеното лице кое на денот на почетокот на примената на овој закон е корисник на паричен надоместок или друго право, продолжува да го користи тоа право

Започнатите постапки за остварување на правата од осигурување во случај на невработеност, ќе се завршат според законот кој важел во моментот на започнувањето на постапката

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

1710

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за банките и штедилниците, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 март 2000 година

Бр 07-1225/1
23 март 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с р

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Клевовски, с р

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ

Член 1

Во Законот за банките и штедилниците („Службен весник на Република Македонија“ број 31/93, 78/93, 17/96 и 37/98), по членот 2 се додава нов член 2-а, кој гласи

„Член 2-а

Одредбите на овој закон се применуваат и на банки основани со посебен закон, доколку со тој закон поинаку не е уредено “

Член 2

Во членот 7 став 3 по зборот „облик“ се додаваат зборовите „на основачи од Република Македонија“

Член 3

Во членот 8 ставот 6 се заменува со два нови става 6 и 7, кои гласат

„Кога првокласна банка основа банка, учеството во основачкиот капитал може да биде неограничено

Оцена за оправданоста на примената на став 6 од овој член дава гувернерот на Народната банка “

Во ставот 7 кој станува став 8 зборовите „ставовите 5 и 6“ се заменуваат со зборовите „ставот 5“

Член 4

Во членот 8-а ставовите 3 и 4 се менуваат и гласат
„За стекнување, постапно или одеднаш, акции чии вкупен кумулативен, номинален износ изнесува над 3% од вкупниот број на акции со право на управување со банката, без оглед на тоа дали акциите ги стекнува едно или повеќе поврзани лица, потребна е претходна согласност од Народната банка

Акциите со право на управување со банката стекнати спротивно на ствовите 2 и 3 на овој член не носат право на глас и управување “

Член 5

Во членот 15 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи

„Под спојување од став 2 на овој член се подразбира спојување на две или повеќе банки при што сите банки го губат правниот идентитет и се формира нова банка, или кога кон една банка ќе се припои банка при што само припоената банка го губи правниот идентитет, а банката припојувач продолжува со работа со истиот правен статус “

Член 6

Во членот 19 став 1 по точката 1 се додава нова точка 1-а, која гласи

„1-а промена на сопственичката структура на акциите со право на управување до 3% од вкупниот број на акции со право на управување со банка “

Член 7

Во членот 47 во ставот 1, по зборовите „основачите на банката“ се додаваат зборовите „сопственици на акции со право на управување

Член 8

Во членот 84 ставот 2 се менува и гласи

„По исклучок од став 1 на овој член, Поштенската штедилница може да пласира средства кај правни лица

без посредство на банка, најмногу во висина на двојниот износ на гарантниот капитал и неограничено во државни хартии од вредност, на пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност и кај правни лица преку банка со обезбедување на банкарска гаранција “

Член 9

Во членот 91 ставот 3 се менува и гласи

„По исклучок на став 2 од овој член, штедилниците можат да пласираат средства кај правни лица, без посредство на банка, најмногу во висина од 1,5 пати од износот на гарантниот капитал и неограничено во државни хартии од вредност, на пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност и кај правни лица, преку банка со обезбедување на банкарска гаранција “

Член 10

Во членот 93-ж став 1 по зборот „одлуката“ се додаваат зборовите „на гувернерот“

Во ставот 2 точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите „по среден курс на Народната банка на денот на настанувањето на ризичниот настан“

Член 11

Во целиот текст на Законот за банките и штедилниците зборовите „Судскиот регистар“ во било кој род и број се заменуваат со зборовите „трговскиот регистар“

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 12

Банките и штедилниците ќе го усогласат своето работење со одредбите на овој закон во рок од 12 месеци од денот на неговото влегување во сила, со најмалку квартално усогласување

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

1711

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Царинскиот закон, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 март 2000 година

Број 07-1297/1
29 март 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с р

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с р

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

Член 1

Во Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ број 21/98, 26/98, 63/98 и 86/99), во членот 2 зборот „пријавување“ се заменува со зборовите „декларирање на“, а зборот „(провоз)“ се брише

Член 2

Во членот 3 став 1 точка 3 зборовите „увозни царини“ се заменуваат со зборовите „увозни давачки“, а зборовите „извозни царини“ се заменуваат со зборовите „извозни давачки“

Точката 4 се менува и гласи

“ „Увозни давачки“ се

- царина и други давачки со еднаков ефект кои се наплатуваат при увоз на стока и
- посебни давачки кои се плаќаат при увоз на земјоделски и прехранбени производи согласно со закон “

Точката 5 се менува и гласи

“ ‘Извозни давачки’ се

- царина и други давачки со еднаков ефект кои се наплатуваат при извоз на стока и
- посебни давачки кои се плаќаат при извоз на земјоделски и прехранбени производи согласно со закон ”

Точките 6 и 7 се бришат

Точките 8, 9 и 10 стануваат точки 6, 7 и 8

Во точката 11 која станува точка 9 во алинеја 2 зборовите “слободна царинска зона или во складови“ се заменуваат со зборовите “слободна економска зона или во царинска зона“, во алинеја 3 зборот “(реекспорт)” се брише

Точката 12 станува точка 10

Точката 13 која станува точка 11 се менува и гласи

“ “Царински декларант” е лице кое поднесува царинска декларација во свое име или лицето во чие име се поднесува царинска декларација ”

Во точката 14 која станува точка 12 зборот “Пријавување” се заменува со зборовите “Ставање на увид”

Точката 15 која станува точка 13, се менува и гласи

“ “Пуштање на стока” е дејство со кое царинскиот орган дозволува користење на стоката според бараната царинска постапка ”

Точката 16 која станува точка 14, се менува и гласи

“ “Царински обврзник” е лице за чија сметка се поднесува царинска декларација или лице на кое се пренесени правата и обврските од страна на царинскиот обврзник во поглед на водење на царинската постапка ”

Во точката 17 која станува точка 15 зборовите “Корисник на одобрение” се заменуваат со зборовите “Имател на правото”

Точката 18 станува точка 16

Во точката 19 која станува точка 17 бројот “17” се заменува со бројот “16”

Точката 20 станува точка 18

Во точката 21 која станува точка 19 зборот “до” се заменува со зборот “од”

Точката 22 станува точка 20

Член 3

Во членот 5 став 6 зборовите “ царинската погранична зона” се заменуваат со зборовите “царинскиот пограничен појас”, а после зборот задржат се додаваат зборовите “во согласност со закон “

Член 4

Во членот 10 став 1 по зборот “Македонија” точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите “во делот на активностите наведени во став 2 на овој член”

Во ставот 2 алинеја 1 се менува и гласи

‘ - пресметка и наплата на увозни или извозни давачки, даноци, акцизи и други давачки утврдени со закон ’

Член 5

Во членот 11 став 7 на крајот на реченицата точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите “само со негова претходна согласност Доколку лицето не се согласи да биде подложено на медицински и други испитувања царинскиот службеник поведува постапка согласно со закон “

Ставот 14 се брише

Ставот 15 станува став 14

Член 6

Во членот 15 став 3 точката на крајот од ставот се брише и се додаваат зборовите "во рок од осум дена од денот на доставувањето на решението "

Член 7

Во членот 16 на крајот на реченицата зборот "барателот" се заменува со зборовите "подносителот на барањето"

Член 8

Во членот 17 став 7 во првиот ред по зборот "издавање", се додаваат зборовите "и употреба", а по зборот "член" запирката и зборовите "нивната примена при царинењето, како и висината на трошоците за издавање на уверенијата" се бришат

Член 9

По членот 17 се додава нов член 17 а, кој гласи

Член 17а

Надоместоци за царински услуги

Царинскиот орган за направените услуги во царинската постапка ќе наплаќа надоместоци чија висина е соодветна на извршената услуга. Висината на царинските надоместоци во зависност од видот на извршената услуга ги пропишува министерот за финансии

Член 10

Членот 18 се менува и гласи

- "(1) Секое лице може да назначи друго лице кое ќе го застапува пред царинските органи за спроведување на дејствија и формалности кои произлегуваат од царинските прописи
- (2) Застапувањето може да биде
- посредно, во случај кога лицето кое застапува ќе настапи во свое име, но за сметка на друго лице и
 - непосредно во случај кога лицето кое застапува ќе настапи во име и за сметка на друго лице
- (3) Лицето кое застапува мора да достави полномошно. Доколку лицето кое застапува не достави полномошно дека настапува во свое име и за туга сметка или во туго име и за гуга сметка, ќе се смета дека дејствува во свое име и за своја сметка
- (4) Лицето кое застапува може да ги спроведува дејствијата и формалностите што произлегуваат од царинските прописи, за коишто е овластено во полномошното. Лицето кое застапува е должно да води евиденција и да ги чува документите што ги поднело за своите странки во роковите предвидени во член 21 од овој закон "

Член 11

Во членот 21 став 1 алинеја 4 по зборот слободна се додава зборот "економска"

Член 12

Во називот на одделот III, зборот "ЦАРИНИ" се заменуваат со зборот "ДАВАЧКИ"

Член 13

Во членот 24 став 3 се брише

Член 14

По членот 24 се додава нов член 24а, кој гласи

“Член 24а

Царински контингент

- (1) Владата на Република Македонија може во согласност со макроекономската политика на развојот во тековната година да определи царински контингент за увоз на определени стоки кои не се произведуваат во Република Македонија, или нивното производство е во обем кој не ги задоволува потребите, можат да се увезат без плаќање царина или со плаќање царина, по стапка која е пониска од стапката определена со Царинската тарифа
- (2) Врз основа на актот од став 1 на овој член, министерот за стопанство го одобрува увозот на стоки за кои е пропишан царински контингент
- (3) Стоките за кои е пропишан царински контингент без плаќање царина не се сметаат како ослободени од плаќање царина ”

Член 15

Во одделот III називот на пододделот 2 се менува и гласи **“2 Непреференцијално потекло на стоката”**

Член 16

Во членот 25 став 1 се менува и гласи

Кога од потеклото на стоката зависи примената на царинската тарифа или примената на други мерки за регулирање на специфични области поврзани со трговијата на стоката потеклото се утврдува согласно со овој закон (непреференцијално потекло)”

Во ставот 3 по зборот “критериумите“ се додаваат зборовите “за утврдување и начинот“

Член 17

По членот 27 се додава нов пододдел 3 кој гласи **“3 Преференцијално потекло на стоката”**, со нов член 27а, кој гласи

“Член 27а

Правила на потекло

Во случај на примена на преференцијален царински третман на стоката, предвиден со меѓународни спогодби кои Република Македонија ги склучила со одредени земји или групи на земји, правилата на преференцијално потекло на стока се наведени во самите спогодби

Член 18

Во одделот III пододделот “3” станува пододдел “4”

Член 19

Во членот 28 став 1 по зборот “обврски“ се додаваат зборовите “пропишани со закон“

Во ставот 2 зборот “фактички“ се заменува со зборот “вистински“, во третиот ред зборовите “што треба да“ се заменуваат со зборовите “која ќе“

Во ставот 3 алинеја 1 зборот “набавката” се заменува со зборот “испораката”, а во алинеја 3 по зборот “суштински” се додава зборот “не”

Во ставот 4 зборовите “извозните царини, даноци, давачки и прелевманите, како и царините, даноците, давачките и прелевманите” се заменуваат со зборовите “извозните давачки и даноци, како и увозните давачки и даноци”

Член 20

Во членот 30 став 1 точка 1 во шестиот ред по зборот “увезената” се додаваат зборовите “односно идентична или слична увезена”, а во алинеја 2 на оваа точка зборовите “царините и” се бришат

Во ставот 2 точка 1 зборот “основица” се заменува со зборот “вредност”

Во ставот 1 точка 2 зборовите “ставот 1 на овој член” се заменуваат со зборовите “точка 1 на овој став”

Член 21

Во членот 31 став 1 зборовите “друг соодветен начин согласно со закон и врз основа на податоците што се на располагање” се заменуваат со зборовите “основа на податоците кои се на располагање и на друг соодветен начин согласно со овој закон, член 7 од Општиот договор за тарифи и трговија (ГАТТ/СТО) и Договорот за примена на член 7 од Општиот договор за тарифи и трговија”

Член 22

Во насловот на член 32 зборот “пресметуваат” се заменува со зборот “засметуваат”

Во ставот 1 зборовите “пресметани” и “пресметуваат” се заменуваат со зборовите “засметани” и “засметуваат”

Во точката 1 зборовите “накупните провизии” се заменуваат со зборовите “провизиите за посредување при купување на стоки”

Во точката 2 зборовите “дел од стоката” се заменуваат со зборовите “целина со стоката сместена во неа”

Точката 3 се менува и гласи “Трошоците за пакување, било да се работи за трошоци на материјал или за работна рака

Во точката 4 алинеја 2 се менува и гласи “трошоци за ускладиштување како и трошоци за утовар и претовар поврзани со транспортот на увезените стоки

Во точката 5 зборот “купени” се заменува со зборот “набавени”

Во точката 6 во првиот ред зборовите “увезената стока” се заменуваат со зборовите “друга стока”

Точката 8 се менува и гласи “Надоместоци за авторски права, лиценци, патенти, модели, заштитни знаци, странски трговски или фабрички ознаки поврзани со стоките чија царинска вредност се утврдува, што купувачот мора да ги плати директно или индиректно, ако тие се услов за продажба на увезената стока”

Во точката 10 во првиот ред по зборот “услугите” во заграда се додаваат зборовите “(инженеринг, развој, уметничка работа, дизајнирање, планови и цртежи)”

Во ставот 2 зборот “пресметуваат” се заменува со зборот “засметуваат”

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи

(3) Плаќањата направени од купувачот за правата на дистрибуција или препродажба на увезената стока не се пресметуваат во царинската вредност ако таквите плаќања не се услов за продажба”

Член 23

Во членот 33 став 3 зборот “ја” се заменува со зборот “ги”, а зборовите “царината и другите увози” се заменуваат со зборот “увозните”

Член 24

Во членот 35 став 1 се менува и гласи “Како царинска вредност се зема вредноста на стокага која е утврдена согласно со одредбите на овој закон кои се однесуваат на договорената цена”

Во ставот 3 зборот “царина” се заменува со зборовите “царински долг”

Член 25

Во членот 36 по зборот “купопродажба” се додаваат зборовите “е склучен во писмена форма и”

Член 26

Во членот 37 ставови 2 и 3 зборот “основица” се заменува со зборот “вредност”

Ставот 4 се менува и гласи “Трошоците за монтажа, изградба, подигање, одржување и техничка помош настанати во Република Македонија по увозот, не се пресметуваат во царинската вредност на машините, апаратите и уредите кои се увезуваат”

Член 27

Насловот на член 38 се менува и гласи “Царинска вредност на бесплатна и оштетена стока”

Член 28

Во членот 39 зборот “го” се заменува со зборот “ги” а по зборот “пропишува” се додаваат зборовите “посебните правила и”

Член 29

Членот 41 се брише

Член 30

Во членот 42 став 1 се менува и гласи

“Стоката внесена во царинското подрачје, од моментот на нејзиното внесување, се наоѓа под царински надзор и може да биде предмет на царинска контрола”

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи

“(2) Стоката е под царински надзор до определување на нејзиниот царински статус. Покрај примената на одредбите на член 77 од овој закон, стоката останува под царински надзор до започнување на царински дозволената употреба или користење на стоката

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4

Во ставот 4 кој станува став 5 зборовите се пријавува за се заменуваат со зборовите подлежи на”

Ставот 5 станува став 6

Член 31

По членот 42 се додава нов член 42а, кој гласи

“Член 42а**Пренесување на внесена стока**

- (1) Стоката внесена во царинското подрачје без одложување се пренесува, од лицето кое ја внесло, по пат и според упатства определени од царинскиот орган до
 - граничната царинска испостава или до друго место определено од царинскиот орган и

- слободна економска зона ако стоката се носи директно прску
 - а) езеро или воздух или
 - б) копно, без преминување преку царинското подрачје, во случај кога слободната економска зона се наоѓа на самата граница
- (2) Лицето кое презема обврска за пренесување на стоката по нејзиното внесување во царинското подрачје е одговорно за придржување кон обврската пропишана во став 1 на овој член
- (3) Ако лицата од ставовите 1 и 2 на овој член не можат да ги исполнат своите обврски заради виша сила или други непредвидени околности, веднаш мора да го известат најблискиот царински орган за причините за неисполнување на обврските и да наведат каде и во каква состојба се наоѓа стоката ”

Член 32

Членот 44 се менува и гласи

“Ставање на стока на увид и одговорни лица

- (1) Стоката која согласно со член 42а е пренесена до граничната царинска испостава или до друго место определено од царинскиот орган, се става на увид на царинскиот орган од страна на лицето кое ја внесло во царинското подрачје или од лицето кое презело обврска за пренесување на стоката, то нејзиното внесување во царинското подрачје
- (2) Обврската од став 1 на овој член не се однесува на стоката која патниците ја носат со себе во патничкиот промет, малограничниот промет, поштенскиот промет или во прометот на стока со мала вредност, ако царинската контрола и надзорот се утврдени на друг начин ”

Член 33

Во одделот IV пододелот ” 3 Пријавување на стока ” се брише

Член 34

Членот 45 се менува и гласи

“Претходен преглед

Стоката ставена на увид на царинскиот орган, со дозвола на царинскиот орган, може да биде прегледана или да се земат мостри заради одредување на нејзина царински дозволена употреба или користење на стоката. Таквата дозвола се дава по поднесено барање од лицето определено за ставање на стоката во натамошна царински дозволена употреба или користење на стоката ”

Член 35

Во одделот IV пододелот “4” станува пододел “3”

Член 36

Во членот 46 став 1 се менува и гласи

Со ставање на стоката на увид на царинскиот орган, се поднесува елементарна декларација, доколку веднаш не се побара определена царински дозволена употреба или користење на стоката ”

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи

‘ (2) Елементарна декларација се поднесува од

- лицето кое ја внесло стоката или лицето на коешто поминала обврската за пренесување на стоката по внесувањето во царинското подрачје или
- лицето во чие име лицата од алинеја 1 на овој став настапуваат ”

Во ставот 2 кој станува став 3 бројот “1” се заменува со бројот “2”, зборот “доставена” се заменува со зборовите “ставена на увид”

Во ставот 3 кој станува став 4 бројот “ 2” се заменува со броевите “ 1 и 3”

Член 37

Во членот 47 став 3 се менува и гласи "Во согласност со условите од став 2 на овој член, царинскиот орган може да одобри елементарната декларација да се прави со техника на електронска (компјутерска) обработка на податоци "

Член 38

Членот 48 се менува и гласи

"Постапување со стоки ставени на увид

- (1) Претоварување и растоварување, како и преместување на стоката која е ставена на увид се врши со претходна согласност на царинските органи
- (2) Согласноста од став 1 на овој член не е потребна во случај на виша сила. Во тој случај царинскиот орган треба да се извести за претоварувањето, растоварувањето или преместувањето, во што е можно покус рок
- (3) Царинскиот орган може да ја измери, преброи или визуелно да ја идентификува стоката која е ставена на увид и превозното средство со кое таа се превезува. Заради преглед на стоката и на превозното средство, царинскиот орган во секое време може да побара стоката да се демонтира или распакува "

Член 39

Членот 49 се брише

Член 40

Во членот 50 став 1 се менува и гласи

"Ако стоката му е ставена на увид на царинскиот орган заедно со елементарна декларација, декларантот е должен да побара царински дозволена употреба или користење на стоката најдоцна во рок од десет дена по приемот на елементарната декларација "

Во ставот 2 зборот "три" се заменува со зборот "пет"

Член 41

Во одделот IV пододелот "5" станува пододел "4"

Член 42

Во насловот на членот 51 зборовите **"доставена стока"** се заменуваат со зборовите **"стока ставена на увид"**

Ставот 1 се менува и гласи

"До започнување на царински дозволената употреба или користење, стоката ставена на увид на царинскиот орган има третман на привремено чувана стока "

Во ставот 3 по зборот "чување" се додава зборот "може"

Член 43

Во членот 53 став 1 зборовите "сопственикот на стоката не ги изврши формалностите за започнување на царинската постапка" се заменуваат со зборовите "не се извршаат формалностите за започнување на царински дозволената употреба или користење на стоката"

Во ставот 3 бројот "70" се заменува со бројот "71"

Член 44

Во одделот IV пододелот "6" станува пододел "5"

Член 45

Членот 54 се менува и гласи

“Стока која претходно се наоѓала во транзит

За стока која претходно се наоѓала во транзитна царинска постапка, по пристигањето во одредишната царинска испостава и ставањето на увид, се применуваат одредбите од членовите 46 до 53 на овој закон”

Член 46

Во насловот на членот 55 зборовите “доставената царинска стока” се заменуваат со зборовите “стоката ставена на увид”

Член 47

Членот 56 се менува и гласи

“Во случаи кога царинскиот орган открие стока која е незаконски внесена во царинското подрачје или открие дека стоката е бесправно пуштена од царински надзор се преземаат сите неопходни мерки, вклучувајќи и продажба на таквите стоки, заради регулирање на нивниот статус”

Член 48

Во одделот V по називот на пододелот 2 “2 **Царински постапки**” се додава нов пододел 2.1 со назив “2.1 **Ставање на стока во царинска постапка**”

Член 49

Во членот 58 став 2 зборовите “За стоката” се заменуваат со зборот “Стоката”, а зборовите “одредува постапка на” се заменуваат со зборовите “наоѓа под”

Во членот 58 став 3 се менува и гласи

“Царинска декларација е должен да поднесе царинскиот декларант до надлежниот царински орган во роковите утврдени со член 50 од овој закон”

Член 50

Членот 59 се менува и гласи

“(1) Царинската декларација се прави

- во писмена форма или
- со техника на електронска (компјутерска) обработка на податоци, ако е одобрена од царинскиот орган или
- на друг начин утврден со овој закон

(2) Формата, содржината и начинот на пополнување на царинската декларација ги пропишува министерот за финансии”

Член 51

Членот 60 се менува и гласи

“(1) Царински декларант може да биде било кое лице со седиште, односно постојан престој во Р Македонија, кое му става на увид или може да стави на увид стока на царинскиот орган, заедно со сите други документи потребни за спроведување на определена царинска постапка. Царинските декларанти можат да поднесат царинска декларација во свој имс и за своја сметка, во свој имс и за туѓа сметка или во туѓо име и за туѓа сметка

“(2) Кога царинските декларанти се застапници кои настапуваат во своје име и за туѓа сметка, или во туѓо име и за туѓа сметка, тие можат да поднесат декларација само ако се евидентирани во Царинската управа. Начинот и постапката за вршење на застапнички работи ги пропишува Владата на Република Македонија

(3) Во случаите од став 1 на овој член царинските декларанти и лицата за чија сметка се поднесува царинска декларација солидарно одговарат за точноста на нивните изјави и декларации, за придржување кон соодветни царински прописи, како и за други права и обврски што произлегуваат од царинските постапки

(4) По исклучок од став 1 на овој член, ако прифаќањето на царинската декларација му наметнува на определено лице било какви обврски, царински декларант мора да биде тоа лице или лицето кое ја пополнува декларацијата за негова сметка

- (5) По исклучок од став 1 на овој член, царински декларант на транзитна стока или стока која привремено се увезува, може да биде и лице кое нема седиште или постојан престој во Република Македонија "

Член 52

Во одделот V пододделот "2 1 Прием на царинската декларација" се менува и гласи "2 1 1 Царинска декларација во писмена форма"

Пододделот "2 1 1" станува пододдел "2 1 1 а"

Член 53

Во членот 61 став 1 зборовите " или со компјутерска порака, потврдена од страна на царинскиот орган " се бришат

Член 54

Во членот 62 став 2 се брише

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 2 и 3

Член 55

Во насловот на членот 63 по зборот "Дополнување" се додаваат зборовите " и изменување"

Во ставот 1 по зборот "дополни" се додаваат зборовите "и измени"

Во ставот 2 зборот "промени" се заменува со зборовите "дополни и измени", сврзникот "или" се брише и се става запирка, по зборовите "сака да ги" се додаваат зборовите "дополни и", а на крајот на реченицата по зборот "неточни" се додаваат зборовите " или откако стоката била пуштена"

Член 56

Во членот 64 став 2 зборот "ослободување" се заменува со зборот "пуштање"

Член 57

Во членот 65 став 1 алинеја 4 се брише

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи

"(2) Царинскиот орган ги опишува наодите од извршената проверка. Ако царинскиот орган не ја прегледал стоката тоа мора да го констатира на декларацијата "

Ставот 2 станува став 3

Во ставот 3 кој станува став 4 зборовите "за тоа ќе се донесе решение согласно со закон" се заменуваат со зборовите "ќе преземе мерки согласно со овој закон "

Ставот 4 се брише

Член 58

Во членот 66 став 4 по зборовите "Начинот на" се додаваат зборовите "вршење на преглед како и начинот на

Член 59

Во членот 68 став 2 на крајот на ставот точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите "за што мора веднаш да се извести царинскиот орган"

Член 60

Во насловот на членот 69 зборот "Ослободување" се заменува со зборот "Пуштање"

Во ставовите 1, 3 и 4 зборот "ослободи" се заменува со зборот "пушти"

Во ставот 2 зборот "ослободуваат" се заменува со зборот "пуштаат"

Во ставот 5 зборот "ослободена" се заменува со зборот "пуштена"

Член 61

Во членот 70 точка 1 зборот “ослободена” се заменува со зборот “пуштена”
Точката 2 се менува и гласи “Стоката не е преземена по нејзиното пуштање, во рок од десет дена”

Член 62

Во членот 71 став 1 втората реченица се брише

Член 63

По членот 71 се додава нов член 71а, кој гласи

“Член 71а

Постапување на други државни органи со царинската стока

(1) Надлежните државни органи се должни веднаш да ја пријават и достават на најблискиот царински орган сета стока за која постои основано сомнение дека е царинска, ако се работи за стока која тие органи привремено или конечно ја одзеле

(2) Привремено или конечно одземената царинска стока може да му се отстапи на друго лице само ако царинскиот орган дал една од предвидените царински дозволи за употреба или користење на стоката, односно само ако веќе настанатиот царински долг бил намирен

(3) Царинскиот долг од став 2 на овој член се наплатува од царинскиот обврзник, односно се намирува од средствата стекнати со продажба на стоката по намирување на трошоците во врска со стоката од став 1 на овој член (чување, продажба)”

Член 64

Во одделот V пододелот “2 1 2” станува пододел “2 1 1 б”

Член 65

Во членот 72 став 1 алинеја 2 по зборот “од” се додаваат зборовите “член 61 на”

Алинејата 4 се брише

Ставот 2 се менува и гласи

“Доставените документи мора да ги содржат најмалку оние податоци кои се потребни за евидентирање на стоката и утврдување на нејзината истоветност Ако декларирањето се врши врз основа на книговодствените записи, кон секој запис мора да фигурира и датумот на запишување”

Во ставот 3 зборовите “да му достави дополнителна царинска декларација” се заменуваат со зборовите “дополнително да му поднесе царинска декларација со форма и на начин предвиден во член 59 на овој закон”, а втората реченица се брише

Член 66

По членот 72 се додава нов пододел “2 1 2 Други декларации” и се додава нов член 72а кој гласи

“Член 72а

Употреба на други видови декларации

Кога согласно со член 59 став 1 алинеи 2 и 3 на овој закон царинската декларација е направена со техника на електронска (компјутерска) обработка на податоци, или на друг начин (усмена декларација или било кој друг акт) соодветно се применуваат одредбите на членовите 61 до 72 на овој закон

Член 67

Членот 73 се брише и во одделот V се додава нов пододел кој гласи “2 1.3 Дополнителна проверка”

Член 68

Во членот 74 став 1 по зборот “може” се додаваат зборовите “на своја иницијатива или по барање на декларантот”, а зборот “ослободување” се заменува со зборот “пуштање”

Во ставот 2 зборот “ослободување” се заменува со зборот “пуштање”

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи

(3) Кога со дополнителна проверка ќе се утврди дека спроведената царинска постапка е извршена врз основа на неточни или некомплетни информации, царинските органи согласно со одредбите од овој закон ќе ги преземат потребните мерки за регулирање на повоутврдената состојба имајќи ги предвид новите информации ”

Член 69

Во одделот V по член 74 се додава нов пододдел кој гласи **“2.2 Пуштање на стоката во слободен промет”**

Член 70

Во членот 75 став 2 се менува и гласи

“За пуштање на стоката во слободен промет потребно е да се извршат дејствијата во врска со увозот на стоката, да се платат увозните давачки и да се преземат другите мерки на надворешно-трговскиот промет ”

Во ставот 3 алинеја 1 по зборот “стоката” се додава зборот “наменета”

Член 71

По членот 76 се додава нов член 76а, кој гласи

“Член 76а

Единствена царинска стапка

(1) По исклучок од став 1 на член 24 од овој закон за долунаведената стока се применува единствена царинска стапка во висина од 15% од царинската вредност на стоката

1) за стока којашто едно физичко лице по пошта му ја доставува на друго физичко лице или

2) за стока што патникот ја носи со себе, само под услов таквата стока да не е од комерцијална природа и под услов, вредноста на поединечната пратка или стока што патникот ја носи со себе да не ја надминува пропишаната вредност

(2) Ставот 1 од овој член не се применува за стока, за која во Законот за царинска тарифа е пропишана стапка “слободно” и за стока која, согласно со овој закон, е ослободена од плаќање на царина

(3) По исклучок од став 1 патникот или примачот на пратката може да побара, стоката да се царини со стапка пропишана во царинската тарифа

(4) Се смета дека стоката не е од комерцијална природа (не е од трговски карактер) ако

1) ако се работи за пратка на стока од едно физичко лице на друго физичко лице а таквата пратка

- не е наменета за препродажба или вршење на друга доходовна дејност,

- содржи само стока, исклучително за лична употреба на примачот или на членовите на неговото семејство, кои живеат со примачот во заедничко домаќинство, а според природата и количината не е за комерцијални цели и

- е испратена бесплатно и

2) се работи за стока којашто патникот ја носи со себе, а

- не е наменета за препродажба или вршење на друга доходовна дејност, и

- е наменета исклучиво за лична употреба на патникот и членовите на неговото домаќинство кои со него живеат во заедничко домаќинство или за подароци, доколку количината природа и количина не е за комерцијални цели

(5) Владата ја определува вредноста на стокага од став 1 на овој член како и видовите на стока за која не може да се применува единствената царинска стапка

Член 72

Во одделот V пододелот “2 1 3” станува пододел “2 3”, а пододелот “1” станува пододел “2 3 1”

Член 73

Во членот 78 став 1 алинеја 2 се менува и гласи
“увоз на стока заради производство наменето за извоз”

Член 74

Во членот 79 став 3 по зборот “обврски” се додава зборот “според”, а по зборот “одземе” се додава зборот “одобрението”
Ставот 4 се брише

Член 75

Во членот 80 став 1 се менува и гласи
“Иматателот на правото мора да го известува царинскиот орган за сите дејствија кои ќе настанат по издавање на одобрението, а се значајни за неговата содржина и важност”

Член 76

Во членот 81 став 1 зборовите “дополнителна стока или за стока произведена во” се заменуваат со зборовите “добиена или произведена стока за”
Во ставот 5 бројот “71” се заменува со бројот “70”

Член 77

Во одделот V по членот 82 пододелот “2” станува пододел “2 3 2”

Член 78

Во членот 83 став 1 втората реченица се брише
Во ставот 2 после зборот “услови” се додаваат зборовите “угворени со прописот од член 82 на овој закон”

Член 79

Во членот 84 алинеја 1 зборовите “ која не подлежи на плаќање царина” се заменуваат со зборовите “ за која не е настанат царински долг”
Алинеја 2 се менува и гласи
домашна стока за која согласно со посебни прописи со внесувањето во царинскиот склад се применуваат мерките и прописите кои се предвидени за извоз

Член 80

Во членот 85 став 3 зборот “ сопственикот ” се заменува со зборот “држателот”

Член 81

Членот 86 се менува и гласи

“Држател и депозитор

- (1) Држател на царински склад е лице на кое му е одобрено работење со царински склад
- (2) Депозитор е лице кое според декларацијата е должно стоката да ја предаде во царинскиот склад или лице на кое таа должност му е пренесена
- (3) Држателот на царинскиот склад е одговорен

- да обезбеди стоката, која е сместена во царинскиот склад, да не биде подигната од под царински надзор,
 - да ги исполни обврските што произлегуваат од чувањето на стоката во постапката на царинското складирање и
 - да ги исполни посебните услови кои произлегуваат од издаденото одобрение
- (4) Кога се работи за одобрение за јавен склад, може по исклучок да се предвиди, одговорноста од став 3 алинеја 1 на овој член да паднат само на депозиторот
- (5) Депозиторот е одговорен за исполнување на обврските кои настануваат за времето на ставање на стоката во постапка на царинско складирање до сместувањето на стоката во царинскиот склад
- (6) Во случај на непридржување кон одредбите на овој закон, царинскиот орган може да го одземе одобрението за работа со царинскиот склад "

Член 82

Во членот 87 зборот "Сопственикот" се заменува со зборот "Држателот"

Член 83

Во членот 88 став 1 алинеја 1 на крајот на реченицата сврзникот "и" се брише и се става запирка

Во алинејата 2 точката на крајот на алинејата се заменува со сврзникот "и" и се додава нова алинеја 3, која гласи

' - чување на домашна стока, освен стоката од алинеја 2 на член 84 од овој закон"

Член 84

Во членот 89 став 1 се брише

Во ставот 2 кој станува став 1 зборот "сопственикот" се заменува со зборот држателот"

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи

"(2) Држателот на царинскиот склад е должен веднаш да ја внесе во евиденцијата, стоката која се внесува или изнесува од царинскиот склад "

Ставот 3 се менува и гласи

'На барање на царинскиот орган, држателот на царинскиот склад мора веднаш да му ја стави на увид евиденцијата за стоките и да му овозможи проверка на стоките и документите во царинскиот склад "

Член 85

Во членот 93 став 1 зборовите "меѓу две складирања" се бришат

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи

"(3) Кога во согласност со член 72 на овој закон, складираната стока е пуштена во слободен промет без да се стави на увид на царинскиот орган и пред поднесување на соодветна царинска декларација, како податоци за стоката за потребите на член 171, се земаат податоците за стоката кои биле утврдени или прифатени од царинскиот орган при започнување на постапката на царинско складирање освен кога се земаат податоците кои биле утврдени со дополнителна контрола согласно со член 74 од овој закон

Член 86

Во членот 94 зборот "сопственикот" се заменува со зборот "држателот"

Член 87

Во членот 95 став 1 по зборот "бродови" се додаваат зборовите "и воздухоплови", а на крајот на реченицата точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите "на начин и постапка во согласност со прописот од член 82 на овој закон"

Во ставот 2 во втората реченица по зборот “растовари се додаваат зборовите со цел да биде пуштена во слободен промет Зборот “пријавена” се заменува со зборовите ставена на увид, а зборот “царина” се заменува со зборовите “увозни давачки”

Член 88

Во членот 96 став 1 се менува и гласи

(1) Слободни царински продавници се објекти лоцирани на меѓународни аеродроми или меѓународни патни гранични премини кои нудат продажба на стока која не е оптоварена со увозни давачки и данок на патници кои го напуштаат царинското подрачје на Република Македонија, по царинската контрола или на патници кои доаѓаат од странство, пред царинската контрола

Став 2 се менува и гласи

“За чување на стоката во слободните царински продавници се применуваат одредбите за постапката на царинско складирање”

Во ставот 4 алинеја 2 сврзникот “и” се заменува со точка и запирка, во алинеја 3 точката се заменува со сврзникот “и”, и се додава нова алинеја, која гласи

“- да ја води пропишаната евиденција за стоките кои се чуваат и продаваат во слободната царинска продавница на начин кој на царинските органи им овозможува вршење на царински надзор и контрола”

По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи

“(7) Држателот на слободната царинска продавница мора да ги плати увозните давачки за стоките кои ќе ги продаде спротивно на став 1 од овој член, или за стоките за кои не може да се утврди дали биле навистина продадени во согласност со прописите кои важат за продавање на стоките во слободните царински продавници”

По ставот 7 кој станува став 8 се додава нов став 9, кој гласи

(9) Владата на Република Македонија ги пропишува поблиските услови и начинот за отворање, затварање и работа на слободните царински продавници”

Член 89

Во одделот V по членот 96 називот на пододелот 3 се менува и гласи “ 2 3 3 Увоз на стока заради производство наменето за извоз ”

Член 90

Членот 97 се менува и гласи

“Поим на постапка за увоз заради извоз

Во постапката на увоз на стока наменета за производство за извоз (во натамошен текст увоз заради извоз) можат на царинското подрачје да се користат следниве увозни стоки за една или повеќе производни операции

стока пуштена во слободен промет, за која се врши враќање на платените увозни давачки доколку стоката се извезе од царинското подрачје во вид на добисни производи (систем на враќање на царината - draw back систем) и

привремено увезената стока која останува во сопственост на странско лице при чии увоз не се плаќаат увозни давачки, доколку добисните производи или привремено увезената стока повторно се извезе во определен рок (привремен увоз на стока заради облагодрување)”

Член 91

Членот 98 се брише

Член 92

Во членот 99 став 1 зборот “увезните” се заменува со зборот “увозните”

Во ставот 2 зборовите “увезените” и “увезени” се заменуваат со зборовите “увозните” и “увозни”

Во ставот 3 зборот “увезените” се заменува со зборот “увозните”

Ставот 4 се менува и гласи

Кога се применува алинеја 2 од став 1 на овој член, а добиените производи би подлежеле на плаќање на извозни давачки, имагелот на правото е должен да даде обезбедување за плаќање на давачките во случај ако увозните стоки не се увезат во пропишаниот рок. Обезбедувањето се дава пред да се изврши извозот, односно повторниот извоз на добиените производи во рамките на постапката на увоз заради извоз

Член 93

Насловот за член 100 се менува и гласи **Одобрение за увоз заради извоз**

Ставот 1 се менува и гласи

Одобрението за увоз заради извоз го издава царинскиот орган, врз основа на барање на лицето кое ги врши производните операции или лицето кое го договара нивното извршување”

Во ставот 2 зборот “Дозволата” се заменува со зборот “Одобрението”, а во алинеја 2 зборот “увезената” се заменува со зборот “увозната”, бројот “18” се заменува со бројот 16, а по зборот “провери”, зборот “на” се брише

Во алинеја 3 зборовите “привремен увоз на стока заради облагородување” се заменуваат со зборовите “увоз заради извоз”, зборот “облагорожените” се заменува со зборот “добиените”, а зборовите “утврдени со прописот од членот 82 на овој закон” се бришат

Член 94

Во членот 101 став 1 зборот “дозволата” се заменува со зборот “одобрението”, а зборот “облагорожените” се заменуваат со зборот “добиените”

Во ставот 3 зборовите “привремен увоз на стока заради облагородување” се заменуваат со зборовите “увоз заради извоз”

Во ставот 4 зборовите “издадена дозвола” се заменуваат со зборовите “издадено одобрение”, зборот “стоката” се заменува со зборовите “увозните стоки”, зборот “пријавена” се заменува со зборот “декларирана”, зборовите “привремен увоз заради облагородување” се заменуваат со зборовите “увоз заради извоз”

Во ставот 5 зборот “увезена” се заменува со зборот “увозна”

Член 95

Членот 102 се менува и гласи

“Евиденција на нормативите за употреба на стока

- (1) Царинскиот орган ги одобрува нормативите за употреба на увозната стока во постапката на увоз заради извоз врз основа на доставените податоци за нормативите кои се применуваат во производните операции и со утврдување на околностите под кои производните операции се извршуваат или треба да се извршат
- (2) Имагелот на правото е должен да води евиденција за нормативите применети во производните операции по одделни видови на увозна стока. Имагелот на правото во секој време мора да биде во можност на царинскиот орган да му ја покаже оваа евиденција и да обезбеди увид на стоката во залиха

Член 96

Членот 103 се менува и гласи

- (1) Увозната стока во непроменета состојба и добиените производи, можат да се пуштат во слободен промет согласно со одредбите на овој закон, кои се однесуваат за пуштање на стоката во слободен промет и под услови предвидени во прописот од член 82 на овој закон”
- (2) Владата на Република Македонија може да го забрани пуштањето на стоката во слободен промет, заради заштита на домашното производство”

Член 97

Во членот 104 став 1 зборовите “привремен увоз заради облагородување” се заменуваат со зборовите “увоз заради извоз”

Ставот 2 се менува и гласи

Ако за стоката од став 1 на овој член, при приемот на царинската декларација за пуштање во слободен промет, важи преференцијален царински третман во рамки на царинските квоти, таа стока може да биде предмет на преференцијален царински третман само под услов таквиот преференцијален третман да важел за идентични стоки во моментот на приемот на декларацијата за започнување на постапката на увоз заради извоз на таа стока”

Член 98

Во насловот на членот 105 по зборот “облагородување” се додаваат зборовите “на стоки кои се во постапка на увоз заради извоз”

Во истиот член во став 1 во првиот ред по сврзникот “или” зборовите “увезена стока или привремено увезена стока, заради облагородување во непроменет вид” се заменуваат со зборовите “увозна стока во непроменета состојба”

Во ставот 2 алинеја 1 зборовите “непроменета увезена стока” се заменуваат со зборовите “увозната стока во непроменета состојба, во согласност со член 104 на овој закон”

Во алинејата 2 зборовите “со примена на стапките што важат за стоката што се увезува” се менуваат со зборовите “во согласност со правилата предвидени во постапката на привремен извоз на стока заради облагородување”

Член 99

Во членот 106 став 2 зборовите “загарантирна гаранција за” се заменуваат со зборот “загарантирано”

Член 100

Насловот на членот 107 се менува и гласи “Систем на враќање на царина”

Ставот 1 се менува и гласи

Системот на враќање на царина може да се користи за секоја стока, освен за онаа која во моментот на приемот на царинската декларација за пуштање во слободен промет

- е предмет на квантитативно ограничување на увозот или
- може во рамките на царинските квоти да биде предмет на преференцијален царински третман или да може да биде предмет на некоја национална мерка за промена на царинската стапка”

Во ставот 2 зборовите “односно ослободување од царинскиот долг” и “односно ослободување” се бришат

Ставот 3 се менува и гласи

“Примената на системот за враќање на царина ја исклучува примената на одредбите од членовите 99, 101 став 4, 103 и 104 на овој закон

Во ставот 4 зборовите “односно ослободување од долгот” се бришат

Во ставот 5 алинеите 1 и 2 се менуваат и гласат

- биле извезени или
- била одобрена царинска постапка за транзит, царинско складирање, увоз заради извоз или внесување во слободната и царинската зона, со цел добиените производи да бидат извезени или повторно извезени”

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи

“(6) Имателот на правото може да побара враќање на платената царина само доколку се исполнети сите услови за спроведување на постапките наведени во ставот 5 од овој член”

Ставот 6 станува став 7

По ставот 7 кој станува став 8 се додава нов став 9, кој гласи

“(9) Начинот и постапката за спроведување на системот за враќање на царината ги пропишува Владата на Република Македонија”

Член 101

Во одделот V по членот 107 пододелот “4” станува пододел “2 3 4”

Член 102

Во членот 108 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи

(2) Владата на Република Македонија ги утврдува случаите во кои може да се употребува постапката за преработка под царински надзор ”

Член 103

Во членот 109 став 2 зборот “организира” се заменува со зборот “договара”

Во ставот 3 во алинеја 5 зборот “стопански” се заменува со зборот “економски”, а зборовите “ утврдени со прописот од член 82 на овој закон” се бришат

Член 104

Во членот 110 зборовите “привремен увоз на стока заради облагородување” се заменуваат со зборовите “увоз заради извоз”

Член 105

Во членот 112 став 2 зборовите “количински ограничувања” се заменуваат со зборот “квоти”, зборот “ослободена” се заменува за зборот “пуштена”, зборовите “се смета дека е” се заменуваат со зборот “влегува” и зборот “товари” се заменува со зборот “оптоварува”

Член 106

Во одделот V по членот 112 пододелот “5” станува пододел “2 3 5”

Член 107

Во членот 114 став 1 зборот “употребува” се заменува со зборот “користи”, а зборовите “ја организира нејзината употреба” се заменуваат со зборовите “го договара нејзиното користење”

Во ставот 2 зборовите “прими царинската декларација” се заменуваат со зборовите “одобри постапката”

Член 108

Во членот 115 став 2 се менува и гласи

“При оредување на рокот, царинскиот орган е должен да ги земе предвид целите заради кој стоката привремено се увезува при што најдолгото времетраење во кое стоката може да остане во оваа постапка ќе биде 24 месеци. Царинските органи можат да одредат и покус рок во согласност со подносителот на барањето

Во ставот 3 зборовите “во случаите пропишани во актот од членот 82 на овој закон” се бришат

Член 109

Во членот 116 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи

“(4) Владата на Република Македонија може, кога е тоа потребно заради заштита на производството и основните интереси на домашните производители на слична стока (економски услови), со прописот од член 82 на овој закон, да ги пропише случаите за кои не е можно да се бара делумно ослободување од плаќање царина ”

Член 110

Во членот 117 став 1 се менува и гласи

Висината на царината што се плаќа на привремено увезената стока со делумно ослободување од плаќање царина, изнесува 3% од износот на царината што би требало да се плати за таа стока, доколку би била пуштена во слободен промет на денот кога за неа бил одобрен привремениот увоз. Со започнување на постапката на привремен увоз, наведениот износ се плаќа за секој месец или дел од месецот, во рокот за кој привремениот увоз е одобрен.”

Член 111

Во членот 118 став 1 зборовите “вредноста на” се бришат.

Во ставот 2 зборовите “овој член” се менуваат со зборовите “член 116 на овој закон”.

Во ставот 3 по зборот “ставот” бројот “2” се заменува со бројот “1”.

Член 112

Во одделот V по членот 118 пододелот “б” станува пододел “2 3 б”.

Член 113

Во членот 119 став 2 зборовите “макроекономска политика” се заменуваат со зборовите “надворешно трговскиот промет”.

Во ставот 3 бројот “18” се заменува со бројот “16”.

Член 114

Членот 120 се менува и гласи:

“(1) При привремен извоз на стока за облагородување:

- извозот нема да предизвикува враќање или ослободување од плаќање на царина,
- извозот нема да предизвикува стекнување на извозни надоместоци или други финансиски поволности поврзани со извозот.

(2) Постапка за привремен извоз на стока заради облагородување ќе е можна за домашна стока која пред извозот била пуштена во слободен промет без плаќање царина, заради видот на крајната употреба на стоката до истекот на условите утврдени за примена на таквото ослободување од плаќање на царина.”

Член 115

Во членот 121 став 1 зборот “организира” се заменува со збор “договара”.

Ставот 2 се брише.

Во ставот 3 кој станува став 2 зборовите “утврдено со актот од член 82 на овој закон” се бришат.

Член 116

Во членот 123 став 2 бројот 116 се заменува со бројот 119. Зборовите “вредноста на царината што би морала да се пресмета истиот ден за привремено увезената стока доколку таа стока била” се заменуваат со зборовите “износот на царината за привремено увезената стока што би морала да се пресмета за истиот датум, доколку таа стока би била”.

Во ставот 3 зборот “податоци” се заменува со зборот “поединости”.

Во ставот 4 зборовите “е вредноста утврдена” се заменуваат со зборовите “се утврдува”, зборот “мора” се заменува со зборот “може”.

Во ставот 5 зборовите “или делумно” се бришат, а втората реченица се менува и гласи: “Таквата поволност не може да се добие доколку стоката веќе била општетена во првата постапка за пуштање на стоката во слободен промет”.

Во ставот 6 втората реченица се менува и гласи:

“При утврдување на делумното ослободување од плаќање царина на добисните производи, како царинска вредност ќе се земат предвид трошоците за поправка,

доколку гис грошоци претставуваат единствен надоместок за поправка и на нив не влијаат никакви односи меѓу имателот на правото и лицето кој ја извршило поправката ”

Член 117

Членот 124 се менува и гласи

“Примена на царински стапки

(1) Кога привремено извезената стока би била пуштена во слободен промет и притоа од нејзината намена би зависела примена на пониска или нула царинска стапка, оваа царинска стапка ќе се примени при определување на делумното ослободување на добиените производи, доколку оваа привремено извезена стока се употребува за таа намена во земјата во која се врши облагородувањето

(2) Ако добиените производи подлежат на преференцијална царинска стапка, а на преференцијална царинска стапка би подлежеле и стоки кои се распоредуваат во ист тарифен број како и привремено извезените стоки, за пресметување на износот согласно со член 123 став 2 на овој закон ќе се примени преференцијалната царинска стапка, доколку привремено извезената стока би ги исполнувала условите за преференцијална царинска стапка ”

Член 118

Во членот 127 зборот “ставови” се заменува со зборот “став” а зборовите “и 3” се бришат

Член 119

Во одделот V по членот 127 пододелот ‘2 1 4’ станува пододел “2 4”

Член 120

Во членот 128 став 1 по зборовите “извозни давачки” се додаваат зборовите “доколку

Во ставот 2 зборовите “освен транзитната” се заменуваат со зборовите ‘освен домашнага стока под транзитна постапка од член 134 на овој закон’

Член 121

Во одделот V по членот 128 пододелот 2 1 5 станува пододел 2 5 , а пододелот 1 станува пододел “2 5 1”

Член 122

Во членот 129 став 1 се менува и гласи

Транзитната постапка овозможува пренесување, од едно до друго место во царинското подрачје на Република Македонија на

царинската стока не со цел таквата стока да подлежи на плаќање на царина и да биде предмет на други мерки во надворешно трговски промет и

- домашна стока, наменета за извоз, за која се завршени соодветните царински формалности ”

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи

(3) Директорот на Царинската управа ги определува патиштата по кои сета царинска стока мора да се движи во транзитната постапка ”

Член 123

Во член 131 ставот 2 зборовите “определи и посебен пат” се заменуваат со зборовите “определи патот”

Член 124

Во членот 132 став 1 зборовите “на влезот” се заменуваат со зборовите “при започнувањето на транзитната постапка”

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи

“(2) Обезбедувањето од став 1 на овој член нема да се бара за транзитирање на стоки во железнички, поштански, воздушен и воден сообраќај, како и за пренесување на стоки низ црководи и по проводници на електрична енергија ”

Член 125

Во членот 133 став 2 пред зборот “превозникот” се додава сврзникот “и”

Член 126

Во одделот V по членот 133 пододелот “2” станува пододел “2 5 2”

Член 127

Во одделот V по членот 134 во пододелот “3” зборовите

“Слободна и царинска зона

3 1 Слободна зона

3 2 Царинска зона”

се заменуваат со пододел “3 1 Царинска зона”

Член 128

Во одделот V по членот 161 пододелот “4” станува пододел “3 2”

Член 129

Во членот 162 став 2 зборовите “на макроекономската политика” се заменуваат со зборовите “на надворешно трговскиот промет”

Во ставот 3 зборовите “му се најави на” се заменува со зборовите “го одобри”

Ставот 5 се менува и гласи

“На слободно располагање на царинскиот орган може да му се стави стока која има употребна вредност, а со неа се постапува согласно со член 71 од овој закон ”

Член 130

Во насловот на членот 163 зборовите “чие внесување е забрането” се заменуваат со зборовите “чиј увоз е забранет”

Во ставот 1 во првата реченица зборовите “чие внесување во царинското подрачје е забрането” се заменуваат со зборовите “чиј увоз е забранет”, во четвртиот ред зборовите “лице одговорно за” се заменуваат со зборовите “одговорно лице” Во третата реченица точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите под услов внесувањето во царинското подрачје да не е забрането ”

Член 131

Во членот 164 став 3 зборовите “во чие име” се заменуваат со зборовите “ за чија сметка”

Во ставот 4 зборовите “царинската постапка” се заменуваат со зборовите “за некоја од царинските постапки”

Член 132

Во членот 165 став 1 алинеја 3 се брише

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи

“(2) На законско внесување во смисла на став 1 на овој член претставува внесување на стока спротивно на одредбите од членовите 42 до 44 и 157 на овој закон ”

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4

Член 133

Во насловот на членот 166 зборот “ослободување” се заменува со зборовите **“незаконско отстранување”**

Во ставот 1 зборот “ослободување” се заменува со зборовите **“незаконско отстранување”**

Во ставот 2 зборот “ослободувањето” се заменува со зборот **“отстранувањето”**

Во ставот 3 алинеја 1 зборот “презеле” се заменува со зборот **“отстраниле”**, во алинеја 2 зборот “ослободувањето” се заменува со зборовите **“незаконското отстранување”**, а зборот “ослободена” со зборовите **“незаконски отстранета”** и во алинеја 3 зборот **“преземена”** се заменува со зборовите **“незаконски отстранета”**

Член 134

Во членот 167 став 1 се менува и гласи

“ Царински долг при увоз на стока настанува и при

- неисполнување на една од обврските која во врска со стоката која подлежи на плаќање царина, произлегува од нејзиното привремено чување или од нејзината употреба во царинската постапка, што била одобрена за таа стока и
- неисполнување на еден од условите за ставање на стоката во определена царинска постапка, или за одобрување царинско ослободување или олеснување врз основа на крајната употреба на стоката ”

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи

“(2) Царински долг при увоз на стока не настанува ако се утврди дека неисполнувањето на обврските од став 1 на овој член немало значајно влијание врз правилното извршување на привременото чување или одобрената царинска постапка ”

Во ставот 2 кој станува став 3 зборот **“дефинитивна”** се заменува со зборот **“крајна”**

Ставот 3 кој станува став 4 се менува и гласи

“Царински должник е лицето од кое се бара да ги исполни пропишаните обврски, за стоката која подлежи на плаќање на увозни царини, кои произлегуваат од привременото чување или друга постапка во која стоката се наоѓа, или лицето од кое се бара да ги исполни пропишаните услови, кои ја одредуваат соодветната постапка ”

Член 135

Во членот 169 став 1 се менува и гласи

“Царинскиот долг за определена стока не настанува доколку лицето докаже дека неисполнувањето на обврските кои произлегуваат од

- членовите 42 до 44 на овој закон,
- привремено чување на таа стока или
- употреба во царинска постапка во која стоката била ставена,

се резултат на целосно уништување или неповратна загуба како резултат на самата природа на стоката, непредвидени околности, виша сила или како последица на одобренис издадено од царински орган ”

Член 136

Во насловот на членот 171 зборот **“Правила за”** се заменува со зборот **“Начин на”**

Во ставот 1 зборот **“правилата”** се заменува со зборот **“прописите”**

Во ставот 2 зборот **“дека”** се заменува со зборот **“кога”**

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи

“(3) Со цел да се оневозможи стекнување на бесправна финансиска добивка, сметано од датумот кога настанал царинскиот долг до датумот кога истиот е пресметан се применуваат компензаторни камати ”

Член 137

Во членот 172 став 4, зборовите министерот за финансии се заменуваат со зборовите Владата на Република Македонија

Член 138

Во членот 173 став 2 по број "174" се додаваат зборовите "и член 175"

Член 139

Во членот 175 став 1 зборовите најдоцна во рок од 30 дена од денот на утврдувањето на обврската се бришат

Ставот 2 се менува и гласи

Рокот за намиравање на настаната обврска од став 1 на овој член е осум дена од денот на доставувањето на решението

Во ставот 3 зборовите Ако стоката од став 1 на овој член е се уште царинска стока, се заменуваат со зборовите Во случаите од став 1, ако стоката е сеуште царинска стока, истага, а бројот '171' се заменува со бројот 172"

Во ставот 5 по зборовите поголема од се додаваат зборовите '10% од'

Член 140

Во членот 176 став 1 точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите според одредбите од Законот за персоналниот данок на доход

Во ставот 2 точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите според одредбите од Законот за персоналниот данок на доход,

Член 141

Во членот 177 алинеја 2 зборовите 'ослободување од плаќање' се заменуваат со зборот 'простување'

По алинеја 2 се додава нова алинеја 3 која гласи

- со повлекување на декларацијата согласно со член 64 од овој закон,

Член 142

Во одделот VI по членот 178 називот на пододделот 2 се менува и гласи "Враќање на новске уплатената царина и простување на царинскиот долг

Член 143

Во насловот на членот 179 зборовите "ослободување од" се заменуваат со зборовите 'простување на

Во ставот 1 зборовите ослободување од се заменуваат со зборовите простување на

Во ставот 2 бројот 177 се заменува со бројот 175

Во ставот 3 зборовите Плаќањето на царина се заменуваат со зборовите Царинскиот долг бројот 177 се заменува со бројот 175 и зборот согласно се заменува со зборот спроводно

Во ставот 4 зборовите ослободувањето од плаќање на царина се заменуваат со зборовите простувањето на царинскиот долг

Во ставовите 5 и 6 зборовите 'Ослободувањето од' и 'ослободувањето од' се заменуваат со зборовите "Простувањето на" и "простувањето на"

Во ставот 8 во вториот ред зборот 'избрише' се заменува со зборот "прости" Во петтиот ред по зборот "оштетена" се додаваат зборовите 'или затоа што не одговара на договорените услови' Во осмиот ред зборот 'бришење' се заменува со зборот простување

Во ставот 9 зборот бришењето се заменува со зборот простувањето

Во ставот 10 зборовите 'ослободување од плаќање на царина се заменуваат со зборовите простување на царинскиот долг

Во ставот 11 зборовите ослободувањето од плаќање на царина се заменуваат со зборовите “простувањето на царинскиот долг”

Член 144

По членот 179 се додава нов пододдел 3, кој гласи **3 Ослободување од плаќање на царина**

Член 145

Во членот 180 се додаваат нови два става 2 и 3, кои гласат

(2) Од плаќање царина, во границите на реципроцитет, ослободени се

- дипломатскиот персонал на странските дипломатски претставништа во Република Македонија и членовите на нивните потесни семејства на предмети наменети за нивна лична употреба,
- конзуларниот персонал на странските конзуларни претставништа во Република Македонија и членовите на нивните потесни семејства на предмети наменети за нивна лична употреба и
- персоналот на странските дипломатски и конзуларни претставништа во Република Македонија - на предмети за домаќинство увезени во рок од 12 месеци од денот на нивното доаѓање на должност во Република Македонија

(3) Ослободувањето од став 2 на овој член не може да го користат државјани на Република Македонија ниту странски државјани постојано населени во Република Македонија”

Член 146

Во членот 181 по алинеја 1 се додаваат две нови алинеи 2 и 3, кои гласат

“-домашни патници на предмети со мала вредност што ги внесуваат од странство, ако тие предмети не се наменети за препродажба,

-државјани на Република Македонија и странски државјани на предмети со мала вредност што ги примаат од странство, ако тие предмети не се наменети за препродажба,”

Во алинеја 2 која станува алинеја 4 по зборот “Македонија” се додаваат зборовите и странски државјани”

Алинеите 3, 4, 5, 6, 7, и 8 стануваат алинеи 5, 6, 7, 8, 9 и 10

По алинеја 10 се додава нова алинеја 11, која гласи

“државјани на Република Македонија кои со Република на надлежниот орган на Република Македонија биле упатени на работа во дипломатско-конзуларно претставништво на Република Македонија во странство најмалку две години, за предмети на своето домаќинство, кои ги користеле најмалку шест месеци за време на нивната работа во дипломатско-конзуларното претставништво, кои ќе ги внесат од странство во рок од три месеци од денот на враќањето во Република Македонија, до вредноста што ја пропишува Владата на Република Македонија”

Алинеите 9 и 10 се бришат

Член 147

Во членот 182 алинеја 1 по зборот Македонија се додаваат зборовите и други регистрирани хуманитарни и добротворни организации

Во алинејата 4 по зборот “дејност” се додаваат зборовите “а не се наменети за понатамошна продажба”

Во алинејата 5 по зборовите “вршење на” се додава зборот “недоходовна”, а по зборот дејност” се додаваат зборовите “и не се произведуваат во Република Македонија”

По алинеја 6 се додава нова алинеја 7, која гласи

“- предмети што непосредно се наменети за директна заштита на животната средина и природата, а не се произведуваат во Република Македонија”

Член 148

Во членот 183 по алинејата 8 се додаваат две нови алинеи 9 и 10 кои гласат

-стоката што се увезува преку регистрирани хуманитарни или добротворни организации и е наменета за бесплатно делство на жртвите од природни или други несреќи,
- материјали за поставување, одржување или украсување на спомен обележја, гробови или гробишта на жртвите од војните, крстови, урни и погребни аргикли,

Член 149

Во членот 184 во петтиот ред по зборот “Македонија” се става запирка и се додаваат зборовите а по претходен предлог на министерот за финансии

Член 150

Членот 185 се брише

Член 151

Во членот 187 став 1 пред зборовите член 181 се додаваат зборовите “член 180 и”, зборовите од 2 до 7 и алинејата 9 се заменуваат со зборовите 2, 3, 4, 6 и 7

Член 152

Во одделот VI по членот 187 пододделот “3” станува пододдел “4”

Член 153

Во членот 188 став 1 се додава втора реченица која гласи Во оправдани случаи царинскиот орган рокот од две години може да го продолжи”

Во ставот 2 зборовите “било уважено целосно или делумно царинско ослободување заради намената на дефинитивна употреба на таа стока се заменува со зборовите “била применета намалена или нула царинска стапка заради нејзината крајна намена, а зборовите “биле целосно или делумно ослободени од плаќање царина” се заменуваат со зборовите “била применета намалена или нула царинска стапка”

Во ставот 3 зборовите “овој член став 2” се заменуваат со зборовите “став 2 на овој член”

Во ставот 4 во првата реченица зборот државата се заменува со зборовите истата состојба Во втората реченица зборот “се” се заменува со зборовите Истотака се а зборовите надворешниот трговски промет се заменуваат со зборовите земјоделска политика, освен во случаите кои ќе ги пропише Владата на Република Македонија

По ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи

“(5) Одредбите на ставовите 1, 2, 3 и 4 на овој член се применуваат и за добиените производи кои се извезени или повторно извезени заради завршување на претходната постапка на увоз заради извоз Во овој случај, висината на царинскиот долг се определува согласно со правилата за постапка на увоз заради извоз со примена на прописи кои важат на денот на пуштање на стоката во слободен промет

Ставот 5 станува став 6

Член 154

Во членот 192 став 1 по зборот “закон” се става запирка, а запирката по зборот “незбидност” се брише

Во ставот 2 зборот “ке” се заменува со зборовите “може да”, а зборовите “и може да бидат веднаш продадени” се бришат

Ставот 3 се брише

Член 155

Во членот 198 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

" (2) Ако прекршочната постапка е запрсна или прекината и стоката не се одзема, гаа стока се враќа на сопственикот преку Царинската управа, заради спроведување на соодветна царинска постапка "

Член 156

Во членот 201 став 1 зборот "две" се заменува со зборот "три"

Во ставот 2 зборот "четири" се заменува со зборот "пет"

Член 157

Членот 202 се брише

Член 158

Насловот на членот 203 се менува и гласи "Наплата на мандатни казни веднаш по сторениот прекршок (трансакцијоно порамнување)"

Член 159

Во членот 204 став 1 во точката 2 зборовите "и 45" се заменуваат со зборовите "42а и 44"

Во точката 3 зборовите "45 ставови 1 и 2" се заменуваат со зборовите "42а и 44"

Во точката 5 бројот "44" се заменува со бројот "48"

Во точката 12 зборовите "макроекономска политика" се заменуваат со зборовите "мерки на надворешно трговскиот промет"

Во точката 20 зборовите "Се постапува" се заменуваат со зборот "Постапува"

Во точката 25 по бројот "20" се додава бројот "24а" и се става запирка

Член 160

Во членот 205 став 1 точка 3 зборовите "поднесе царинска декларација за" се заменуваат со зборот "побара"

Во точката 11 зборот "стекнатите" се заменува со зборот "добиеените", а по зборот нив' се додава зборот "не"

Во точката 12 зборот "еднаковредна" се заменува со зборот "идентична", а бројот "3" се заменува со бројот "4"

Во точката 15 по зборот "или" се додава зборот "не"

Член 161

Во членот 206 став 1 точка 2 зборовите "извозните" се заменуваат со зборовите "увозните"

Во точката 4 зборовите "и 45" се заменуваат со зборовите "42а и 44"

Во точката 5 бројот "45" се заменува со бројот "44"

Во точката 7 зборовите "поднесе царинска декларација за" се заменуваат со зборот побара"

Во точката 9 зборот "ознаки" се заменува со зборот "обележја"

Точката 11 се брише

Во точката 13 зборот "од" се заменува со зборот "во"

Во точката 15 зборовите "спроведување на дејствија" се заменуваат со зборовите прикажување на работите"

Член 162

Во членот 208 став 1 се менува и гласи

"Стоката, што е предмет на прекршок од член 204 точки 1, 2, 3, 4, 5, 22, 24 и 25 членот 206 точки 2, 3, 4, 5, 14 и 15, како и членот 207 на овој закон се одзема"

Во ставот 6 зборот "заради" се заменува со зборот "по"

По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:

"(7) Стоките или превозното средство односно преносното средство со кое е сторен прекршок може да се одземат, односно да се наплати нивна вредност и кога против сторителот не може да се води прекршочна постапка поради тоа што е непознат или им е

недостапен на надлежните органи, или поради постоење на други законски пречки, освен во случај на настапување на апсолутна застареност (член 201)

Член 163

Во членот 209 став 2 зборовите "дрога, оружје, муниција или експлозивни средства" се заменуваат со зборовите "стоките наведени во член 23 од овој закон", а зборовите "по фабриката изработка" се бришат

Член 164

Членот 211 се брише

Член 165

Во членот 212 став 1 на крајот на реченицата точката се заменува со запирка и се додават зборовите "но најдоцна до 30 јуни 2000 година "

Член 166

Во членот 213 став 1 зборовите "и консигнациони складови" се бришат а зборовите "влегувањето во сила" се заменуваат со зборовите "примената"

Во ставот 2 зборот "дозвола" се заменува со зборот "одобрение", а зборовите "а во спротивно ќе донесе решение за затворање " се бришат

Член 167

Во насловот на членот 214 зборовите "слободните и" се бришат

Во истиот член ставот 1 во вториот ред зборовите "Слободните и царинските" се заменуваат со зборот "Царинските", а во четвртиот ред зборот "слободни" се брише

- Во ставот 2 зборовите "слободните царински" се заменуваат со зборот "царинските"

Во ставот 3 зборовите "Слободните и царинските" се заменуваат со зборот "Царинските", а зборовите "слободни и" се бришат

Член 168

Во членот 216 зборовите "влегувањето во сила на закон за царините," се заменуваат со зборовите "отпочнувањето на примена на овој закон и", а бројот "214" се заменува со бројот "265"

Член 169

Членот 218 се брише

Член 170

(1) На стоките што се увезуваат, освен на стоките што според важечките прописи се ослободени од плаќање царина, ќе се плаќа давачка за царинско евидентирање во висина до 1% од царинската основица за период од 1 април 2000 до 31 декември 2000 година

(2) Висинага на давачката од став 1 на овој член ја утврдува Владата на Република Македонија

(3) По исклучок од став 1 на овој член, Владата на Република Македонија може да ги определи стоките или групите стоки на кои при увозот не се плаќа давачка за царинско евидентирање

Член 171

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Царинскиот закон

Член 172

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 април 2000 година

1712

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНТИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИЈАТА НА СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИТОРИ И ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПОБАРУВАЊА ОД КРАЈНИ КОРИСНИЦИ ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ВО СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за гарантирање на инвестицијата на стратешки инвеститори и за преземање на одделни побарувања од крајни корисници од страна на Република Македонија, во Стопанска банка ад Скопје

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 март 2000 година

Бр 07 1322/1
30 март 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија
Борис Трајковски, с р

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Саво Климовски, с р**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНТИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИЈАТА НА СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИТОРИ И ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПОБАРУВАЊА ОД КРАЈНИ КОРИСНИЦИ ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ВО СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

Член 1

Во Законот за гарантирање на инвестицијата на стратешки инвеститори и за преземање на одделни побарувања од крајни корисници од страна на Република Македонија во Стопанска банка ад Скопје (Службен весник на Република Македонија“ број 86/99) членот 6 се брише

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

1713

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 март 2000 година

Број 07 1319/1
30 март 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија
Борис Трајковски, с р

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Саво Климовски, с р**

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ**

Член 1

Во Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ број 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 71/96 5/97, 36/97, 7/98, 63/98, 39/99, 43/99 и 9/2000), во членот 3 став 2 точка 1) зборот „наследување“, заградата и зборовите (подарок отстапување)“ се бришат

Во точката 4) буквата „и“ се брише

Точката 5) се менува и гласи

„5) постапка на ликвидација, односно стечај кога се пуштени во промет (потрошувачката), односно кога се испорачани на доверителот“

По точката 5) се додава нова точка 6), која гласи

6) ставање во промет на одземените производи од страна на органите на државната власт на кои се плаќа акциза“

Член 2

Во членот 4 став 1 зборовите „моторен бензин, дизел гориво, масло за горење екстра лесно (ЕЛ), масло за горење лесно специјално (ЛС) и масло за горење – мазут“ се бришат

Ставот 2 се брише а ставот 3 станува став 2

Член 3

Во членот 5-а став 5 по зборовите „поседна марка“ се додаваат зборовите „која се лепи на транспортната амбалажа“

Член 4

Во членот 6 став 4 зборовите „секој учесник во прометот“ се заменуваат со зборовите „производителот, односно увозникот“

Член 5

Во членот 6-а став 5 по зборовите „поседна марка“ се додаваат зборовите „која се лепи на транспортната амбалажа“

Член 6

Членот 7 се менува и гласи

„Обврзник на акцизата во прометот на патнички автомобили е производителот, односно увозникот“

Член 7

По членот 7 се додаваат два нови члена 7-а и 7-б кои гласат

Член 7 а

Покрај производителот и увозникот на акцизни производи, обврзници за плаќање на акциза се и

- 1) доверителот од член 3 став 2 точка 5 на овој закон и
- 2) продавачот на акцизните производи од член 3 став 2 точка 6 на овој закон

Член 7-б

Акциза не се плаќа на производите од член 2 на овој закон, и тоа

- 1) при извоз, реекспорт и транзит,
- 2) при увоз од страна на странски дипломатски и конзуларни претставништва странски дипломатски персонал и конзуларни функционери како и при увозот од страна на меѓународни организации или нивните членови, по постапка и на начин утврден во член 27 став 1 точки 5 и 6 од Законот за данокот на додана вредност,
- 3) кога патникот ги носи со себе од странство како личен багаж и во мали количини кои не се наменети за комерцијални цели
- 4) при внесувањето во земјата на нафтени деривати во стандардните резервоари на моторните возила и кои не се наменети за продажба

- 5) кога се употребуваат за анализи, тестирања и научни цели,
- 6) кои се наменети за изложување на саеми и слични манифестации,
- 7) кога јасни установи и непрофитни организации ги добиваат како подарок-без надомест од странство,
- 8) кога се внесуваат од земјата во слободните економски зони, царински зони и консигнациони складови, заради подготвување за извоз или за производство и
- 9) за производите што се продаваат во слободните царински продавници согласно со членот 96 од Царинскиот закон

Ослободувањето од акциза при извозот, како и за целите од точките 5, 6, 8 и 9 од став 1 на овој член, се остварува врз основа на решение на органот надлежен за работите на јавните приходи во општината каде има седиште обврзникот на акцизата по поднесено барање од негова страна

Органот надлежен за работите на јавните приходи е должен да донесе решение во рок од осум дена од денот на поднесеното барање, врз основа на приложената документација со која се докажуваат целите од точките 5, 6, 8 и 9 на став 1 на овој член

Начинот и постапката за остварување на ослободувањето од овој член ги пропишува министерот за финансии

Член 8

Во членот 9 став 1 во првата реченица, зборовите „и прометот“ се бришат

Во ставот 3 зборовите „и промет“ се бришат

Член 9

Во членот 10 став 4 по зборот „Македонија“ се додаваат зборовите „и ја искажува акцизата“

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи

„Министерот за финансии го пропишува начинот на пресметувањето на килограми во литри за определени нафтени деривати врз основа на нивната производна рафинериска тежина“

Член 10

Во членот 11 став 1 зборот „продажната“ се заменува со зборот „малопродажната“ по зборот „цена“ се додаваат зборовите „без данокот на додадена вредност“, а зборовите „која е пријавена во Министерството за финансии и во која е засметана акциза“ се бришат

Ставот 2 се брише

Во ставот 3 кој станува став 2 зборот „продажната“ се заменува со зборот „малопродажната“, а по зборот „тутун“ се додаваат зборовите „ја пријавува во Министерството за финансии и“

Член 11

Во членот 12 став 4 по зборот „цена“ се додаваат зборовите „без данокот на додадена вредност“

Член 12

Во членот 13 став 5 првата реченица се брише, во втората реченица, зборовите „може да биде и количествата“ се заменуваат со зборовите „е количеството“, а зборот „искажана“ се заменува со зборот „искажано“

По ставот 5 се додаваат два нови става 6 и 7, кои гласат

„При увоз на следниве деривати на нафта моторен бензин, дизел гориво и масло за горене екстра лесно (ЕЛ), акциза се плаќа во определен износ по литар, односно килограм При увоз на масло за горене-мазут акцизата се плаќа во определен износ по килограм

Основица за плаќање на акцизата при увоз на дериватите на нафта за кои Владата на Република Македонија не ја определува малопродажната цена, е вредноста на тој производ утврдена според царински прописи

вклучувајќи ги царината и другите увозни давачки што се плаќаат при увозот “

Член 13

Во членот 14 став 1 точка 1) по зборот „цена“ се додаваат зборовите „без данокот на додадена вредност“, по зборот „чинењето“ се додаваат зборовите „односно набавната цена, а броевите во заградата 1 4 и 5 се заменуваат со броевите „1 и 4“

Член 14

Во членот 14-а пред ставот 1 се додаваат два нови става 1 и 2, кои гласат

„Обврската за пресметување на акцизата настанува во моментот кога е извршен прометот на производите за кој е пропишано плаќање на акциза

Се смета дека прометот на производи е извршен

1 Во моментот кога е извршена испораката на производите Кога производот се превезува или испраќа се смета моментот на започнување на превозот или на испраќањето,

2 Во моментот на настанувањето на обврската за плаќање на царина и увозни давачки за производите што се увезуваат,

3 Во моментот на земање сопствени производи за сопствена крајна потрошувачка или употреба,

4 Во моментот на испораката на производите што се дадени без надомест,

5 Во моментот на утврдувањето на кусокот и на расходот на производите (кало, растур, кршење и расипување) што ги надминува кусокот и расходот дозволен според МКС стандардите и прописите од областа на стандардизацијата и квалитетот на производите и,

6 Во моментот на испораката на производите во сопствени продавници“

Во ставот 1 кој станува став 3 по зборот „пиво“, се додаваат зборовите „патнички автомобили“

Во ставот 2 кој станува став 4 бројот „1“ се заменува со бројот „3“

Ставовите 3, 4 и 5 стануваат ставови 5, 6 и 7

Член 15

Членот 14-б се менува и гласи

„Акцизата, производителот ја пресметува и плаќа периодично, како аконтација и конечно на крајот на годината, освен за производите од членот 2 точки 2 и 3

При уплата на аконтации на акцизата од став 1 на овој член, производителот до органот надлежен за работите на јавните приходи поднесува пресметка на акцизата

Производителот ја пресметува акцизата за изминалата година врз основа на податоците за вредноста на продадените производи со состојба на 31 декември

Конечната пресметка на акцизата се составува и се поднесува заедно со Годишната сметка до органот надлежен за работите на јавните приходи

Формата и содржината на Образецот за пресметка на акцизата ги пропишува министерот за финансии

Акцизата се пресметува во книговодствените и другите документи (калкулации, фактури и слично) на производителот со примена на пропишаната даночна стапка на даночната основица

Пресметаната акциза, производителот е должен да ја уплати на сметките утврдени со посебни прописи

Производителот на нафтените деривати, пивото, патничките автомобили и луксузните производи ги пресметува и ги плаќа аконтациите на акцизите во рок од 5 дена, по истекот на секои 15 дена во месецот, односно по истекот на месецот, на вредноста на продадените производи (фактурирана реализација) и испорачаните производи во сопствени продавници

При престанување со работа заради стечај односно ликвидација се плаќа акциза во рок од пет дена од денот

на испораката на доверителите врз основа на одлуката за поделба на имотот

Производителот, плаќа акциза на вредноста на кусокот, освен на кусокот настанат поради дејството на виша сила и на вредноста на расходите на производителот над вредноста на калото, растурот, кршот и дефектот што се дозволени според МКС стандардите и прописите од областа на стандардизацијата и квалитетот на производите, како и при земањето производи за сопствената крајна потрошувачка или употреба, односно при давањето производи без надомест (подароци и слично), во рок од пет дена од денот на настанување на обврската за пресметување на акцизата

Производителот е должен во фактурата за продажба на производот, односно во друг документ што го придружува продадениот производ, да ги искаже основните податоци за пресметување и плаќање на акцизата, тарифниот број, стапката и акцизата

За производите што се ослободени од плаќање на акциза, производителот од став 1 на овој член е должен во фактурата за продажбата на тие производи да се повика на одредбата со која е воведено даночното ослободување

Производителот е должен во своето сметководство да обезбеди податоци за основици за плаќање на акциза според тарифните броеви и даночните стапки врз основа на кои се утврдува и плаќа акцизата. Евидентирањето на основици за плаќање на акциза врз кои се применуваат различни даночни стапки од ист тарифен број или од други тарифни броеви, производителот може да обезбеди и со вон сметководствена евиденција

Министерот за финансии донесува поблиски прописи за евиденциските обврски кои ги водат обврзниците на акцизите

Член 16

Членот 14-в и 14 г се бришат

Член 17

По членот 15 се додава нов член 15 а кој гласи

“Член 15 а

Платената акциза се враќа на

1) извозникот за реализираниот извоз, освен за производите од член 2 точки 2 и 3 на овој закон, на негово барање,

2) странски дипломатски и конзуларни претставништва, странски дипломатски персонал и конзуларни функционери, по постапка и на начин утврден во член 48 од Законот за данокот на додадена вредност

3) меѓународни организации или нивните членови, по постапка и на начин утврден во член 49 од Законот за данокот на додадена вредност,

4) на непрофитни организации кога производите се пренесуваат во странство и таму се користат за хуманитарни, доброволни и образовни цели, по постапка и на начин утврден во член 47 од Законот за данокот на додадена вредност и

5) увозникот за погрешно или повеќе платена акциза при увоз на акцизни производи

Барањето за поврат на погрешно или повеќе платената акциза при увозот се поднесува до царинарницата што ја пресметала и ја наплатила акцизата

Правото на поврат на акцизата царинарницата го утврдува со решение

Повратот на платената акциза се врши врз товар на сметката на која е платена акцизата, а во корист на увозникот

На извозникот од став 1 точка 1 на овој член му се враќа акцизата што се применува во моментот на извозот, а на корисниците од став 1 точки 2, 3 и 4 на овој

член им се враќа акцизата што се применува во моментот на набавката

Член 18

Во членот 16 бројот 0,3“ се заменува со бројот 0,1“

Член 19

По членот 16 се додаваат три нови члена 16-а, 16-б и 16-в, кои гласат

Член 16-а

Во поглед на присилната наплата на акцизата, на каматата и на трошоците за присилна наплата, роковите на застареност, жалбената постапка, обновата на постапката и повратот, соодветно се применуваат одредбите на Законот за персоналниот данок од доход

Член 16-б

Контрола на пресметувањето и на плаќањето на акцизата кај обврзниците на акциза врши органот надлежен за работите на јавните приходи

Во вршењето на контролата, органот надлежен за работите на јавните приходи е овластен да ги контролира деловните книги, другите евиденции и исправи, документацијата, производството и готовите производи, како и нивното натамошно движење, состојбата и промените на жиро-сметката и други елементи од значење за утврдување на обврската, деловните и помошните простории. Под деловни и помошни простории се подразбираат и станбените и другите простории во кои даночниот обврзник ја врши дејноста од која настанува обврската за плаќање на акцизата

Член 16-в

Правосилното решение за утврдување на акцизната обврска и за наплата на акцизата од обврзниците на акцизата, може да се измени и по службена должност, во рок од пет години од денот на правосилноста на решението, ако се утврди дека прописите се неправилно применети на штета или во корист на обврзникот на акцизата или ако се утврдат сметковни грешки

Член 20

Во членот 17 став 1 по точката 7) се додаваат три нови точки 8), 9) и 10), кои гласат

“8) не поднесе или ненавремено поднесе пресметка на аконтациите на акцизата (член 14-б),

9) во фактурата за продажба на производот не ги внесе пропишаните податоци или внесе неточни податоци (член 14-б) и

10) продавачот на патнички автомобили не изврши попис на затекнатите количества залиха кои се наменети за натамошна продажба и не достави примерок од записникот за извршениот попис до органот за јавни приходи (член 28)“

Член 21

Во членот 20 став 1 во точката 5) зборот „продажна“ се заменува со зборот „малопродажната“

Член 22

Во членот 21 по точката 3) се додаваат две нови точки 4) и 5), кои гласат

“4) не поднесе или ненавремено поднесе пресметка на аконтациите на акцизата (член 14-б) и

5) во фактурата за продажба на производот не ги внесе пропишаните податоци или внесе неточни податоци (член 14-б)“

Член 23

Членот 24 се брише

Член 24

Поблиски прописи за извршување на овој закон ќе се донесат во рок од 60 дена од денот на неговото влегување во сила

Член 25

Во Тарифата на акцизите се вршат слените измени и дополнувања

Во Тарифаот број 1, точката 4) се брише

Точката 6) се менува и гласи

“6) течен нафтен гас
20%“

По точката 7) се додаваат три нови точки 8), 9) и 10) кои гласат:

“8) на авионски бензин и мазно гориво
0%“

9) на брашток и базно масло ако правни лица ги набавуваат за производство на мазивни масла, кибли, трансформатори и амортизери
0%“

10) на нафтени деривати од овој тарифен број, кои ги набавуваат Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи за специјалните потреби за целите на одбраната и безбедноста
0%“

Во забелешките кон Тарифинот број 1 се додава нова точка 3, која гласи

“3 При утврдувањето на малопродажните цени на одделни нафтени деривати, искажамата акција може да се заокружува со $\pm 3\%$ отстапување“

Член 26

Продавачот на патнички автомобили е должен со состојба на 31 март 2000 година да изврши попис на затекнатите количества залиха кои се наменети за натамошна продажба. Примерок од записникот за извршениот попис е должен да достави во рок од три дена од денот кога бил должен да изврши попис до органот за јавни приходи за подрачјето на општината

Продавачот на патнички автомобили од став 1 на овој член е обврзник на акцизата при продажбата на патнички автомобили кои се затекнати на залиха на денот на применувањето на овој закон, а кои се увезени или набавени без пресметување и плаќање на акцизата

Член 27

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 2000 година

1714.

Врз основа на член 76 ставови 1, 2 и 3 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 23 март 2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА АНКЕТНА КОМИСИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

Член 1

Во Одлуката за основање на Анкетна комисија за испитување на јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 61/98, 5/99, 8/99 и 47/99), во членот 4 зборовите „31 декември 1999“ се заменуваат со зборовите „30 октомври 2000“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр 07-1224/1
23 март 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Сашо Кипрочевски, с.р

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег бр 7343/98 на регистарска влошка бр 020084327-В-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД, промена на назив и проширување на дејноста на Друштво за трговија, транспорт и услуги „ГРАДИНАР 2“ Миле, ДООЕЛ, увоз-извоз ул „Рајко Жинзифов“ бр 49А, Скопје

Дејности 50 10, 50 20, 50 30, 50 30/1, 50 30/2, 50 40, 50 40/1, 50 40/2, 50 40/3, 50 40/4, 50 50, 51 11, 51 12, 51 13, 51 14, 51 15, 51 16, 51 17, 51 18, 51 19, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 46, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 66, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 32, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 61, 52 62, 52 63, 52 72/1, 52 72/2, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 55 51, 55 52, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 63 11, 63 12, 63 21, 65 12/3, 65 23, 67 12, 70 11, 70 31, 71 10, 71 21, 71 31, 71 32, 71 33, 71 34, 71 40, 72 10, 72 20, 72 30, 72 40, 72 50, 72 60, 74 12, 74 14, 74 82, 74 83, 74 84, 93 01, 93 02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, констигнациони работи со странство, малограничен промет со соседните земји

Единствен содружник во друштвото е Арсовски Миле

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторните обврски Друштвото одговара со целиот свој имот

Лице овластено за застапување на Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Арсовски Миле управител со неограничени овластувања

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 7343/98 (2740)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 6284/99, на регистарска влошка бр 020183877-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за производство, промет и услуги ДУБЛА“ Доне и др ДОО, увоз-извоз ул „Палиуро Тољати“ бр 194, Скопје

Содружници Трајчевски Доне, Иванов Душан и Трајчевска Благница, сите од Скопје

Дејности 21 22, 21 25, 22 11, 22 12, 22 13, 22 15, 22 21, 22 22, 22 23, 22 25, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 66, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 61, 52 62, 52 63, 55 30/1, 55 30/2, 60 22, 60 23, 60 24, 63 12, 63 30, 63 40, 65 12/3, 74 40, 74 84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, посредување и застапување на странски фирми, реекспорт, констигнацион и комисиона продажба, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки, меѓународен превоз на патници

Друштвото во правниот промет истапува во своје име и за своја сметка и за обврските одговара со целиот свој имот

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 6284/99 (2744)

Основниот суд во Битола со решението Трег бр 1944/99 на регистарска влошка бр 008100 го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштво за производство трговија на големо и мало комисион АЧИК ЛЕНА ДООЕЛ увоз извоз ДООЕЛ ул Моша Пијаде бр 1/9 Прилеп

Основач Лена Павлоска

Дејности 01 11/1 01 11/2 01 11/3 01 11/4 01 12/1 01 12/2 01 13/1 01 13/2 01 21 01 21 01 23 01 24 01 25 01 41/3 15 81/1 15 81/2 15 98/2 20 10/1 20 10/2 20 20 20 30 20 40 20 51 20 52 25 12 25 13 25 21 25 22 25 23 25 24 26 25 26 26 26 40 26 81 26 82/1 26 82/2 28 11 28 12 28 21 28 40 28 52 28 61 28 62 28 63 28 71 28 72 28 73 28 74 28 75 29 12 29 13 29 14 29 24 29 32 29 40 29 53 29 54 29 55 29 56 31 62 32 20 34 20 34 30 35 50 36 11 36 12 36 13 36 14 36 40 36 50 37 10 37 20 45 11 45 12 45 45 45 50 50 10 50 20 50 30/1 50 30/2 50 30/3 50 40/1 50 40/2 50 40/3 50 40/4 51 11 51 13 51 14 51 15 51 16 51 17 51 18 51 19 51 21 51 22 51 23 51 31 51 32 51 33 51 34 51 35 51 36 51 37 51 38 51 39 51 41 51 42/1 51 42/2 51 43 51 44 51 45 51 47 51 53 51 54 51 55 51 56 51 57 51 61 51 62 51 63 51 64 51 65 51 66 51 70 52 11 52 12 52 21 52 22 52 23 52 24 52 25 52 26 52 27 52 33 52 41 52 42 52 43 52 44/1 52 44/2 52 44/3 52 44/4 52 45 52 46 52 47 52 48 52 50 52 62 52 63 52 74 55 30/1 55 30/2 55 40 60 21 60 22 60 23 60 24 63 30 71 10 71 21 71 31 71 32 71 33 71 34 71 40 74 12 надворешна трговија со прехранбени производи надворешна трговија со непрехранбени производи

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка полни овластувања

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сите свои средства полна одговорност

Лице овластено за застапување на субјектот со уписот во надворешно трговскиот и во правниот промет е Горанчо Павлоски управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности

Од Основниот суд во Битола Трег бр 1944/99 (2470)

Основниот суд во Битола со решението Трег бр 2607/99 на регистарска влошка бр 008764 го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Трговско друштво за производство трговија и услуги Ѓорѓи Толески ГРАД ПРОМ ТОШЕ увоз извоз ДООЕЛ с Пештани Охрид

Основач е Ѓорѓи Толески од Охрид

Дејности 45 11 45 21 45 22 45 24 45 31 45 32 45 33 45 34 45 41 45 42 45 43 45 44 45 45 50 10 50 20 50 30/1 50 30/2 50 40/1 50 40/2 50 50 51 21 51 22 51 23 51 24 51 31 51 34 51 35 51 39 51 41 51 42 51 46 51 51 51 53 51 54 51 55 51 57 51 70 52 11 52 12 52 21 52 22 52 23 52 24 52 25 52 26 52 33 52 41 52 42 52 43 52 44 52 44/1 52 45 52 46 52 47 52 48 60 22 74 20/2 74 20/3 74 20/5 74 12 74 84

Полна одговорност со целиот имот

Управител е Ѓорѓи Толески со неограничени овластувања

Од Основниот суд во Битола Трег бр 2607/99 (2472)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег бр 12444/99 на регистарска влошка бр 02022119/3 01 000 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за транспорт и трговија ЕУ РО САН 93 Шакир и др ДОО извоз увоз ул Цветан Димов бр 33/1 ТЦ Чаир панка л бр 37 Скопје

Дејности 51 32 51 33 51 35 51 36 51 38 51 41 51 42 51 47 51 54 51 55 51 56 51 64 51 65 51 12 51 32 52 44 52 45 52 48 20 40 20 51 20 52 55 30/1 60 24 надворешна трговија со прехранбени производи надворешна трговија со непрехранбени производи меѓународен превоз на стоки во друшкниот сообраќај

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка и за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со снот свој имот

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Шакир Илјаз управител со неограничени овластувања

Од Основниот суд Скопје I – Скопје Трег бр 12444/99 (2519)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег бр 7830/99 на регистарска влошка бр 02022863/3 6-01 001 го запиша во трговскиот регистар основањето на Колонијал ЗАНА Адирс Јакуп Рамдани ТП ул Браќа Миладинов бр 77 Тетово

Дејности 52 11, 52 12 52 21 52 22 52 23 52 24 52 25 52 26 52 27 52 33

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка и за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот

Управител без ограничување е Адирс Рамдани

Од Основниот суд Скопје I – Скопје Трег бр 7830/99 (2520)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег бр 13248/99 на регистарска влошка бр 02014407/3 03 001 го запиша во трговскиот регистар основањето на подружница на Странско друштво за производство трговија и услуги ФЛОРА ЛЕНД Гордана и други ДОО експорт импорт бул АВНОЈ бр 18/3 Скопје

Странско друштво за производство трговија и услуги ФЛОРА ЛЕНД Гордана и други ДОО експорт импорт бул АВНОЈ бр 18/3 Скопје Подружница ГАРДЕНИЈА ул Солунска бр 210 Битола

Дејности 01 11/3 01 11/4 01 12/1 01 13/2 01 30 17 30 05 02 17 71 17 72 18 10 18 20 36 50 36 61 50 10 50 20 50 30/1 50 30/2 50 30/3 50 40/3 50 40/4 50 50 51 11 51 12 51 13 51 14 51 16 51 17 51 18 51 19 51 22 51 23 51 33 51 35 51 36 51 37 51 39 51 41 51 42/1 51 42/2 51 43 51 44 51 45 51 47 51 51 51 53 51 54 51 62 51 64 51 65 52 11 52 12 52 42 52 43 52 44/1 52 44/2 52 44/3 52 44/4 52 45 52 46 52 47 52 48 52 50 52 62 52 63 55 11 55 52 60 21 60 22 60 23 60 24 63 11 63 12 63 30 63 40 65 12/3 70 11 70 12 70 20 70 31 70 32 71 11 71 21 71 33 71 34 71 40 74 12 74 14 74 40 74 81 74 83 74 84 92 71

Во правниот промет со трети лица подружницата истапува во свое име и за сметка на странско друштво за производство трговија и услуги ФЛОРА ЛЕНД Гордана и други ДОО експорт импорт Скопје и за обврските сторени во правниот промет со трети лица подружницата не одговара

Владислава Шувлиќ овластено за застапување на основачот во границите на работењето на подружницата

Подружница ГАРДЕНИЈА ул Солунска бр 210 Битола

Од Основниот суд Скопје I – Скопје Трег бр 13248/99 (2521)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег бр 14467/99 на регистарска влошка бр 02022119/3 01 000 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за транспорт и трговија ЕУ РО САН 93 Шакир и др ДОО извоз увоз ул Цветан Димов бр 33/1 ТЦ Чаир панка л бр 37 Скопје

020229117 3 03-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство промет и услуги ЖИЛИКО Живко и др ДОО увоз извоз ул „Бахар Моис“ бр 15 б Скопје

Основачи Живко Ѓорѓиевски од Скопје Лидија Ѓеорѓиевска од Скопје Јана Ѓеорѓиевска од Скопје

Дејности 01 11/1 01 12/1 01 13/1 01 21, 01 22/1, 01 23, 01 24 01 25, 01 41/2, 05 01, 05 02 15 11 15 12, 15 13 15 20 15 31, 15 32, 15 41, 15 42 15 43, 15 51 15 52, 15 61 15 62, 15 71, 15 72, 15 81/1 15 81/2 15 84, 15 85, 15 86, 15 87, 15 88, 15 98/1, 15 98/2, 20 10/1 20 10/2, 20 30, 20 40, 20 51, 20 52, 21 25, 22 25 24 14, 25 22, 26 21, 29 53 29 54 29 71, 29 72 31 20, 33 40, 45 21/1, 45 21/2, 45 22 45 23, 45 25, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44 45 45, 45 50 50 10, 50 20, 50 30/1, 50 30/2 50 30/3, 50 50, 51 11, 51 12 51 13, 51 14, 51 15, 51 16, 51 17, 51 18, 51 19 51 21, 51 22, 51 23, 51 24 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37 51 38 51 31, 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/3 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62 51 63, 51 64 51 65 51 66, 51 70 52 11, 52 12 52 21 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27 52 33, 52 41 52 42, 52 43 52 44 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 61 52 62 52 63 52 72/1, 51 72/2 55 11 55 12, 55 21/1, 55 22, 55 23 55 30/1, 55 30/2, 55 40 55 51 55 52, 60 21 60 22, 60 23, 60 24, 63 11, 63 12, 63 21, 63 30, 63 40 70 11, 70 12 70 20, 70 31, 70 32, 71 10, 71 21, 71 31, 71 32, 71 33, 71 34, 71 40, 72 10, 72 20, 72 30, 72 50, 72 60, 74 12, 74 13, 74 14 74 20/1, 74 20/2 74 20/3, 74 40 74 82, 74 83, 74 84, 92 32 92 33 82 42, надворешна трговија со прехранбени производи на дворешна трговија со непрехранбени производи посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Грција, Бугарија и Албанија, меѓународен превоз на стока во друмскиот сообраќај меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај, услуги на меѓународна шпедиција, консигнација комисиона продажба

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување во внатрешно и на дворешна трговскиот промет е Живко Ѓорѓиевски управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 14467/99 (2523)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег бр 14898/99, на регистарска влошка бр 020231177-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Авто такси „НИКЕ“ ТП Бесник Лифет Ибиши, ул „М Андоновски“ бр 36 Гостивар

Основач на трговец поединец е Бесник Ибиши од Гостивар

Дејности 60 22 такси превоз

Во свое име и за своја сметка Одговара со целиот свој имот

Бесник Ибиши, управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I - Скопје Трег бр 14898/99 (2524)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Трег бр 4455/99, на регистарска влошка бр 020194017-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Приватно претпријатие за промет превоз и услуги „ДОМИ“ експорт импорти ДОО Нов Дојран

Основач Блажо Павловик од Нов Дојран како основач на Претпријатието согласно со член 713 точка 2 од Законот за трговски друштва донесе одлука за

усогласување со надлежниот нотар потпиша Изјава за усогласување на актите Овластенот проценител Димитар Андоновски изготви проценителен акт на фирмата од кој произлегува дека имотот на фирмата изнесува 12 000 ДЕМ или 360 000,00 денари

Дејности 15 81 15 81/1, 15 81/2 15 82 15 82/1 15 82/2, 15 83 15 84, 15 85, 15 86 15 87 15 88 15 89, 15 98 15 98/1, 15 98/2, 15 11, 15 12 15 13 15 31 15 32 15 33, 15 51, 15 52 15 61, 15 62, 15 41 15 42 15 43, 51 20, 01 21 01 22, 01 22/2, 01 23, 01 24 01 25 01 30 01 41/3 01 50 05 01, 05 02, 01 11/3, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 63 21, 63 11, 63 12, 74 81, 74 82 74 83, 92 33, 92 34, 92 61 92 62, 92 72, 93 01, 02 01, 20 10, 20 01/1 20 10/2, 20 20, 20 30, 20 40, 20 51, 20 52, 21 12, 21 25, 24 30, 25 21, 25 22, 25 23, 25 24, 26 40 26 51 26 52 26 53, 26 61, 26 62, 26 63, 26 64, 26 65, 26 66, 26 70, 26 82, 45 11, 45 21, 45 21/1, 45 21/2, 45 22, 45 23 45 25, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44 45 45 45 50 50 30, 50 30/1 50 30/2, 50 30/3, 50 40/1, 50 40/2 50 40/3, 50 50, 51 11, 51 12, 51 13, 51 15 51 16, 51 17, 51 18 51 19, 51 21, 51 22, 51 23 51 24, 51 25 51 31 51 32 51 33, 51 34, 51 35, 51 36 51 37 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/2 51 43 51 44 51 45 51 47, 51 51 51 52, 51 53, 51 54, 51 56 51 57 51 66 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23 52 24 52 25 52 26 52 27, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4 52 45, 52 46 52 47 52 48 52 50 52 61 52 62 52 63 15 93 15 98, 15 98/1 15 98/2 надворешна трговија со прехранбени производи на дворешна трговија со непрехранбени производи меѓународна шпедиција превоз на патници и стоки во меѓународниот патен сообраќај, услуги во превозот на патници и стоки во меѓународниот патен сообраќај меѓународни туристички услуги, застапување на странски фирми и посредување во надворешно трговскиот промет

Управител ќе биде Блажо Павловик Досегашното име односно фирма на друштвото во иднина ќе нема да се употребува, а фирмата ќе сообраќа во правниот промет под име Друштво за промет превоз и производство ДОМИ Блажо ДООЕЛ увоз-извоз Нов Дојран Седмстето на фирмата е на улица Антон Панов бр 46 Нов Дојран

Од Основниот суд Скопје I - Скопје Трег бр 4455/99 (2525)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Трег бр 7152/99, на регистарска влошка бр 020181377-6-01 000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Колонијал продавница „ЛЕНИ“ ТП Јасминка Милутин Саздова, бул „Партизански одреди“ бр 8 Скопје

Основач Јасминка Саздова од Скопје

Дејности 52 11, 52 21 52 22 52 23 52 24 52 25 52 26

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот

Управител е Јасминка Саздова

Од Основниот суд Скопје I - Скопје Трег бр 7152/99 (2527)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Трег бр 3909/99 на регистарска влошка бр 020240107-6-09 000 го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец Ресторан МЕДА ЛОН ТП Јусуф Реџеп Мехмети с Градец Неготино Полошко

Дејности 55 30/1 55 40

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот

Лице овластено за застапување е Јусуф Реџеп Мехмети управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје Трг бр 3909/99 (2529)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трг бр 14623/99 на регистарска влошка бр 02022989⁹ 3-01 000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија на големо и мало и услуги „МИЛ КОМ Цветолик и Јадранка ДОО извоз увоз бут АСНОМ бр 38 Скопје

Дејности 51 31, 51 32 51 33 51 41 51 43 51 44 51 45 51 55 52 11, 52 12, 52 21 52 22 522 3 522 4, 52 25 52 26 52 27 52 33 52 41 52 42 52 43, 52 45, 52 47 52 48, 52 62 52 63 52 72 52 74 55 51 60 21 на дворешна трговија со прехранбени производи надворешна трговија со непрехранбени производи

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Даниела Петрушевска управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје Трг бр 14623/99 (2530)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трг бр 14702/99 на регистарска влошка бр 02022953⁹ 3 03 000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштво за производство, трговија и услуги „ГОЛЕМИОТ СИД Ксу Пиншенг и др ДОО увоз-извоз ул „Атинска“ бр 12 1/2, Скопје

Дејности 15 11, 15 12/1 15 13 15 20 15 31, 15 32 15 33, 15 41 155 1, 155 2, 15 81, 15 81/1 15 81/2 15 82 15 83 15 84 15 85, 15 86 15 87 15 88 15 89 15 98 15 98/2 17 24 17 25 18 21 18 22 18 23 18 24 19 30 24 41 24 42 24 52 50 10 50 30/2 50 40/2 50 50 51 11 51 12 51 13 51 14, 51 15 51 16 51 17 51 18 51 19 51 21 51 22 51 23 51 24 51 25 51 31 51 32 51 33 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39 51 41 51 42 51 42/1 51 42/2, 51 43 51 44 51 45 51 47 51 51 51 52 51 53 51 54 51 55 51 56 51 57 51 61 51 62 51 63 51 64 51 65 51 66 51 70 52 11 52 12 52 21 52 22 52 23 52 24 52 25, 52 26 52 27 52 33 52 41 52 42 52 43 52 44 52 44/1 52 44/2 52 44/3, 52 44/4 52 45 52 46 52 47 52 48, 52 50, 52 61 52 62 52 63 52 71 52 72 52 72/1 52 72/2, 52 73 52 74 55 11 55 12 55 30 55 30/1 55 30/2, 55 40, 55 52 72 10, 72 20 72 30 72 40, 72 50, 72 60 74 20/2 74 20/3, 74 40 74 84 92 31 92 31/1, 92 31/2 92 32, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија Албанија Бугарија и Грција посредување и застапување во прометот со стоки и комисионна продажба продажба на стоки во консигнациони складистишта

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот

Ксу Пиншенг од Народна Република Кина Шангај управител без ограничувања

Од Основниот суд Скопје I – Скопје Трг бр 14702/99 (2531)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трг бр 7472/99 на регистарска влошка бр 02021972⁹ 8 01 000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за услуги трговија и превоз БАРИС ПРЕВОЗ Јакуп ДООЕЛ увоз извоз ул Алберт Станик бр 4 Скопје

Дејности 25 22 25 23 25 24 15 98/2 37 10 37 20 45 31 45 32 45 33 45 41 45 42, 45 43 45 44, 45 45 60 21 60 22 60 23 60 24 50 10 50 30/1 50 30/2, 50 40/1 50 40/2 50 50 51 21 51 22 51 23 51 24 51 25, 51 31 51 33 51 34 51 35 51 36 51 37 51 39 51 41 51 42/1 51 42 51 44 51 45, 51 47 51 51 51 52 51 53 51 54 51 55 51 56, 51 57 51 64 52 11, 52 21, 52 22 522 3 52 24 52 25 52 26 52 27 52 29 52 41 52 42 52 43 52 44/1 52 44/2 52 44/3 52 44/4 52 46 52 47 52 48 52 50 55 30/1, 55 30/2, 55 20 28 52 52 72/1, 52 72/2 63 40 74 84, надворешна трговија со прехранбени производи надворешна трговија со непрехранбени производи шпедиција посредување во малограничниот промет со соседните држави реекспорт, комисиона продажба консигнациона продажба

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка а за обврските спрема трети лица друштвото одговара со целиот свој имот

Јакуп Имери управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје Трг бр 7472/99 (2532)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трг бр 13758/99 на регистарска влошка бр 02023981⁹ 6-06 000 го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец Авто такси БОГИ ТП Богоја Никола Шипинкоски ул Антон Панов бр 88 Скопје

Дејност 60 22 такси превоз

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка а за обврските одговара со целокупниот свој имот

Управител е Богоја Шипинкоски

Од Основниот суд Скопје I – Скопје Трг бр 13758/99 (2533)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трг бр 14436/99 на регистарска влошка го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Колонијал АМИР Махи Реџеп Османи ул ЈНА бр 14 Тетово

Основач Махи Реџеп Османи од с Порој Цепиште, Тетово

Дејност 52 11

Трговецот поединец, во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка а за преземените обврски во правниот промет со трети лица во текот на работењето одговара ТП лично со целиот свој имот

Управител на ТП е Махи Реџеп Османи

Од Основниот суд Скопје I – Скопје Трг бр 14436/99 (2535)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трг бр 13246/99 на регистарска влошка бр 02022936⁹ 6-01 000 го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Продавница за мешовита стока ЦАКАРТА Амет Хусникемал Абдураими ул Ј Сандански бр 9 Тетово

Основач Амет Хусникемал Абдураими од Тетово

Дејност 52 12 друга трговија на мало во продажба на мешовита стока

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка а за обврските во правниот промет со трети лица за преземените во текот на работењето одговара ТП лично со целиот свој имот

Управител на ТП е Амет Хусникемал

Од Основниот суд Скопје I – Скопје Трг бр 13246/99 (2536)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег бр 1275/99 на регистарска влошка бр 020226827 8 03 000 го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за производство трговија и услуги ВЕЈЕ Африм Јонузи ДООЕЛ експорт импорт ул , Борис Кидрич бр 88 Тетово

Основач Африм Јонузи од Тетово

Дејности 02 01 01 11/1 01 11/2 01 11/3 - 01 12/1
01 13/1 01 41/2 01 30, 11 20 15 11 15 12 15 13 15 20
15 31 15 32 15 33 15 41 15 42 15 43 15 51 15 52
15 61 15 71 15 72 15 84, 15 82/2 15 81/2 15 81/1 15 82/
1 15 85 15 86 15 87 15 88 15 89 15 98 15 98/2 20 10/
1 20 20 20 30 20 40 20 51 26 40 26 61 26 62 26 63
26 64 26 66 26 82/2 28 51 28 52 28 71 28 72 36 11
36 12 36 13 36 14 36 15 45 11 45 21/1 45 21/2 45 22
45 23 45 24 45 25 45 31 45 32 45 33 45 34 45 41
45 42 45 43 45 44 45 45 50 10 50 20 50 30/1 50 30/2
50 40/1 50 40/2 50 40/3 50 40/4 50 50 51 11 51 12
51 13 51 14 51 15 51 16 51 17 51 18 51 19 51 21
51 22 51 23 51 24 51 25 51 32 51 33 51 34 51 35
51 36 51 37 51 38 51 41 51 42 51 42/1 51 42/2 51 43
51 44 51 45 51 46 51 47 51 51 51 52 51 53 51 54
51 55 51 56 51 57 51 61 51 62 51 63 51 64 51 65
51 66 52 11 52 12 52 21 52 22 52 23 52 24 52 25
52 26 52 27 52 32 52 33 52 41 52 43 52 44/1 52 44/2
52 44/3 52 44/4 52 45 52 46 52 47 52 48 52 50 52 74
55 30/1 55 30/2 55 40, 55 52 60 21 60 22 60 23 60 24
63 21 71 10 71 21 63 30 63 40 65 12/3 70 11 70 20
70 31 71 31 71 32 71 33 71 34 72 30 72 40 74 12
74 13 74 20/2 74 20/3 74 84 72 60 90 00 93 02 надво
решна трговија со прехранбени производи надвореш
на трговија со непрехранбени производи реекспорт
меѓународен транспорт на стоки меѓународен тран
спорт на патници посредување застапување консиг
нација малограничен промет со сите соседни земји

Во правниот промет со трети лица Друштвото ис
тапува во свое име и за своја сметка

Во правниот промет со трети лица Друштвото од
говара со целиот свој имот

Африм Јонузи управител со неограничени овласту
вања

Од Основниот суд Скопје I – Скопје Трег бр 1275/
99 (2741)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението
Трег бр 2236/99 на регистарска влошка бр
020180927 3 03-000 го запиша во трговскиот регистар
Друштвото за производство промет и услуги ЛИВ
МЕТАЛ Игор и Драган ДОО ул Призренска бр
2/37 Скопје

Претпријатието за производство промет и услуги
ЛИВ МЕТАЛ ДОО извоз увоз од Скопје со седи
ште на ул Призренска бр 2/37 се усогласува со
ЗТД како Друштво за производство промет и услуги
ЛИВ МЕТАЛ Игор и Драган ДОО Скопје

Основачи Бојкиев Игор и Марковски Драган

Дејности 15 61 20 10/1 20 40 27 21 27 51 27 52
27 53 27 54 28 11 28 12 28 21 28 22 28 30 28 40
28 52 28 61 28 62 28 63 28 71 28 72 28 73 28 74
28 75 29 12 29 13, 29 14 29 21 29 22 29 23 29 24
29 31 29 32 29 40 29 51 29 53 29 54 29 55 29 56
29 72 31 10 33 10/1 35 50 36 11 36 12 36 13 23 14
36 22 36 63 45 22 45 31 45 32 45 33 45 34 45 41
45 42 45 43 45 44 45 45 50 10 50 30/1 50 30/2 50 40/
1 50 40/2 51 21 51 22 51 23 51 24 51 25 51 31 51 32
51 33 51 34 51 35, 51 36 51 37 51 38 51 39 51 41
51 42/1 51 43 51 44 51 45 51 47 51 53 51 54 51 55
51 56 51 57 51 61 51 62 51 63 51 64 51 65 51 66
51 70 52 11 52 12 52 21 52 22 52 23 52 24 52 25
52 26 52 27 52 32 52 33 52 41 52 42 52 43 52 44/1
52 44/2 52 44/3 52 44/4 52 45 52 46 52 47 52 48
52 50 52 63 52 72/1 52 74 74 20/2, 74, 20/3 надворешна

трговија со прехранбени производи надворешна трго
вија со непрехранбени производи

Основната главнина на Друштвото изнесува 13 200
ДЕМ во која ссекој од основачите учествува со по
50%

Лица овластени за застапување на Друштвото како
во внатрешниот така и во надворешниот промет се
Бојкиев Игор и Марковски Драган

Друштвото во правниот промет со трети лица иста
пува во свое име и за своја сметка а за обврските
настанати во прометот одговара со свој имот

Како лице овластено за застапување се запишува
Марковски Драган

Бојкиев Игор и Марковски Драган, управители
без ограничување

Овластувањата на лицата овластени за застапување
не се взаемно ограничени или на било кој начин усло
вени

Од Основниот суд Скопје I – Скопје Трег бр 2236/
99 (2743)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со
решение I СТ бр 1921/97 од 24 02 2000 година е одобре
но присилното порамнување помеѓу должникот Прет
пријатие за промет и производство СИМЕКС од
Скопје ул Трифун Хаџи Јанев бр 1/1-5 со жиро
сметка 40110-601-25370 со неговите доверители

Со прифатеното присилно порамнување постигната
е согласност помеѓу должникот и неговите доверители
за исплата на побарувањата на доверителите во висина
од 60% главен долг во рок од 2 години сметано од де
нот на одобреното склучено присилно порамнување

Одобреното присилно порамнување има правно деј
ство и спрема доверителите што не учествувале во по
стапката како и спрема доверителите што учествувале
во постапката а чии побарувања се оспорени ако до
полнително истите се утврдени

Ова решение има сила на извршна исправа спрема
сите доверители чии побарувања се утврдени во по
стапката за присилно порамнување

Стечајната постапка на стечајниот должник Прет
пријатие за промет и производство СИМЕКС од
Скопје со седиште на ул Трифун Хаџи Јанев бр 1/1 5
и жиро сметка 40110 601 25370 отворена со решение
на Окружниот стопански суд во Скопје СТ бр 363/95
од 13 11 1995 година се запира

Од Основниот суд Скопје I – Скопје (12486)

Основниот суд во Битола со решение Ст бр 70/2000
од 24 03 2000 година над ПП АРС Атриум од Битола
ул Панде Николов бр 32 дејност трговија со жиро
сметка 40300 601-60884 при ЗПП Филијала Битола
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклу
чи

Од Основниот суд во Битола (12762)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд
во Струмица под Ст бр 204/99 од 14 03 2000 година е
отворена стечајна постапка над должникот ПТП Зом
би од Струмица но е одлучено истата да не се спро
ведува поради немање имот на должникот заради што
да се заклучи

Доверителите можат со жалба да го напааат горена веденото решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во Службен весник на Република Македонија

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија

Од Основниот суд во Струмица (12764)

Со решение на Сечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст бр 51/2000 од 30 03 2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ППС Агро Протект од Струмица, но е одлучено да истата не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи

Доверителите можат со жалба да го напааат горена веденото решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во Службен весник на Република Македонија

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија

Од Основниот суд во Струмица (12766)

Со решение на Сечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст бр 45/2000 од 23 03 2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТ Агро Вир од с Сушево но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи

Доверителите можат со жалба да го напааат горена веденото решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во Службен весник на Република Македонија

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија

Од Основниот суд во Струмица (12768)

Основниот суд во Кавадарци со решение Ст бр 9/2000 од 22 03 2000 година објавува дека се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Трговец поединец трговија на мало Мјузик Шоп Мегатон Елизабета Блажо Костова ТП ул Јане Сандански бр 2 но истата не се спроведува поради немање имот на должникот

Од Основниот суд во Кавадарци (12773)

Основниот суд во Кавадарци со решение Ст бр 10/2000 од 23 03 2000 година објавува дека се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за производство промет и услуги Мар Кос ДОО ул Доне Попов бр 34 Кавадарци но истата не се спроведува поради немање имот на должникот

Од Основниот суд во Кавадарци (12774)

Основниот суд во Кавадарци со решение Ст бр 14/2000 од 23 03 2000 година објавува дека се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Трговија на мало ТП трговец поединец Софи 98 Костадинка Стојчо Мпцева Цамбазова ул Моша Пијаде бр 29 со решение Ст бр 7/2000 од 29 02 2000 година над сте

чајниот должник Претпријатие за производство трговија и услуги Исандра ДОО експорт импорт од Кавадарци ул 'Рајна Соколова бр 27 но истите не се спроведуваат поради немање имот на должникот

Од Основниот суд во Кавадарци (12776)

Основниот суд во Гостивар со решение Ст бр 156/96 I од 10 03 2000 година се одобрува предлогот за присилно порамнување склучен помеѓу доверителите и должникот ЗЗ 'Нов живот' Центар Жупа - Дебар

На доверителите чии побарувања се утврдени ќе им се исплати во висина од 70% со рок на исплата од три години со камата

Од Основниот суд во Гостивар (12777)

Основниот суд во Кочани со решение Ст бр 1/99 од 16 03 2000 година отвори стечајна постапка над должникот ТПОС "Илинден" Винаца со седиште на ул Пионерска бр 1 во Винаца запишано во регистарска влошка бр 1629 0 на Окружниот стопански суд во Штип дејност трговија на големо и мало со жиро сметка бр 40401-601 1081 при ЗПП - Филијала Кочани експозитура Винаца

За стечаен управник се определува лицето Радко Гошев дипломиран економист од Винаца со стан на ул Бел Камен бр 3, тел бр 0903-361 324

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во 'Службен весник на Република Македонија' да ги пријават своите побарувања на стечајниот управник со писмена пријава во два примери со прилог на докази за побарувањето

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во Службен весник на Република Македонија своите различни права на подвижни предмети и правата на должникот како и различни права на недвижностите на должникот што не се записани во јавните книги (катастарот) и различните права на недвижностите што се запишани во јавните книги да ги пријават на стечајниот управник а во пријавата да означат на кои предмети постои различно право начинот и основот на засновањето на тоа право како и обезбеденото побарување

Се повикуваат должниците на должникот без одлагање да ги измират своите обврски спрема должникот на стечајниот управник

Доверителите кои без оправдани причини ќе пропустат да го пријават своето побарување одговараат за штетата од евентуалното пропуштање

Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар при Основниот суд во Штип и во јавните книги во кои се запишани правата врз недвижностите и правата на индустриска сопственост

Се закажува Собир на доверителите за испитување и утврдување на побарувањата на доверителите (испитно рочиште) на ден 24 05 2000 година во 9 часот во судница бр 1 на овој суд

Собранието на доверителите на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник ќе се одлучува за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) ќе се одржи истиот ден како и испитното рочиште со почеток во 12 часот

Стечајната постапка е отворена на ден 16 03 2000 година во 13 30 часот а огласот за отворање на стечајната постапка е истакнат на огласната табла на судот на ден 20 03 2000 година

Од Основниот суд во Кочани (12779)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје II Скопје објавува дека со решение III Гбр 66/98 од 29.03.2000 година се заклучува ликвидационата постапка над должникот Рударски индустријални Инсталации Скопје доо со седиште на бул. Јане Сандански бр 113 и жиро сметка 40100 625 1097 при ЗПП Филеја II Скопје отворена со решение на овој суд II Гбр 66/98 од 27.04.1998 година.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брине од Репаратурот на Основниот суд Скопје I Скопје

Од Основниот суд Скопје II Скопје (13080)

Основниот суд Скопје I Скопје објавува дека со решение на овој суд II Гбр 411/99 од 11.02.1999 година се отворена ликвидационата постапка над должникот Претпријатие за производство услуги и трговија на големо и мало ЛЕК КОМПАНИ доо увоз извоз од Скопје ул. Народен Фронт бр 17/4 15 од Скопје со жиро сметка 40100 601 192994

За ликвидатор се определува лицето Здравеска Роза од Скопје ул. Народен Фронт бр 17/4 15 тел 132 069

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Службен весник на РМ со пријава во два примерока со докази а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје I Скопје (12877)

Основниот суд Скопје I Скопје објавува дека со решение на овој суд II Гбр 1530/2000 од 28.02.2000 година се отворена ликвидационата постапка над должникот Претпријатие за производство угостителство туризам и промет АНИМАК увоз извоз доо од Скопје бул. Јане Сандански бр 14/1 18 од Скопје со жиро сметка 40100 601 166658

За ликвидатор се определува лицето Милан Димитриевски од Скопје бул. Јане Сандански бр 14/1 18

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Службен весник на РМ со пријава во два примерока со докази а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје I Скопје (12187)

Основниот суд Скопје I Скопје објавува дека со решение на овој суд II Гбр 1551/2000 од 17.03.2000 година се отворена ликвидационата постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија МАРИН ПРОМ доо експорт импорт од Скопје с/Визбегово од Скопје со жиро сметка 40100 601 318618

За ликвидатор се определува лицето Игис Кисиноски од Скопје ул. Горанго бр 28

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Службен весник на РМ со пријава во два примерока со докази а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје I Скопје (12241)

Основниот суд Скопје I Скопје објавува дека со решение на овој суд II Гбр 1451/2000 од 29.02.2000 година се отворена ликвидационата постапка над должникот Услужно прометно претпријатие ИНТЕР МАК доо увоз извоз од Скопје ул. Април Барбис бр 20 2 1 од Скопје со жиро сметка 40110 601 214693

За ликвидатор се определува лицето Ристо Гораноски од Скопје бул. Црвена Армија бр 10/1 2

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Службен весник на РМ со пријава во два примерока со докази а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје I Скопје (12273)

Основниот суд Скопје I Скопје објавува дека со решение на овој суд II Гбр 1487/2000 од 02.03.2000 година се отворена ликвидационата постапка над должникот Трговско друштво за производство услуги трговија и градежништво 'ЕЛМ Добривој ДООЕЛ од Скопје ул. Даме Груев бр 7/8 13 од Скопје со жиро сметка 40100 601 421677

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпески од Скопје ул. Христо Чернопеев бр 1 а

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Службен весник на РМ со пријава во два примерока со докази а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје I Скопје (12298)

Основниот суд Скопје I Скопје објавува дека со решение на овој суд II Гбр 1439/2000 од 23.02.2000 година се отворена ликвидационата постапка над должникот Претпријатие за трговија и граѓански услуги РОЈА ПРИНИ доо експорт импорт од Скопје ДИЦ Мировка бр 2/15 од Скопје со жиро сметка 40100 601 292278

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпески од Скопје ул. Христо Чернопеев бр 1 а

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Службен весник на РМ со пријава во два примерока со докази а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје I Скопје (12299)

Основниот суд Скопје I Скопје објавува дека со решение на овој суд II Гбр 1441/2000 од 14.02.2000 година се отворена ликвидационата постапка над должникот

Услужно, трговско претпријатие ВРЕЛА КОМЕРЦ 96' увоз извоз д о о од Скопје с Моране со жиро сметка 40100 601 370325

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски од Скопје ул Христо Чернопеев бр 1 а

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Службен весник на РМ со пријава во два примерока со докази а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (12300)

Основниот суд Скопје I Скопје објавува дека со решение на овој суд Л бр 1478/2000 од 01 03 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие софтвер и телекомуникации МИКРО КОМ д о о од Скопје ул Козара бр 64/2 16 од Скопје со жиро сметка 40100 601-431082

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски од Скопје ул Христо Чернопеев бр 1 а

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје I Скопје (12301)

Основниот суд Скопје I Скопје објавува дека со решение на овој суд Л бр 1471/2000 од 29 02 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство услуги и трговија на големо и мало 'ЦВЕТАЛ' увоз извоз ц о од Куманово ул Страшко Симонов бр 66 од Куманово со жиро сметка 40900 601 43741

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски од Скопје ул 'Христо Чернопеев бр 1-а

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Службен весник на РМ со пријава во два примерока со докази а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје I Скопје (12302)

Основниот суд Скопје I Скопје објавува дека со решение на овој суд Л бр 1534/2000 од 03 03 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Транспортно трговско и производно претпријатие ДЕЛФИ ц о увоз извоз од Скопје ул Валандовска бр 4/3 20 од Скопје со жиро сметка 40110 601 384957

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје бул Јане Сандански бр 109 3/34

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Службен весник на РМ со

пријава во два примерока со докази а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I Скопје (12274)

Основниот суд Скопје I Скопје објавува дека со решение на овој суд Л бр 1181/99 од 09 12 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие ОЗЛЕМ експорт импорт од Скопје ул Афуз Пашина бр 25 од Скопје со жиро сметка 40100-601 97094

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје бул 'Јане Сандански' бр 109-3/34

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 'Службен весник на РМ' со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (12275)

Основниот суд Скопје I Скопје објавува дека со решение на овој суд Л бр 1175/99 од 09 12 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за градежништво инженеринг, промет производство и трговија 'МАКДОМ ЗМЦ' д о о увоз извоз од Скопје ул Иван Козаров бр 12 со жиро сметка 40100 601 302429

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје бул Јане Сандански бр 109-3/34

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Службен весник на РМ', со пријава во два примерока со докази а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I Скопје (12276)

Основниот суд Скопје I Скопје објавува дека со решение на овој суд Л бр 1202/99 од 13 12 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија производство и услуги РЕ ТА ТРЕЈД експорт импорт д о о од Скопје ул Гемияцка бр 32 од Скопје со жиро сметка 40110 601 237158

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје бул Јане Сандански бр 109 3/34

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Службен весник на РМ со пријава во два примерока со докази а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје I Скопје (12277)

Основниот суд Скопје I Скопје објавува дека со решение на овој суд Л бр 1201/99 од 06.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство услуги и промет ПР МАК доо од Куманово ул 100 с Крпош бр 71 од Скопје со жиро сметка 40900 601 32543

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје бул. Јане Сандански бр 109 3/34

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Службен весник на РМ со пријава во два примерока со докази а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје I Скопје (12280)

Основниот суд Скопје I Скопје објавува дека со решение на овој суд Л бр 1280/99 од 23.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија посредување застапување ГЛМА МПН А Д од Скопје ул. Воднарска бр 6 со жиро сметка 40100 601 294503

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје бул. Јане Сандански бр 109 3/34

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Службен весник на РМ со пријава во два примерока со докази а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје I Скопје (12281)

Основниот суд Скопје I Скопје објавува дека со решение на овој суд Л бр 1279/99 од 25.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало ГРАДЕЖНИШТВО ТРГОВИЈА на толемо и мало ГЛМА ПРОЕКТИ доо узвоз извоз од Скопје ул. Јане Хаци Панов бр 10 од Скопје со жиро сметка 40100 601 62207

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје бул. Јане Сандански бр 109 3/34

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Службен весник на РМ со пријава во два примерока со докази а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје I Скопје (12282)

Основниот суд Скопје I Скопје објавува дека со решение на овој суд Л бр 1299/99 од 25.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало УНИОН КОМЕРЦ доо експорт импорт од Скопје ул. 1010 бр 23 од Скопје со жиро сметка 40120 601 60239

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје бул. Јане Сандански бр 109 3/34

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Службен весник на РМ со пријава во два примерока со докази а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје I Скопје (12283)

Основниот суд Скопје I Скопје објавува дека со решение на овој суд Л бр 1328/99 од 24.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и шпедиција МЕГА ТРАНС КОМПАНИ експорт импорт доо од Скопје ул. Коста Новаковиќ бр 50/3 5 од Скопје со жиро сметка 40100 601 353934

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје бул. Јане Сандански бр 109 3/34

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Службен весник на РМ со пријава во два примерока со докази а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје I Скопје (12284)

Основниот суд Скопје I Скопје објавува дека со решение на овој суд Л бр 1129/99 од 10.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие ШЕК ПРОМ доо експорт импорт од Скопје ул. Хусени Бајрам бр 23 од Скопје со жиро сметка 40100 601 401805

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје бул. Јане Сандански бр 109 3/34

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Службен весник на РМ со пријава во два примерока со докази а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје I Скопје (12285)

Основниот суд Скопје I Скопје објавува дека со решение на овој суд Л бр 1069/99 од 08.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за изведување на градежно занаетски работи ЦЕНПРО ГРАДБА доо од Скопје с Ридишани бр 246 а од Скопје со жиро сметка 40100-601 78443

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје бул. Јане Сандански бр 109 3/34

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Службен весник на РМ со пријава во два примерока со докази а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I Скопје (12292)

Основниот суд Скопје I Скопје објавува дека со решение на овој суд Л бр 721/99 од 05 10 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие "БИОС" увоз-извоз ц о од Скопје, ул "Рузвелтова" бр 63-а од Скопје, со жиро сметка 40120-601-37305

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109-3/34

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (12294)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1177/99 од 02 12 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна шпедиција, транспорт, внатрешна и надворешна трговија "ИНТЕРШПЕД-КОМЕРЦ" ц о од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 96/2-9, со жиро сметка 40100-601-41934

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109-3/34

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (12295)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1460/2000 од 21 02 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ДАРДАНИЈА-92" експорт-импорт п о од Скопје ул "Дижонска" бр 13/47 од Скопје со жиро сметка 40100-601-106984

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109 3/34

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (12297)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение на овој суд Л бр 1293/99 од 31 01 2000 година

е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и посредување "ГЕРИМ-ПОРТ" ц о од Скопје, ул "Иво Лола Рибар" бр 149-3-3 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-29070

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109-3/34

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (12303)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1285/99 од 31 01 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "МАЛИНА-КОМПАНИ" ц о експорт-импорт од Скопје, ул "16" бр 2 од Скопје со жиро сметка 40110-601 387324

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109-3/34

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I Скопје (12304)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение на овој суд Л бр 1353/2000 од 25 01 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно трговско, услужно претпријатие "ЦЕЛТЕК" ГМБХ увоз-извоз од Скопје ул "Иван Козарев" бр 47 од Скопје, со жиро сметка 7-601-318046

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109-3/34

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" со пријава во два примерока со докази а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I Скопје (12305)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение на овој суд Л бр 1186/99 од 01 12 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и промет "КЛИН-Г" ц о увоз-извоз од Скопје ул "Коце Металец" бр 5-5/5 од Скопје со жиро сметка 40100-601-355393

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109 3/34

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-

вуването на огласот во Службен весник на РМ со пријава во два примерока со докази а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје 1 Скопје (12306)

Основниот суд Скопје 1 Скопје објавува дека со решение на овој суд Л бр 1092/99 од 04 11 1999 година Претпријатие за деловни услуги и трговија на големо и мало увоз извоз СИМА цо од Скопје ул Коста Шахов бр 7 од Скопје со жиро сметка 40100 601 60954

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје бул Јане Сандански бр 109 3/34

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Службен весник на РМ со пријава во два примерока со докази а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје 1 Скопје (12308)

Основниот суд Скопје 1 Скопје објавува дека со решение на овој суд Л бр 1180/99 од 07 12 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие ОЗ ШАФАК експорт импорт доо од Скопје ул Дрварска бр 14 од Скопје со жиро сметка 40100 601 95112

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје бул Јане Сандански бр 109 3/34

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Службен весник на РМ со пријава во два примерока со докази а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје 1 Скопје (12314)

Основниот суд Скопје 1 Скопје објавува дека со решение на овој суд Л бр 1464/2000 од 15 02 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало увоз извоз ХАРОЛД цо од Скопје ул Велинговски бр 3 б од Скопје со жиро сметка 40100 601 192786

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска од Скопје ул Алекса Дундик бр 147 б

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Службен весник на РМ со пријава во два примерока со докази а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје 1 Скопје (12317)

Основниот суд Скопје 1 Скопје објавува дека со решение на овој суд Л бр 1500/2000 од 07 03 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство трговија услуги и шпецијална АНЕНА доо експорт импорт од Скопје ул Краншка бр 28 од Скопје

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска од Скопје ул Алекса Дундик бр 147 б

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Службен весник на РМ со пријава во два примерока со докази а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје 1 Скопје (12319)

Основниот суд Скопје 1 Скопје објавува дека со решение на овој суд Л бр 1570/2000 од 14 03 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за услуги трговија на големо и мало експорт импорт ДОО МА ЛЕ од Скопје ул Козле бр 130 а од Скопје со жиро сметка 40100 601 222746

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска од Скопје ул Алекса Дундик бр 147 б

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Службен весник на РМ со пријава во два примерока со докази а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје 1 Скопје (12321)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л бр 59/99 од 07 03 2000 година е отворена ликвидациона постапка над ПП Марики - Пробиштип но поради немање на материјални средства постапката се заклучува

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатијата што се води во Основниот суд во Штип

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во Службен весник на Република Македонија

Од Основниот суд во Штип (12405)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л бр 49/99 од 07 03 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за производство трговија угостителство и услуги Латино ДОО увоз извоз - Струмица ул Маршал Гито бб во Струмица и со решение Л бр 29/99 од 19 01 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за производство трговија угостителство и услуги Самоизбор ДОО увоз извоз - Струмица ул Ленинова бр 12 во Струмица

За ликвидатор се определено лицето дипл економист Оливер Чолаков од Струмица со стан на ул 14 ти Октомври бр 6 во Струмица

Се повикуваат сите доверители на должниците да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја

вуването на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријави во два примери со докази и изјави во рок од три месеци по денот на последната објави.

Со издочжувањат должниците и нивните дојдовни те спрема друштвото во ликвидација во рок од 30 дена и изјави во рок од три месеци од денот на последната објави.

Од Основниот суд во Штип (12408)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л бр 82/99 од 27.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над ТП Алиби Струмица со решение Л бр 88/99 од 27.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над ПТУП Чинопром Пробиштип со решение Л бр 94/99 од 27.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над ДОО Џејмен ДОО Штип со решение Л бр 100/99 од 27.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над ПППУ Макгроф Делчево по поради нематеријални материјални средства постапките се заклучуваат.

По правосилноста на решенијата ликвидационите должници ги се бришат од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд во Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“.

Од Основниот суд во Штип (12411)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Со противна земјоделско земјиште КП бр 502/3 КО Војковско м.в. „Орѓица“ нива 2 класа во површина од 588 м. ПЛ бр 2198 сопственост на Илиевска Николина и Илиевски Александар по цена од 150.000,00 денари.

Со повикувањат сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето писмено да се изјават за прифаќање на понудата и изјавите да ги достават до нотарот Ленка Мицкова ул. Дрезденска бр 15 локал 10 Општина Карпош Скопје (13016)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи

Писмо бр 784642/96 издаден од ОВР Струга на име Зибт Мунир с. Ливада Струга (12639)

Писмо бр 1066404/97 издаден од УВР Скопје на име Ѓемир Исмаилов ул. Г. Кичев бр 16/22 Скопје (12648)

Писмо бр 839069/96 издаден од ГУВР Скопје на име Фемиде Ѓарди ул. Ордин Чопела бр 85, Скопје (12655)

Писмо бр 888016/96 издаден од ГУВР Скопје на име Мисеги Нисеги с. Милчиновци Скопје (12656)

Писмо бр 516347 издаден од ОВР Гостивар на име Синиша Исмаил с. Чегрине Гостивар (12711)

Писмо бр 1233046/99 издаден од ГУВР Скопје на име Ѓисимовски Сифис ул. Луки Геров бр 10/21 Скопје

Писмо бр 959302/97 издаден од ОВР Струга на име Виница Ѓемије с. Велешти Струга (12922)

Писмо бр 0405276 издаден од УВР Гетово на име Мемини Нисер с. Челоско Гетово (12923)

Чекови бр 2379765 2818428 и 4116185 од тековна сметка бр 61833/59 издадени од Комерцијална банка

АД Скопје на име Димовски Ѓихо Скопје (12801)

Работна книшка на име Селмиш Ертунч Скопје (12633)

Работна книшка на име Дудучки Павле Скопје (12635)

Работна книшка на име Јани Великов Скопје (12642)

Работна книшка на име Редипи Скендер Скопје (12646)

Работна книшка на име Сѓинковиќ Сѓијана Скопје

Работна книшка на име Павлоска Виолета Скопје

Работна книшка и здравствена легитимација на име

Низабег Мисеги с. Милчиновци Скопје (12657)

Работна книшка на име Молерова Бисерка Штип

Работна книшка на име Митровска Сузана Скопје

Работна книшка на име Сејдија Сузана Скопје (12817)

Работна книшка на име Ракикевиќ Владимир Скопје

Воена книшка издадена од во Скопје на име Јадров

Сашо ул. В. Комаров бр 8/4 6 Скопје (12727)

Воена книшка на име Синдески Александар ул. III

МЃБ бр 10 Куманово (12772)

Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ Мирче

Ацев Горче Петров Скопје (12636)

Свидетелство за 8 одделение на име Мусо Бекироски

Струга (12641)

Свидетелство на име Ристовски Тони с. Драмче Ви

ница (12771)

Индекс на име Тодоров Гордан ул. Маршал Тито

бр 45 Кочани (12770)

Диплома за завршено средно образование издадена од

Гимназија Орце Николов Скопје на име Митрева

Сузана Скопје (12670)

Потврда за запишување на акции бр 11/61 на име АК

Гивеш експорт импорт Кавадарци (12924)

Чекови бр 0010004275437 и 030004650148 од тековна

сметка бр бр 12340755 издадени од Комерцијална банка

ад Скопје на име Стојановска Силвија Скопје (12667)

Решение уп бр 11 2733 за престанување со вршење

на дејност издадено од на име Дабом Миле Трајановски

Скопје (12654)

Решение уп бр 2/12 издадено од С.О. Центар Скопје

на име Илиевски Мирко, Скопје (12640)

Свидетелство за положен завршен испит издадено од

во Средно училиште Димитар Влахов, отсек козме

тикана име Снежана Крушкарска Кучевиште Скопје

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР 01-33/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА РЕМОНТ НА РОТОР НА ГЕНЕРАТОР

1 ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1 Набавувачот на јавниот повик бр 01-33/2000 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр 9, Скопје

1.2 Предмет на набавката е прибирање на понуди за ремонт на ротор на генератор тип TGH-120 инсталиран во ТЕ „Осломеј“ – Кичево

1.3 Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица

1.3 Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки

2 ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Програмата за реконструкција и модернизација на роторот од турбогенераторот при TGH-120, понудувачите можат да ја подигнат во Подружница РЕК „Осломеј“ – Кичево секој работен ден, кај Димитриевски Лазе тел 095/36-960

3 СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1 Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот

3.2 Понудата треба да ја содржи вкупната вредност на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки – ако набавката е од странство), а со посебно искажан данок на промет на паритет ДДП РЕК Осломеј, изразена во ДЕМ (Понудата нема да се разгледува ако данокот не е посебно искажан)

3.3 Понудата треба да го содржи начинот на плаќање

3.4 Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем на работите дадени во Програмата, со преземање на роторот од РЕК Осломеј и негово донесување назад, со комплетно осигурување при транспортот

3.5 Понудата треба да го содржи рокот на извршување на ремонтот

3.6 Понудата треба да има рок на важност

3.7 Понудувачот треба да обезбеди докази за техничка способност, специфицирани во Програмата за реконструкција и модернизација на роторот

3.8 Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик од овластен преведувач

4 ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки

Домаќините понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од Законот

Документот за бонитет треба да е оригинал или заверена копија верна на оригиналот

4.2 Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки

4.3 Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки

4.4 Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата, согласно член 55 од Законот за јавните набавки

5 КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки)

– цена на чинење	40 поени,
– гаранција за извршен ремонт и модернизација на роторот	30 поени
– рок на ремонтот	20 поени
– начин на плаќање	10 поени,

6 НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1 Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки

6.2 Секој понудувач може да учествува само со една понуда

6.3 Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање

6.4 Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македонија“ Комисија за јавни набавки ул „11 Октомври“ бр 9, 91000 Скопје

6.5 Отворање на понудите ќе се изврши на ден 17.04.2000 година, во 11.00 часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, стара зграда, сала за состаноци, 3 кат, на улица „11 Октомври“, бр 9, Скопје во присуство на овластените претставници на понудувачите

6.6 Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страница
1707 Закон за здравственото осигурување	1455
1708 Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи	1465
1709 Закон за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност	1466
1710 Закон за изменување и дополнување на Законот за банките и штедилниците	1467
1711 Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон	1468
1712 Закон за изменување на Законот за гарантирање на инвестицијата на странешки инвеститори и за преземање на одделни побарувања од крајни корисници од страна на Република Македонија, во Стопанска банка ад Скопје	1495
1713 Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите	1495
1714 Одлука за изменување на Одлуката за основање на Анкетна комисија за испитување на јавните набавки	1498

Меѓународни договори

11 Закон за ратификација на Протоколот кој се однесува на измена и дополнување на Конвенцијата за меѓународното цивилно воздухопловство	1
12 Закон за ратификација на Конвенцијата за изедначување на некои правила за меѓународниот превоз по воздушен пат	4

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА со целосна одговорност

– Скопје бул „Партизански одреди“ бр 29

Директор и одговорен уредник: Марија Лељохин

Телефони: 129-036, 117-460 Телефакс: 112 267 Пошт. факс: 51

Жиро сметка: 40100-603-12498 ЕДБ – 4030987108771 Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје

Печат: НИП „Нова Македонија“ – АД – Скопје



Меѓународни договори

Број 25

Четврток, 30 март 2000

Год. LVI

11

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА НЕКОИ ПРАВИЛА ЗА МЕЃУНАРОДНИОТ ПРЕВОЗ ПО ВОЗДУШЕН ПАТ

Се прогласува Законот за ратификација на Конвенцијата за изедначување на некои правила за меѓународниот превоз по воздушен пат што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 март 2000 година

Број 07 1230/1
23 март 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија
д-р Саво Климовски, с.р.

Претседател
на Република Македонија
Борис Трајковски, с.р.

ЗА К О Н

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА НЕКОИ ПРАВИЛА ЗА МЕЃУНАРОДНИОТ ПРЕВОЗ ПО ВОЗДУШЕН ПАТ

Член 1

Се ратификува Конвенцијата за изедначување на некои правила за меѓународниот превоз по воздушен пат потпишана на 28 мај 1999 година во Монреал

Член 2

Конвенцијата во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик гласи

PROTOCOL

relating to an amendment to the
Convention on International Civil Aviation

Signed at Montreal on 29 September 1995

THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

HAVING MET in its Thirtieth Session at Montreal on 22 September 1995

HAVING NOTED that it is the general desire of Contracting States to make a provision that the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on 7 December 1944 exists in authentic Arabic text

HAVING CONSIDERED it necessary to amend the said Convention for the purpose aforesaid

1. APPROVES, in accordance with the provisions of Article 94(a) of the Convention aforesaid, the following proposed amendment to the Convention

Replace the present text of the final paragraph of the Convention by

Done at Chicago the seventh day of December 1944 in the English language. The texts of this Convention drawn up in the English, Arabic, French, Russian and Spanish languages are of equal authenticity. The texts shall be deposited in the archives of

the Government of the United States of America and certified copies shall be transmitted by that Government to the Governments of all the States which may sign or adhere to this Convention. This Convention shall be open for signature at Washington D C

- 2 SPECIFIES pursuant to the provisions of the said Article 94(a) of the said Convention one hundred and twenty-two as the number of Contracting States upon whose ratification the proposed amendment aforesaid shall come into force and
- 3 RESOLVES that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization draw up a Protocol in the English Arabic French Russian and Spanish languages each of which shall be of equal authenticity embodying the proposed amendment above mentioned and the matter hereinafter appearing

CONSEQUENTLY pursuant to the aforesaid action of the Assembly

This Protocol has been drawn up by the Secretary General of the Organization

The Protocol shall be open to ratification by any State which has ratified or adhered to the said Convention on International Civil Aviation

The instruments of ratification shall be deposited with the International Civil Aviation Organization

The Protocol shall come into force in respect of the States which have ratified it on the date on which the one hundred and twenty-second instrument of ratification is so deposited

The Secretary General shall immediately notify all Contracting States of the date of deposit of each ratification of the Protocol

The Secretary General shall immediately notify all States parties to the said Convention of the date on which the Protocol comes into force

With respect to any Contracting State ratifying the Protocol after the date aforesaid the Protocol shall come into force upon deposit of its instrument of ratification with the International Civil Aviation Organization

IN WITNESS WHEREOF the President of the aforesaid Thirty first Session of the Assembly and the Secretary General of the Organization being authorized thereto by the Assembly sign this Protocol

DONE at Montreal on the twenty ninth day of September of the year one thousand nine hundred and ninety five in a single document in the English Arabic French Russian and Spanish languages each of which shall be of equal authenticity This Protocol shall remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization and certified copies thereof shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to all States parties to the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944

Thorgeir Palsson
*President of the 31st Session
of the Assembly*

Philippe Rochat
Secretary General

ПРОТОКОЛ

што се однесува на измената и дополнувањето на
Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство

Потпишан во Монреал на 29 септември 1995 година

СОБРАНИЕТО НА МЕГУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО

НА негово триесетипрво Заседание одржанао во Монреал на 22
септември 1995 година,

ЗАБЕЛЕЖУВАЈКИ дека заедничка желба на договорните земји е да се донесе одредба со која Конвенцијата за меѓународно / цивилно воздухопловство, составена во Чикаго на 7-ми декември 1944 година, ќе постои и на автентичен арапски текст,

СМЕТАЈКИ дека е неопходно да се измени и дополни споменатата Конвенција заради горенаведената цел,

- 1 ЈА ОДОБРУВА согласно одредбите од член 94(а) од гореспоменатата Конвенција, следната предложена измена и дополнување на Конвенцијата

Да се замени постоечкиот текст на завршниот став на Конвенцијата со следното

'Составено во Чикаго на седмиот ден од декември 1944 година на англиски јазик. Текстовите на Конвенцијата составени на англиски, арапски, француски, руски и шпански јазик се подеднакво автентични. Овие текстови се депонираат во архивата на Владата на Соединетите Американски Држави, а таа Влада испраќа оверени примероци до владите на сите земји кои можат да ја потпишат или да се придржуваат кон оваа Конвенција. Оваа Конвенција е отворена за потпишување во Вашингтон Д Ц ' ,

- 2 УТВРДУВА, согласно одредбите на споменатиот член 94(а) од наведената Конвенција, дека стодваесет и два е бројот на договорните земји после чие ратификување горенаведената предложена измена и дополнување влегува во сила, и
- 3 ОДЛУЧУВА дека Генералниот секретар на Меѓународната организација за цивилно воздухопловство го составува Протоколот на англиски, арапски, француски, руски и шпански јазик и секој е со подеднаква автентичност во кој е вклучена и предложената измена и дополнување и она што следува понатака

СПРЕМА ТОА, согласно горенаведеното дејство на Собранието,

Овој Протокол е составен од страна на Генералниот секретар на Организацијата

Протоколот е отворен за ратификација од страна на која било земја која ја ратификувала или се придржува кон споменатата Конвенција за меѓународно цивилно воздухопловство

Инструментите за ратификација се депонираат кај Меѓународната организација за цивилно воздухопловство

Протоколот влегува во сила што се однесува на земјите кои го ратификуваат истиот на денот ќе се депонира кога стодваесет и вториот инструмент за ратификација

Генералниот секретар веднаш ги известува сите договорни земји за датумот на депонирање на секоја ратификација на Протоколот

Генералниот секретар веднаш ги известува сите земји страни на споменатата Конвенција за датумот на влегување во сила на Протоколот

Што се однесува до која било договорна земја која го ратифукува Протоколот по горенаведениот датум Протоколот влегува во сила по депонирањето на нејзиниот инструмент за ратификација кај Меѓународната организација за цивилно воздухопловство

КАКО ПОТВРДА на горе наведеното Претседателот на споменатото триесетипрво Заседание и Генералниот секретар на Организацијата овластени од страна на Заседанието, го потпишуваат овој Протокол

СОСТАВЕНО во Монреал на дваесидевети септември илјададеветстотини девеест и петта година, како единствен документ на англиски, арапски, француски, руски и шпански јазик, и секој е подеднакво автентичен Овој Протокол останува депониран во архивата на Меѓународната организација за цивилно воздухопловство а Генералниот секретар на Организацијата испраќа оврени примероци од истиот до сите земји страни на Конвенцијата и Меѓународно цивилно воздухопловство составено во Чикаго на седмиот ден од декември 1944 година

Торгенр Патсон
Претседател на 31-то Заседание
на Советот

Филип Роша
Генерален секретар

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија"

12

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ПРОТОКОЛОТ КОЈ СЕ ОДНЕСУВА НА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА МЕЃУНАРОДНОТО ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

Се прогласува Законот за ратификација на Протоколот кој се однесува на измена и дополнување на Конвенцијата за меѓународното цивилно воздухопловство, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 март 2000 година

Број 07-1226/1
23 март 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с р

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с р

ЗА К О Н

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ПРОТОКОЛОТ КОЈ СЕ ОДНЕСУВА НА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА МЕЃУНАРОДНОТО ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

Член 1

Се ратификува Протоколот кој се однесува на измена и дополнување на Конвенцијата за меѓународното цивилно воздухопловство, потпишан во Монреал на 29 септември 1995 година

Член 2

Протоколот во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик гласи.

CONVENTION

FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES FOR INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR

THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION

RECOGNIZING the significant contribution of the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air signed in Warsaw on 12 October 1929 hereinafter referred to as the "Warsaw Convention", and other related instruments to the harmonization of private international air law,

RECOGNIZING the need to modernize and consolidate the Warsaw Convention and related instruments,

RECOGNIZING the importance of ensuring protection of the interests of consumers in international carriage by air and the need for equitable compensation based on the principle of restitution,

REAFFIRMING the desirability of an orderly development of international air transport operations and the smooth flow of passengers, baggage and cargo in accordance with the principles and objectives of the Convention on International Civil Aviation, done at Chicago on 7 December 1944,

CONVINCED that collective State action for further harmonization and codification of certain rules governing international carriage by air through a new Convention is the most adequate means of achieving an equitable balance of interests,

HAVE AGREED AS FOLLOWS

Chapter I

General Provisions

Article 1 — Scope of Application

1 This Convention applies to all international carriage of persons baggage or cargo performed by aircraft for reward. It applies equally to gratuitous carriage by aircraft performed by an air transport undertaking

2 For the purposes of this Convention the expression *international carriage* means any carriage in which, according to the agreement between the parties, the place of departure and the place of destination, whether or not there be a break in the carriage or a transshipment, are situated either within the territories of two States Parties, or within the territory of a single State Party if there is an agreed stopping place within the territory of another State, even if that State is not a State Party. Carriage between two points within the territory of a single State Party without an agreed stopping place within the territory of another State is not international carriage for the purposes of this Convention

3 Carriage to be performed by several successive carriers is deemed, for the purposes of this Convention, to be one undivided carriage if it has been regarded by the parties as a single operation, whether it had been agreed upon under the form of a single contract or of a series of contracts, and it does not lose its international character merely because one contract or a series of contracts is to be performed entirely within the territory of the same State

4 This Convention applies also to carriage as set out in Chapter V, subject to the terms contained therein

Article 2 — Carriage Performed by State and Carriage of Postal Items

- 1 This Convention applies to carriage performed by the State or by legally constituted public bodies provided it falls within the conditions laid down in Article 1
- 2 In the carriage of postal items, the carrier shall be liable only to the relevant postal administration in accordance with the rules applicable to the relationship between the carriers and the postal administrations
- 3 Except as provided in paragraph 2 of this Article, the provisions of this Convention shall not apply to the carriage of postal items

Chapter II

Documentation and Duties of the Parties Relating to the Carriage of Passengers, Baggage and Cargo

Article 3 — Passengers and Baggage

- 1 In respect of carriage of passengers, an individual or collective document of carriage shall be delivered containing
 - (a) an indication of the places of departure and destination,
 - (b) if the places of departure and destination are within the territory of a single State Party, one or more agreed stopping places being within the territory of another State, an indication of at least one such stopping place
- 2 Any other means which preserves the information indicated in paragraph 1 may be substituted for the delivery of the document referred to in that paragraph. If any such other means is used, the carrier shall offer to deliver to the passenger a written statement of the information so preserved
- 3 The carrier shall deliver to the passenger a baggage identification tag for each piece of checked baggage
- 4 The passenger shall be given written notice to the effect that where this Convention is applicable it governs and may limit the liability of carriers in respect of death or injury and for destruction or loss of or damage to, baggage and for delay
- 5 Non-compliance with the provisions of the foregoing paragraphs shall not affect the existence or the validity of the contract of carriage, which shall nonetheless be subject to the rules of this Convention including those relating to limitation of liability

Article 4 — Cargo

- 1 In respect of the carriage of cargo, an air waybill shall be delivered
- 2 Any other means which preserves a record of the carriage to be performed may be substituted for the delivery of an air waybill. If such other means are used, the carrier shall, if so requested by the consignor, deliver to the consignor a cargo receipt permitting identification of the consignment and access to the information contained in the record preserved by such other means

Article 5 — Contents of Air Waybill or Cargo Receipt

The air waybill or the cargo receipt shall include

- (a) an indication of the places of departure and destination,
- (b) if the places of departure and destination are within the territory of a single State Party, one or more agreed stopping places being within the territory of another State, an indication of at least one such stopping place, and
- (c) an indication of the weight of the consignment

Article 6 — Document Relating to the Nature of the Cargo

The consignor may be required, if necessary to meet the formalities of customs, police and similar public authorities, to deliver a document indicating the nature of the cargo. This provision creates for the carrier no duty, obligation or liability resulting therefrom.

Article 7 — Description of Air Waybill

- 1 The air waybill shall be made out by the consignor in three original parts.
- 2 The first part shall be marked "for the carrier", it shall be signed by the consignor. The second part shall be marked "for the consignee", it shall be signed by the consignor and by the carrier. The third part shall be signed by the carrier who shall hand it to the consignee after the cargo has been accepted.
- 3 The signature of the carrier and that of the consignor may be printed or stamped.
- 4 If, at the request of the consignor, the carrier makes out the air waybill, the carrier shall be deemed, subject to proof to the contrary, to have done so on behalf of the consignor.

Article 8 — Documentation for Multiple Packages

When there is more than one package

- (a) the carrier of cargo has the right to require the consignor to make out separate air waybills,
- (b) the consignor has the right to require the carrier to deliver separate cargo receipts when the other means referred to in paragraph 2 of Article 4 are used.

Article 9 — Non-compliance with Documentary Requirements

Non-compliance with the provisions of Articles 4 to 8 shall not affect the existence or the validity of the contract of carriage, which shall, nonetheless, be subject to the rules of this Convention including those relating to limitation of liability.

Article 10 — Responsibility for Particulars of Documentation

- 1 The consignor is responsible for the correctness of the particulars and statements relating to the cargo inserted by it or on its behalf in the air waybill or furnished by it or on its behalf to the carrier for

insertion in the cargo receipt or for insertion in the record preserved by the other means referred to in paragraph 2 of Article 4. The foregoing shall also apply where the person acting on behalf of the consignor is also the agent of the carrier.

2 The consignor shall indemnify the carrier against all damage suffered by it, or by any other person to whom the carrier is liable, by reason of the irregularity, incorrectness or incompleteness of the particulars and statements furnished by the consignor or on its behalf.

3 Subject to the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, the carrier shall indemnify the consignor against all damage suffered by it, or by any other person to whom the consignor is liable, by reason of the irregularity, incorrectness or incompleteness of the particulars and statements inserted by the carrier or on its behalf in the cargo receipt or in the record preserved by the other means referred to in paragraph 2 of Article 4.

Article 11 — Evidentiary Value of Documentation

1 The air waybill or the cargo receipt is *prima facie* evidence of the conclusion of the contract, of the acceptance of the cargo and of the conditions of carriage mentioned therein.

2 Any statements in the air waybill or the cargo receipt relating to the weight, dimensions and packing of the cargo, as well as those relating to the number of packages, are *prima facie* evidence of the facts stated, those relating to the quantity, volume and condition of the cargo do not constitute evidence against the carrier except so far as they both have been, and are stated in the air waybill or the cargo receipt to have been, checked by it in the presence of the consignor, or relate to the apparent condition of the cargo.

Article 12 — Right of Disposition of Cargo

1 Subject to its liability to carry out all its obligations under the contract of carriage, the consignor has the right to dispose of the cargo by withdrawing it at the airport of departure or destination, or by stopping it in the course of the journey on any landing, or by calling for it to be delivered at the place of destination or in the course of the journey to a person other than the consignee originally designated, or by requiring it to be returned to the airport of departure. The consignor must not exercise this right of disposition in such a way as to prejudice the carrier or other consignors and must reimburse any expenses occasioned by the exercise of this right.

2 If it is impossible to carry out the instructions of the consignor, the carrier must so inform the consignor forthwith.

3 If the carrier carries out the instructions of the consignor for the disposition of the cargo without requiring the production of the part of the air waybill or the cargo receipt delivered to the latter, the carrier will be liable, without prejudice to its right of recovery from the consignor, for any damage which may be caused thereby to any person who is lawfully in possession of that part of the air waybill or the cargo receipt.

4 The right conferred on the consignor ceases at the moment when that of the consignee begins in accordance with Article 13. Nevertheless, if the consignee declines to accept the cargo, or cannot be communicated with, the consignor resumes its right of disposition.

Article 13 — Delivery of the Cargo

1 Except when the consignor has exercised its right under Article 12, the consignee is entitled, on arrival of the cargo at the place of destination, to require the carrier to deliver the cargo to it, on payment of the charges due and on complying with the conditions of carriage.

2 Unless it is otherwise agreed, it is the duty of the carrier to give notice to the consignee as soon as the cargo arrives

3 If the carrier admits the loss of the cargo, or if the cargo has not arrived at the expiration of seven days after the date on which it ought to have arrived, the consignee is entitled to enforce against the carrier the rights which flow from the contract of carriage

Article 14 — Enforcement of the Rights of Consignor and Consignee

The consignor and the consignee can respectively enforce all the rights given to them by Articles 12 and 13, each in its own name, whether it is acting in its own interest or in the interest of another provided that it carries out the obligations imposed by the contract of carriage

Article 15 — Relations of Consignor and Consignee or Mutual Relations of Third Parties

1 Articles 12, 13 and 14 do not affect either the relations of the consignor and the consignee with each other or the mutual relations of third parties whose rights are derived either from the consignor or from the consignee

2 The provisions of Articles 12, 13 and 14 can only be varied by express provision in the air waybill or the cargo receipt

Article 16 — Formalities of Customs, Police or Other Public Authorities

1 The consignor must furnish such information and such documents as are necessary to meet the formalities of customs police and any other public authorities before the cargo can be delivered to the consignee. The consignor is liable to the carrier for any damage occasioned by the absence, insufficiency or irregularity of any such information or documents unless the damage is due to the fault of the carrier its servants or agents

2 The carrier is under no obligation to enquire into the correctness or sufficiency of such information or documents

Chapter III

Liability of the Carrier and Extent of Compensation for Damage

Article 17 — Death and Injury of Passengers — Damage to Baggage

1 The carrier is liable for damage sustained in case of death or bodily injury of a passenger upon condition only that the accident which caused the death or injury took place on board the aircraft or in the course of any of the operations of embarking or disembarking

2 The carrier is liable for damage sustained in case of destruction or loss of or of damage to, checked baggage upon condition only that the event which caused the destruction, loss or damage took place on board the aircraft or during any period within which the checked baggage was in the charge of the carrier. However, the carrier is not liable if and to the extent that the damage resulted from the inherent defect, quality or vice of the baggage. In the case of unchecked baggage, including personal items, the carrier is liable if the damage resulted from its fault or that of its servants or agents

3 If the carrier admits the loss of the checked baggage or if the checked baggage has not arrived at the expiration of twenty one days after the date on which it ought to have arrived the passenger is entitled to enforce against the carrier the rights which flow from the contract of carriage

4 Unless otherwise specified in this Convention the term "baggage" means both checked baggage and unchecked baggage

Article 18 — Damage to Cargo

1 The carrier is liable for damage sustained in the event of the destruction or loss of, or damage to, cargo upon condition only that the event which caused the damage so sustained took place during the carriage by air

2 However the carrier is not liable if and to the extent it proves that the destruction, or loss of, or damage to the cargo resulted from one or more of the following

- (a) inherent defect quality or vice of that cargo
- (b) defective packing of that cargo performed by a person other than the carrier or its servants or agents,
- (c) an act of war or an armed conflict
- (d) an act of public authority carried out in connection with the entry, exit or transit of the cargo

3 The carriage by air within the meaning of paragraph 1 of this Article comprises the period during which the cargo is in the charge of the carrier

4 The period of the carriage by air does not extend to any carriage by land by sea or by inland waterway performed outside an airport If however, such carriage takes place in the performance of a contract for carriage by air, for the purpose of loading delivery or transshipment any damage is presumed, subject to proof to the contrary, to have been the result of an event which took place during the carriage by air If a carrier, without the consent of the consignor, substitutes carriage by another mode of transport for the whole or part of a carriage intended by the agreement between the parties to be carriage by air, such carriage by another mode of transport is deemed to be within the period of carriage by air

Article 19 — Delay

The carrier is liable for damage occasioned by delay in the carriage by air of passengers baggage or cargo Nevertheless the carrier shall not be liable for damage occasioned by delay if it proves that it and its servants and agents took all measures that could reasonably be required to avoid the damage or that it was impossible for it or them to take such measures

Article 20 — Exoneration

If the carrier proves that the damage was caused or contributed to by the negligence or other wrongful act or omission of the person claiming compensation or the person from whom he or she derives his or her rights the carrier shall be wholly or partly exonerated from its liability to the claimant to the extent that such negligence or wrongful act or omission caused or contributed to the damage When by reason of death or injury of a passenger compensation is claimed by a person other than the passenger, the

carrier shall likewise be wholly or partly exonerated from its liability to the extent that it proves that the damage was caused or contributed to by the negligence or other wrongful act or omission of that passenger. This Article applies to all the liability provisions in this Convention, including paragraph 1 of Article 21.

Article 21 — Compensation in Case of Death or Injury of Passengers

1 For damages arising under paragraph 1 of Article 17 not exceeding 100 000 Special Drawing Rights for each passenger, the carrier shall not be able to exclude or limit its liability.

2 The carrier shall not be liable for damages arising under paragraph 1 of Article 17 to the extent that they exceed for each passenger 100 000 Special Drawing Rights if the carrier proves that

- (a) such damage was not due to the negligence or other wrongful act or omission of the carrier or its servants or agents, or
- (b) such damage was solely due to the negligence or other wrongful act or omission of a third party.

Article 22 — Limits of Liability in Relation to Delay, Baggage and Cargo

1 In the case of damage caused by delay as specified in Article 19 in the carriage of persons, the liability of the carrier for each passenger is limited to 4 150 Special Drawing Rights.

2 In the carriage of baggage, the liability of the carrier in the case of destruction, loss, damage or delay is limited to 1 000 Special Drawing Rights for each passenger unless the passenger has made, at the time when the checked baggage was handed over to the carrier, a special declaration of interest in delivery at destination and has paid a supplementary sum if the case so requires. In that case the carrier will be liable to pay a sum not exceeding the declared sum unless it proves that the sum is greater than the passenger's actual interest in delivery at destination.

3 In the carriage of cargo, the liability of the carrier in the case of destruction, loss, damage or delay is limited to a sum of 17 Special Drawing Rights per kilogramme, unless the consignor has made, at the time when the package was handed over to the carrier, a special declaration of interest in delivery at destination and has paid a supplementary sum if the case so requires. In that case the carrier will be liable to pay a sum not exceeding the declared sum, unless it proves that the sum is greater than the consignor's actual interest in delivery at destination.

4 In the case of destruction, loss, damage or delay of part of the cargo, or of any object contained therein, the weight to be taken into consideration in determining the amount to which the carrier's liability is limited shall be only the total weight of the package or packages concerned. Nevertheless when the destruction, loss, damage or delay of a part of the cargo, or of an object contained therein affects the value of other packages covered by the same air waybill, or the same receipt or, if they were not issued, by the same record preserved by the other means referred to in paragraph 2 of Article 4, the total weight of such package or packages shall also be taken into consideration in determining the limit of liability.

5 The foregoing provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if it is proved that the damage resulted from an act or omission of the carrier, its servants or agents, done with intent to cause damage or recklessly and with knowledge that damage would probably result, provided that in the case of such act or omission of a servant or agent it is also proved that such servant or agent was acting within the scope of its employment.

6 The limits prescribed in Article 21 and in this Article shall not prevent the court from awarding, in accordance with its own law, in addition, the whole or part of the court costs and of the other expenses of the litigation incurred by the plaintiff including interest. The foregoing provision shall not apply if the amount of the damages awarded excluding court costs and other expenses of the litigation, does not exceed the sum which the carrier has offered in writing to the plaintiff within a period of six months from the date of the occurrence causing the damage, or before the commencement of the action, if that is later.

Article 23 — Conversion of Monetary Units

1 The sums mentioned in terms of Special Drawing Right in this Convention shall be deemed to refer to the Special Drawing Right as defined by the International Monetary Fund. Conversion of the sums into national currencies shall, in case of judicial proceedings, be made according to the value of such currencies in terms of the Special Drawing Right at the date of the judgement. The value of a national currency, in terms of the Special Drawing Right of a State Party which is a Member of the International Monetary Fund, shall be calculated in accordance with the method of valuation applied by the International Monetary Fund, in effect at the date of the judgement, for its operations and transactions. The value of a national currency, in terms of the Special Drawing Right, of a State Party which is not a Member of the International Monetary Fund shall be calculated in a manner determined by that State.

2 Nevertheless those States which are not Members of the International Monetary Fund and whose law does not permit the application of the provisions of paragraph 1 of this Article may, at the time of ratification or accession or at any time thereafter, declare that the limit of liability of the carrier prescribed in Article 21 is fixed at a sum of 1 500 000 monetary units per passenger in judicial proceedings in their territories, 62 500 monetary units per passenger with respect to paragraph 1 of Article 22, 15 000 monetary units per passenger with respect to paragraph 2 of Article 22, and 250 monetary units per kilogramme with respect to paragraph 3 of Article 22. This monetary unit corresponds to sixty-five and a half milligrammes of gold of millesimal fineness nine hundred. These sums may be converted into the national currency concerned in round figures. The conversion of these sums into national currency shall be made according to the law of the State concerned.

3 The calculation mentioned in the last sentence of paragraph 1 of this Article and the conversion method mentioned in paragraph 2 of this Article shall be made in such manner as to express in the national currency of the State Party as far as possible the same real value for the amounts in Articles 21 and 22 as would result from the application of the first three sentences of paragraph 1 of this Article. States Parties shall communicate to the depositary the manner of calculation pursuant to paragraph 1 of this Article, or the result of the conversion in paragraph 2 of this Article as the case may be, when depositing an instrument of ratification acceptance approval of or accession to this Convention and whenever there is a change in either.

Article 24 — Review of Limits

1 Without prejudice to the provisions of Article 25 of this Convention and subject to paragraph 2 below, the limits of liability prescribed in Articles 21, 22 and 23 shall be reviewed by the Depositary at five-year intervals, the first such review to take place at the end of the fifth year following the date of entry into force of this Convention or if the Convention does not enter into force within five years of the date it is first open for signature within the first year of its entry into force by reference to an inflation factor which corresponds to the accumulated rate of inflation since the previous revision or in the first instance since the date of entry into force of the Convention. The measure of the rate of inflation to be used in determining the inflation factor shall be the weighted average of the annual rates of increase or decrease in the Consumer Price Indices of the States whose currencies comprise the Special Drawing Right mentioned in paragraph 1 of Article 23.

2 If the review referred to in the preceding paragraph concludes that the inflation factor has exceeded 10 per cent, the Depositary shall notify States Parties of a revision of the limits of liability. Any such revision shall become effective six months after its notification to the States Parties. If within three months after its notification to the States Parties a majority of the States Parties register their disapproval, the revision shall not become effective and the Depositary shall refer the matter to a meeting of the States Parties. The Depositary shall immediately notify all States Parties of the coming into force of any revision.

3 Notwithstanding paragraph 1 of this Article, the procedure referred to in paragraph 2 of this Article shall be applied at any time provided that one-third of the States Parties express a desire to that effect and upon condition that the inflation factor referred to in paragraph 1 has exceeded 30 per cent since the previous revision or since the date of entry into force of this Convention if there has been no previous revision. Subsequent reviews using the procedure described in paragraph 1 of this Article will take place at five-year intervals starting at the end of the fifth year following the date of the reviews under the present paragraph.

Article 25 — Stipulation on Limits

A carrier may stipulate that the contract of carriage shall be subject to higher limits of liability than those provided for in this Convention or to no limits of liability whatsoever.

Article 26 — Invalidity of Contractual Provisions

Any provision tending to relieve the carrier of liability or to fix a lower limit than that which is laid down in this Convention shall be null and void, but the nullity of any such provision does not involve the nullity of the whole contract, which shall remain subject to the provisions of this Convention.

Article 27 — Freedom to Contract

Nothing contained in this Convention shall prevent the carrier from refusing to enter into any contract of carriage, from waiving any defences available under the Convention, or from laying down conditions which do not conflict with the provisions of this Convention.

Article 28 — Advance Payments

In the case of aircraft accidents resulting in death or injury of passengers, the carrier shall, if required by its national law, make advance payments without delay to a natural person or persons who are entitled to claim compensation in order to meet the immediate economic needs of such persons. Such advance payments shall not constitute a recognition of liability and may be offset against any amounts subsequently paid as damages by the carrier.

Article 29 — Basis of Claims

In the carriage of passengers, baggage and cargo, any action for damages, however founded, whether under this Convention or in contract or in tort or otherwise, can only be brought subject to the conditions and such limits of liability as are set out in this Convention without prejudice to the question as to who are the persons who have the right to bring suit and what are their respective rights. In any such action, punitive, exemplary or any other non-compensatory damages shall not be recoverable.

Article 30 — Servants, Agents — Aggregation of Claims

1 If an action is brought against a servant or agent of the carrier arising out of damage to which the Convention relates, such servant or agent, if they prove that they acted within the scope of their employment, shall be entitled to avail themselves of the conditions and limits of liability which the carrier itself is entitled to invoke under this Convention

2 The aggregate of the amounts recoverable from the carrier, its servants and agents, in that case, shall not exceed the said limits

3 Save in respect of the carriage of cargo, the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if it is proved that the damage resulted from an act or omission of the servant or agent done with intent to cause damage or recklessly and with knowledge that damage would probably result

Article 31 — Timely Notice of Complaints

1 Receipt by the person entitled to delivery of checked baggage or cargo without complaint is *prima facie* evidence that the same has been delivered in good condition and in accordance with the document of carriage or with the record preserved by the other means referred to in paragraph 2 of Article 3 and paragraph 2 of Article 4

2 In the case of damage, the person entitled to delivery must complain to the carrier forthwith after the discovery of the damage, and, at the latest, within seven days from the date of receipt in the case of checked baggage and fourteen days from the date of receipt in the case of cargo. In the case of delay, the complaint must be made at the latest within twenty-one days from the date on which the baggage or cargo have been placed at his or her disposal

3 Every complaint must be made in writing and given or dispatched within the times aforesaid

4 If no complaint is made within the times aforesaid, no action shall lie against the carrier, save in the case of fraud on its part

Article 32 — Death of Person Liable

In the case of the death of the person liable, an action for damages lies in accordance with the terms of this Convention against those legally representing his or her estate

Article 33 — Jurisdiction

1 An action for damages must be brought, at the option of the plaintiff, in the territory of one of the States Parties, either before the court of the domicile of the carrier or of its principal place of business or where it has a place of business through which the contract has been made or before the court at the place of destination

2. In respect of damage resulting from the death or injury of a passenger, an action may be brought before one of the courts mentioned in paragraph 1 of this Article, or in the territory of a State Party in which at the time of the accident the passenger has his or her principal and permanent residence and to or from which the carrier operates services for the carriage of passengers by air, either on its own aircraft or on another carrier's aircraft pursuant to a commercial agreement, and in which that carrier conducts its business of carriage of passengers by air from premises leased or owned by the carrier itself or by another carrier with which it has a commercial agreement

3 For the purposes of paragraph 2,

- (a) "commercial agreement" means an agreement, other than an agency agreement, made between carriers and relating to the provision of their joint services for carriage of passengers by air,
- (b) "principal and permanent residence" means the one fixed and permanent abode of the passenger at the time of the accident. The nationality of the passenger shall not be the determining factor in this regard

4 Questions of procedure shall be governed by the law of the court seized of the case

Article 34 — Arbitration

1 Subject to the provisions of this Article, the parties to the contract of carriage for cargo may stipulate that any dispute relating to the liability of the carrier under this Convention shall be settled by arbitration. Such agreement shall be in writing

2 The arbitration proceedings shall, at the option of the claimant, take place within one of the jurisdictions referred to in Article 33

3 The arbitrator or arbitration tribunal shall apply the provisions of this Convention

4 The provisions of paragraphs 2 and 3 of this Article shall be deemed to be part of every arbitration clause or agreement, and any term of such clause or agreement which is inconsistent therewith shall be null and void

Article 35 — Limitation of Actions

1 The right to damages shall be extinguished if an action is not brought within a period of two years, reckoned from the date of arrival at the destination, or from the date on which the aircraft ought to have arrived, or from the date on which the carriage stopped

2 The method of calculating that period shall be determined by the law of the court seized of the case.

Article 36 — Successive Carriage

1 In the case of carriage to be performed by various successive carriers and falling within the definition set out in paragraph 3 of Article 1, each carrier which accepts passengers, baggage or cargo is subject to the rules set out in this Convention and is deemed to be one of the parties to the contract of carriage in so far as the contract deals with that part of the carriage which is performed under its supervision

2 In the case of carriage of this nature, the passenger or any person entitled to compensation in respect of him or her can take action only against the carrier which performed the carriage during which the accident or the delay occurred, save in the case where, by express agreement, the first carrier has assumed liability for the whole journey

3 As regards baggage or cargo, the passenger or consignor will have a right of action against the first carrier, and the passenger or consignee who is entitled to delivery will have a right of action against the last carrier, and further, each may take action against the carrier which performed the carriage during which the destruction, loss, damage or delay took place. These carriers will be jointly and severally liable to the passenger or to the consignor or consignee

Article 37 — Right of Recourse against Third Parties

Nothing in this Convention shall prejudice the question whether a person liable for damage in accordance with its provisions has a right of recourse against any other person

Chapter IV**Combined Carriage****Article 38 — Combined Carriage**

1 In the case of combined carriage performed partly by air and partly by any other mode of carriage, the provisions of this Convention shall, subject to paragraph 4 of Article 18, apply only to the carriage by air, provided that the carriage by air falls within the terms of Article 1

2 Nothing in this Convention shall prevent the parties in the case of combined carriage from inserting in the document of air carriage conditions relating to other modes of carriage, provided that the provisions of this Convention are observed as regards the carriage by air

Chapter V**Carriage by Air Performed by a Person
other than the Contracting Carrier****Article 39 — Contracting Carrier — Actual Carrier**

The provisions of this Chapter apply when a person (hereinafter referred to as “the contracting carrier”) as a principal makes a contract of carriage governed by this Convention with a passenger or consignor or with a person acting on behalf of the passenger or consignor, and another person (hereinafter referred to as “the actual carrier”) performs, by virtue of authority from the contracting carrier, the whole or part of the carriage, but is not with respect to such part a successive carrier within the meaning of this Convention. Such authority shall be presumed in the absence of proof to the contrary

Article 40 — Respective Liability of Contracting and Actual Carriers

If an actual carrier performs the whole or part of carriage which, according to the contract referred to in Article 39, is governed by this Convention, both the contracting carrier and the actual carrier shall, except as otherwise provided in this Chapter, be subject to the rules of this Convention, the former for the whole of the carriage contemplated in the contract, the latter solely for the carriage which it performs

Article 41 — Mutual Liability

1 The acts and omissions of the actual carrier and of its servants and agents acting within the scope of their employment shall, in relation to the carriage performed by the actual carrier, be deemed to be also those of the contracting carrier

2 The acts and omissions of the contracting carrier and of its servants and agents acting within the scope of their employment shall, in relation to the carriage performed by the actual carrier, be deemed to be also those of the actual carrier. Nevertheless, no such act or omission shall subject the actual carrier to liability exceeding the amounts referred to in Articles 21, 22, 23 and 24. Any special agreement under which the contracting carrier assumes obligations not imposed by this Convention or any waiver of rights or defences conferred by this Convention or any special declaration of interest in delivery at destination contemplated in Article 22 shall not affect the actual carrier unless agreed to by it

Article 42 — Addressee of Complaints and Instructions

Any complaint to be made or instruction to be given under this Convention to the carrier shall have the same effect whether addressed to the contracting carrier or to the actual carrier. Nevertheless, instructions referred to in Article 12 shall only be effective if addressed to the contracting carrier.

Article 43 — Servants and Agents

In relation to the carriage performed by the actual carrier, any servant or agent of that carrier or of the contracting carrier shall, if they prove that they acted within the scope of their employment, be entitled to avail themselves of the conditions and limits of liability which are applicable under this Convention to the carrier whose servant or agent they are, unless it is proved that they acted in a manner that prevents the limits of liability from being invoked in accordance with this Convention.

Article 44 — Aggregation of Damages

In relation to the carriage performed by the actual carrier, the aggregate of the amounts recoverable from that carrier and the contracting carrier, and from their servants and agents acting within the scope of their employment, shall not exceed the highest amount which could be awarded against either the contracting carrier or the actual carrier under this Convention, but none of the persons mentioned shall be liable for a sum in excess of the limit applicable to that person.

Article 45 — Addressee of Claims

In relation to the carriage performed by the actual carrier, an action for damages may be brought, at the option of the plaintiff, against that carrier or the contracting carrier, or against both together or separately.

If the action is brought against only one of those carriers, that carrier shall have the right to require the other carrier to be joined in the proceedings, the procedure and effects being governed by the law of the court seised of the case.

Article 46 — Additional Jurisdiction

Any action for damages contemplated in Article 45 must be brought, at the option of the plaintiff, in the territory of one of the States Parties, either before a court in which an action may be brought against the contracting carrier, as provided in Article 33, or before the court having jurisdiction at the place where the actual carrier has its domicile or its principal place of business.

Article 47 — Invalidity of Contractual Provisions

Any contractual provision tending to relieve the contracting carrier or the actual carrier of liability under this Chapter or to fix a lower limit than that which is applicable according to this Chapter shall be null and void, but the nullity of any such provision does not involve the nullity of the whole contract, which shall remain subject to the provisions of this Chapter.

Article 48 — Mutual Relations of Contracting and Actual Carriers

Except as provided in Article 45, nothing in this Chapter shall affect the rights and obligations of the carriers between themselves, including any right of recourse or indemnification.

Chapter VI

Other Provisions

Article 49 — Mandatory Application

Any clause contained in the contract of carriage and all special agreements entered into before the damage occurred by which the parties purport to infringe the rules laid down by this Convention, whether by deciding the law to be applied, or by altering the rules as to jurisdiction, shall be null and void

Article 50 — Insurance

States Parties shall require their carriers to maintain adequate insurance covering their liability under this Convention. A carrier may be required by the State Party into which it operates to furnish evidence that it maintains adequate insurance covering its liability under this Convention

Article 51 — Carriage Performed in Extraordinary Circumstances

The provisions of Articles 3 to 5, 7 and 8 relating to the documentation of carriage shall not apply in the case of carriage performed in extraordinary circumstances outside the normal scope of a carrier's business

Article 52 — Definition of Days

The expression "days" when used in this Convention means calendar days, not working days

Chapter VII

Final Clauses

Article 53 — Signature, Ratification and Entry into Force

1 This Convention shall be open for signature in Montreal on 28 May 1999 by States participating in the International Conference on Air Law held at Montreal from 10 to 28 May 1999. After 28 May 1999, the Convention shall be open to all States for signature at the Headquarters of the International Civil Aviation Organization in Montreal until it enters into force in accordance with paragraph 6 of this Article

2 This Convention shall similarly be open for signature by Regional Economic Integration Organisations. For the purpose of this Convention, a 'Regional Economic Integration Organisation' means any organisation which is constituted by sovereign States of a given region which has competence in respect of certain matters governed by this Convention and has been duly authorized to sign and to ratify, accept, approve or accede to this Convention. A reference to a "State Party" or "States Parties" in this Convention otherwise than in paragraph 2 of Article 1, paragraph 1(b) of Article 3, paragraph (b) of Article 5, Articles 23, 33, 46 and paragraph (b) of Article 57, applies equally to a Regional Economic Integration Organisation. For the purpose of Article 24 the references to "a majority of the States Parties" and "one-third of the States Parties" shall not apply to a Regional Economic Integration Organisation

3 This Convention shall be subject to ratification by States and by Regional Economic Integration Organisations which have signed it

4 Any State or Regional Economic Integration Organisation which does not sign this Convention may accept, approve or accede to it at any time

5 Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the International Civil Aviation Organization, which is hereby designated the Depositary

6 This Convention shall enter into force on the sixtieth day following the date of deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Depositary between the States which have deposited such instrument. An instrument deposited by a Regional Economic Integration Organisation shall not be counted for the purpose of this paragraph

7 For other States and for other Regional Economic Integration Organisations, this Convention shall take effect sixty days following the date of deposit of the instrument of ratification, acceptance, approval or accession

8 The Depositary shall promptly notify all signatories and States Parties of

- (a) each signature of this Convention and date thereof,
- (b) each deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession and date thereof,
- (c) the date of entry into force of this Convention,
- (d) the date of the coming into force of any revision of the limits of liability established under this Convention,
- (e) any denunciation under Article 54

Article 54 — Denunciation

1 Any State Party may denounce this Convention by written notification to the Depositary

2 Denunciation shall take effect one hundred and eighty days following the date on which notification is received by the Depositary

Article 55 — Relationship with other Warsaw Convention Instruments

This Convention shall prevail over any rules which apply to international carriage by air

1 between States Parties to this Convention by virtue of those States commonly being Party to

- (a) the *Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air* Signed at Warsaw on 12 October 1929 (hereinafter called the Warsaw Convention),
- (b) the *Protocol to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Signed at Warsaw on 12 October 1929*, Done at The Hague on 28 September 1955 (hereinafter called The Hague Protocol),
- (c) the *Convention Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier* signed at Guadalajara on 18 September 1961 (hereinafter called the Guadalajara Convention),

- (d) the *Protocol to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Signed at Warsaw on 12 October 1929 as Amended by the Protocol Done at The Hague on 28 September 1955 Signed at Guatemala City on 8 March 1971* (hereinafter called the *Guatemala City Protocol*),
- (e) Additional Protocol Nos 1 to 3 and Montreal Protocol No 4 to amend the Warsaw Convention as amended by The Hague Protocol or the Warsaw Convention as amended by both The Hague Protocol and the Guatemala City Protocol Signed at Montreal on 25 September 1975 (hereinafter called the *Montreal Protocols*), or

2 within the territory of any single State Party to this Convention by virtue of that State being Party to one or more of the instruments referred to in sub-paragraphs (a) to (e) above

Article 56 — States with more than one System of Law

1 If a State has two or more territorial units in which different systems of law are applicable in relation to matters dealt with in this Convention, it may at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession declare that this Convention shall extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify this declaration by submitting another declaration at any time

2 Any such declaration shall be notified to the Depositary and shall state expressly the territorial units to which the Convention applies

3 In relation to a State Party which has made such a declaration

- (a) references in Article 23 to “national currency” shall be construed as referring to the currency of the relevant territorial unit of that State, and
- (b) the reference in Article 28 to “national law” shall be construed as referring to the law of the relevant territorial unit of that State

Article 57 — Reservations

No reservation may be made to this Convention except that a State Party may at any time declare by a notification addressed to the Depositary that this Convention shall not apply to

- (a) international carriage by air performed and operated directly by that State Party for non-commercial purposes in respect to its functions and duties as a sovereign State, and/or
- (b) the carriage of persons, cargo and baggage for its military authorities on aircraft registered in or leased by that State Party, the whole capacity of which has been reserved by or on behalf of such authorities

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorized, have signed this Convention

DONE at Montreal on the 28th day of May of the year one thousand nine hundred and ninety-nine in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic This Convention shall remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be transmitted by the Depositary to all States Parties to this Convention, as well as to all States Parties to the Warsaw Convention, The Hague Protocol, the Guadalajara Convention, the Guatemala City Protocol, and the Montreal Protocols

КОНВЕНЦИЈА

ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА НЕКОИ ПРАВИЛА ЗА МЕГУНАРОДНИОТ ПРЕВОЗ ПО ВОЗДУШЕН ПАТ

ЗЕМЈИТЕ СТРАНИ НА ОВАА КОНВЕНЦИЈА

ПРИЗНАВАЈКИ го важниот придонес на Конвенцијата за изедначување на некои правила кои се однесуваат на меѓународниот превоз по воздушен пат, потпишана во Варшава на 12 октомври 1929 година, во понатамошниот текст "Варшавска конвенција" и на други придружни инструменти за усогласување на меѓународното приватно воздухопловно ораво,

ПРИЗНАВАЈКИ ја потребата за осовременување и пречистување на Варшавската конвенција и придружните инструменти,

ПРИЗНАВАЈКИ ја важноста да се обезбеди заштита на интересите на корисниците во меѓународниот превоз по воздушен пат и на потребата за праведна компензација врз основа на принципот на обештетување,

ПОВТОРНО ПОТВРДУВАЈКИ ја потребата за уреден развој на вршењето на меѓународниот воздушен сообраќај и рамномерниот протек на патници, багаж и стока согласно принципите и целите на Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство, составена во Чикаго на 7 декември 1944 година,

УВЕРЕНИ дека заедничко дејство на земјата заради понатамошно усогласување и кодификација на одредени правила со кои, преку оваа Конвенција, се регулира меѓународниот превоз по воздушен пат, претставува најсоодветно средство за постигнување на праведна рамнотежа на интересите,

СЕ СОГЛАСИЈА ЗА СЛЕДНОВО

ГЛАВА I

Општи Одредби

Член 1 - Обем на примената

- 1 Оваа Конвенција се применува за секој меѓународен превоз на патници, багаж и стока кој се врши со воздухоплови за надоместок. Таа подеднакво се применува и на бесплатен превоз со воздухоплов кој го врши претпријатието за авиопревоз.
- 2 За целите на оваа Конвенција, под поимот *меѓународен превоз* се подразбира каков било превоз со кој, согласно договорот помеѓу страните, местото на ~~заклучување~~ и одредистето, без разлика дали има или не прекин

во превозот или претовар, се наоѓаат или на териториите на две Земји Страни, или на територијата на една Земја Страна, ако постои договорено место за запирање на територијата на друга земја, дури и ако таа земја не е Земја Страна. Превоз помеѓу две места на територијата на една Земја Страна без договорено место за запирање на територијата на друга земја не претставува меѓународен превоз за целите на оваа Конвенција.

- 3 Превоз кој треба да го извршат неколку сукцесивни превозници се смета, за целите на оваа Конвенција, како целосен превоз ако Страните го сметаат како единечна операција, било да е договорено во форма на поединечен договор или на серија договори и не го губи својот меѓународен карактер само затоа што еден договор или серија договори треба целосно да се реализираат на територијата на истата земја.
- 4 Оваа Конвенција се применува исто така и за превоз наведен во Глава V согласно условите кои се содржат во истата.

Член 2 - Превоз кој го врши земја и превоз на поштенски пратки

- 1 Оваа Конвенција се применува за превоз кој го врши земјата или легатно конституирани јавни органи, под услов тој да се вбројува меѓу условите предвидени во член 1.
- 2 Во превозот на поштенски пратки, превозникот одговара само пред релевантната поштенска управа, согласно правилата кои се применуваат за односите помеѓу превозниците и поштенските управи.
- 3 Освен предвиденото во став 2 од овој член одредбите на оваа Конвенција нема да се применуваат за превоз на поштенски пратки.

ГЛАВА II

Документација и обврски на Страните
кои се однесуваат на превоз на патници, багаж и стока

Член 3 - Патници и багаж

- 1 Што се однесува на превозот на патници се издава поединечен или колективен документ за превоз, кој содржи
 - (а) податок за местата на поаѓањето и одредиштето
 - (б) ако местата на поаѓањето и одредиштето се на територијата на една Земја Страна, а договорени се едно или повеќе места за запирање на територијата на друга земја, податок барем за едно такво место за запирање
- 2 Секој друг документ кој го содржи податокот наведен во став 1 може да го замени издавањето на документот наведен во тој став. Ако се користи

каков бил друг ваков документ, превозникот му нуди на патникот да му издаде писмена изјава за податокот кој се содржи во ваков друг документ

- 3 Превозникот му издава на патникот налепница за идентификација на секое парче од регистрираниот багаж
- 4 На патникот му се дава писмено известување за тоа каде оваа Конвенција е применлива и со која се регулира и може да се ограничи одговорноста на превозниците во врска со смрт или телесна повреда и уништување или губење, оштетување на багаж и за доцнење
- 5 Непридржувањето кон одредбите од горните ставови не влијае врз постоењето или важноста на договорот за превоз, кој, сепак, подлежи на правилата на оваа Конвенција, вклучувајќи ги и оние кои се однесуваат на ограничувањето на одговорноста

Член 4 - Стока

- 1 Што се однесува на превозот на стока се издава воздушен товарен лист
- 2 Кој било друг документ кој содржи запис за превозот што треба да се изврши, може да го замени издавањето на воздушен товарен лист. Ако се користи каков било друг ваков документ превозникот ако тоа го бара испраќачот, му доставува на испраќачот потврда за прием на стока, со која се овозможува идентификација на пратката и пристап до податоците содржани во записот на ваков друг документ

Член 5 - Содржина на воздушниот товарен лист или на потврдата за прием на стока

Воздушниот товарен лист или потврдата за прием на стока, содржат

- (а) податок за местата на поаѓање и одредиштата,
- (б) а ако местата на поаѓање и одредиштата се на територијата на една Земја Страна, со едно или повеќе договорени места за запирање на територијата на друга земја, податок барем за едно вакво место, и
- (ц) податок за тежината на пратката

Член 6 - Документ во врска со природата на стоката

Од испраќачот на стоката може да се бара, доколку е потребно да се исполнат формалностите на царинските, полициските и слични јавни органи, да издаде документ во кој се наведува природата на стоката. Оваа одредба не создава за превозникот должност, обврска или одговорност како резултат на истата

Член 7 - Опис на воздушен товарен лист

- 1 Воздушниот товарен го подготвува испраќачот на стоката во три оригинала

- 2 Првиот дел се обележува "за превозникот", истиот го потпишува испраќачот на стоката. Вториот се обележува "за примачот", истиот го потпишуваат испраќачот и превозникот. Третиот дел го потпишува превозникот кој истиот го предава на испраќачот по преземањето на стоката.
- 3 Потписот на превозникот и оној на испраќачот може да е отпечатен или втиснат.
- 4 Ако, по барање на испраќачот, превозникот издаде воздушен товарен лист, се смета дека превозникот, доколку нема доказ за спротивното, истото го направил во име на испраќачот.

Член 8 - Документација за повеќе пакети

Кога има повеќе од еден пакет

- (а) превозникот на стоката има право да бара од испраќачот да подготви оделни воздушни товарни листови,
- (б) испраќачот има право да бара од превозникот да издаде посебни потврди за прием на стока, кога се користат други документи наведени во член 4 став 2.

Член 9 - Непридржување кон барањата за документација

Непридржување кон одредбите од членовите од 4 до 8 не влијае врз постоењето или важењето на договорот за превоз, кој, и покрај тоа, подложи на правилата на оваа Конвенција, вклучувајќи ги и оние кои се однесуваат на ограничувањето на одговорноста.

Член 10 - Одговорност за податоците во документацијата

- 1 Испраќачот одговора за точноста на податоците и изјавите кои се однесуваат на стоката, кои самиот ги внесува или кои се внесени во негово име во воздушниот товарен лист или кои тој ги доставува или кои во негово име се доставени до превозникот за да се внесат во потврдата за прием на стока или записот кој се содржи во други документи неведени во став 2 од член 4. Горенаведеното, исто така, се применува во случај кога лицето кое работи во име на испраќачот е исто така и агент на превозникот.
- 2 Испраќачот го обештетува превозникот за сите штети кои ги претрпел од него, или од кое било друго лице пред кое превозникот е одговорен, заради неправилност, неточност или нецелосност на податоците и изјавите кои ги дава испраќачот или кои се даваат во негово име.
- 3 Согласно одредбите од ставовите 1 и 2 од овој член, превозникот го обештетува испраќачот за сите штети кои ги претрпел од него или од кое било друго лице пред кое испраќачот е одговорен, заради неправилност, неточност или нецелосност на податоците и изјавите кои ги внесува превозникот или кои во негово име се внесуваат во потврдата за прием на стока или во записот кој се содржи во други документи наведени во член 4 став 2.

Член 11 - Доказна вредност на документацијата

- 1 Воздушниот товарен лист или потврдата за прием на стока претставува *prima facie* доказ за склучувањето на договорот, за приемот на стоката и за условите на превозот кои се наведени во истите
- 2 Кои било изјави од воздушниот товарен лист или од потврдата за прием на стока кои се однесуваат на тежината, димензиите и пакувањето на стоката, како и оние во врска со бројот на пакетите, претставуваат *prima facie* доказ за наведените, оние кои се однесуваат на количеството, обемот и состојбата не претставуваат доказ против превозникот, освен доколку истите биле, и се тврди во воздушниот товарен лист или во потврдата за прием на стока дека се, проверени од страна на превозникот во присуство на испраќачот, или се однесуваат на очигледната состојба на стоката

Член 12 - Право на располагање со стока

- 1 Согласно неговата одговорност за извршување на сите свои обврски наведени во договорот за превоз, испраќачот има право да располага со стоката со тоа што ја повлекува истата од аеродромот на поаѓање или одредештето, или ја запира во текот на патувањето при кое било слетување, или да побара истата да се испорача во одредештето или во текот на патувањето да се испорача на лице кое не е првично определениот примач, или да бара истата да се врати на аеродромот на поаѓање. Испраќачот не смее да го користи оваа право на располагање на начин со кој се дискриминира превозникот или други испраќачи и мора да ги надомести сите трошоци кои настанале со користењето на ова право
- 2 Ако превозникот не е во можност да ги изврши упатствата на испраќачот, тој мора за ова претходно да го извести испраќачот
- 3 Ако превозникот ги извршува упатствата на испраќачот за располагање со стоката без да се бара изготвување на дел од воздушниот товарен лист или без доставување на потврдата за прием на стока на испраќачот, превозникот е одговорен, без повреда на неговото право на надоместок од испраќачот за каква било штета која тој ја предизвикал со ова на кое било лице кое законски го поседува тој дел од воздушниот товарен лист или од потврдата за прием на стока
- 4 Правото кое му е дадено на испраќачот престанува во моментот кога почнува правото на примачот, согласно член 13. Сепак, ако примачот одбие да ја прими стоката или ако не е достапен, испраќачот повторно го презема неговото право на располагање

Член 13 - Испорака на стоката

- 1 Освен кога испраќачот го искористил своето право согласно член 12, примачот, по пристигање на стоката на одредештето, има право да бара од превозникот да му ја достави стоката по плаќањето на таксите и по исполнување на условите за превоз

- 2 Освен ако поинаку не е договорено, должност на превозникот е да го извести примачот штом ќе пристигне стоката
- 3 Ако превозникот признава загуба на стоката, или ако стоката не пристигнала по истекот на седум дена од денот на којшто требала да пристигне, примачот има право да бара од превозникот исполнување на правата кои произлегуваат од договорот за превоз

Член 14 - Спроведување на правата на испраќачот и примачот

Испраќачот и примачот можат поединечно да бараат спроведување на сите права кои им се дадени со членовите 12 и 13, секој во свое име, било да делуваат во свој интерес или во интерес на друг, под услов дека тој ги извршува обврските кои се наметнати со договорот за превоз

Член 15 - Односи на испраќачот и примачот или меѓусебни односи на трети лица

- 1 Членовите 12, 13 и 14 не влијаат ниту врз меѓусебните односи на испраќачот и примачот, ниту врз меѓусебните односи на трети лица чии права произлегуваат од испраќачот или од примачот
- 2 Од одредбите од членовите 12, 13 и 14 може да се отстапи само со експлицитна одредба наведена во воздушниот товарен лист или во потврдата за прием на стока

Член 16 - Формалности на царината, полицијата и други јавни органи

- 1 Испраќачот мора да достави такви податоци и документи кои се неопходни да се исполнат формалностите на царината, полицијата и на другите јавни органи, пред да се испорача стоката на примачот. Испраќачот одговора пред превозникот за секоја штета која настанала заради отсуство, нецелосност или неправилност на тие податоци или документи, освен ако штетата не настанала поради грешка на превозникот, неговите службеници или агенти
- 2 Превозникот нема обврска да ја проверува точноста или потполноста на тие податоци или документи

ГЛАВА III

Одговорност на превозникот и степенот за
надомесување на штета

Член 17 - Смрт или телесна повреда на патници - Оштетување на багаж

- 1 Превозникот е одговорен за штета во случај на смрт или телесна повреда на патник само под услов дека несреќата која предизвикала смрт или телесната повреда настанала во воздухопловот или во текот на операциите на влегување или излегување од воздухоплов

- 2 Превозникот е одговорен за штета во случај на уништување, губење, или оштетување на регистриран багаж, само под услов дека настанот кој предизвикал уништување, губење или оштетување се случил во воздухопловот или за време на кој било период во кој регистрираниот багаж бил во надлежност на превозникот. Но, превозникот не е одговорен ако и до степен кога оштетувањето настанало како резултат на вградена грешка, заради квалитетот или неисправност на багажот. Во случајот на нерегистриран багаж, вклучувајќи ги и личните предмети, превозникот е одговорен ако штетата настанала како резултат на негова грешка или на неговите службеници или агенти.
- 3 Ако превозникот го признае губењето на регистриран багаж, или ако регистрираниот багаж не пристигнал по истекот на дваесет и еден ден од денот на којшто требал да стигне, патникот има право од превозникот да ги бара правата кои произлегуваат од договорот за превоз.
- 4 Освен ако поинаку не е утврдено во оваа Конвенција, под поимот "багаж" се подразбира и регистриран и нерегистриран багаж.

Член 18 - Оштетување на стока

- 1 Превозникот е одговорен за штета во случај на уништување, губење или оштетување на стока, само под услов дека настанот кој предизвикал штета се случил за време на превозот по воздушен пат.
- 2 Меѓутоа, превозникот не е одговорен ако и до степен до кој тој докаже дека уништувањето, губењето или оштетувањето на стоката настанало како резултат на една или повеќе од наведените причини:
 - (а) вграден дефект, квалитет или неисправност на стоката,
 - (б) несоодветно пакување на стоката направено од лице кое не е превозникот ниту негоов службеник односно агент,
 - (ц) војна или вооружен конфликт,
 - (д) дејство на јавен орган извршено во врска со влезот, излезот или транзитот на стоката.
- 3 Превоз по воздушен пат во рамките на значењето од став 1 од овој член го опфаќа периодот во којшто стоката е во надлежност на превозникот.
- 4 Времето на превозот по воздушен пат не се однесува на кој и да било превоз по сувоземни, морски или внатрешно водени патишта, кој се врши надвор од аеродром. Меѓутоа, ако ваквиот превоз се врши во спроведувањето на договор за превоз по воздушен пат, поради товарење, испорака или претовар, секое оштетување се смета, што е предмет на доказ за спротивното, дека е резултат на настан кој се случил за време на превозот по воздушен пат. Ако превозник, без согласност од испраќачот, го замени превозот со друг вид на транспорт, за целиот превоз или дел од

превозот кој согласно договорот помеѓу страните се предвидува да се врши по воздушен-пат, овој превоз што се врши со друг вид на транспорт се смета дека е извршен во периодот на превозот по воздушен пат

Член 19 - Доцнење

Превозникот е одговорен за штета настаната поради доцнење на превозот на патници, багаж или стока по воздушен пат. Но, превозникот не е одговорен за штета настаната поради доцнење, ако докаже дека тој, неговите службеници и агенти ги презеле сите мерки кои реално се бараат за да се избегне штетата или дека било невозможно тој или тие да преземат такви мерки

Член 20 - Ослободување

Ако превозникот докаже дека штетата настанала поради, или дека за нејзиното настанување придонела, немарност или друго незаконско дејствие или пропуст на лицето кое бара обештетување, или лицето од коешто таа или тој ги влече своите права превозникот во целост или делумно се ослободува од одговорност кон барателот до степен до кој оваа немарност или незаконско дејствие или пропуст предизвикале штета или придонеле за истата. Во случај на смрт или телесна повреда на патник, обештетувањето го бара друго лице, кое не е патникот, превозникот исто така се ослободува, во целост или делумно, од одговорност до оној степен до кој тој докаже дека штетата настанала поради или за неа придонеле немарноста или грешката или пропустот на тој патник. Овој член се применува на сите одредби за одговорност наведени во оваа Конвенција, вклучувајќи го член 21 став 1

Член 21 - Обештетување во случај на смрт или телесна повреда на патници

- 1 За штетите наведени во член 17 став 1 кои не надминуваат 100 000 специјални права на влечење за секој патник, превозникот не може да ја исклучи или ограничи својата одговорност
- 2 Превозникот не е одговорен за штети наведени во член 17 став 1 до степен до кој тие ги надминале за секој патник 100 000 специјални права на влечење, ако превозникот докаже дека
 - (а) таа штета не настанала поради немарност, незаконско дејство или пропуст на превозникот, неговите службеници или агенти, или
 - (б) таа штета настанала само како резултат на немарност, незаконско дејство или пропуст на трето лице

Член 22 - Ограничувања на одговорноста која се однесува на доцнење, багаж и стока

- 1 Во случај на штета која настанала поради доцнење како што е утврдено во член 19 на превозот на патници, одговорноста на превозникот за секој патник се ограничува на 4 150 специјални права на влечење'

- 2 При превозот на багаж, одговорноста на превозникот во случај на уништување, губење, оштетување или доцнење, се ограничува на 1 000 специјални права на влечење за секој патник, освен ако патникот, во време кога регистрираниот багаж бил предаден на превозникот, не направил специјална изјава за барање на испорака на одредиштето и не платил дополнителен износ, ако случајот тоа го бара. Во ваков случај, превозникот е одговорен да плати износ кој не го надминува го класифицираниот износ, освен ако тој не докаже дека износот е поголем од оној наведен во изјавата на патникот за испорака на одредиште.
- 3 При превозот на стока, одговорноста на превозникот во случај на уништување, губење, оштетување или доцнење се ограничува на износ од 17 специјални права на влечење по килограм, освен ако испраќачот не направил, при предавањето на пакетот на превозникот, специјална изјава за барање испорака на одредиште и не платил дополнителен износ, доколку тоа случајот го бара. Во тој случај, превозникот е должен да плати износ кој не го надминува декларираниот, освен ако не докаже дека износот е поголем од оној наведен во изјавата на испраќачот за испорака на одредиште.
- 4 Во случај на уништување, губење, оштетување или доцнење на дел од стоката, или на кој било предмет кој се содржи во неа, тежината што треба да се зема предвид при утврдувањето на износот до кој се ограничува одговорноста на превозникот претставува само вкупната тежина на односниот пакет или пакети. Меѓутоа, кога уништувањето, губењето, оштетувањето или доцнењето на дел од стоката, или на предмет кој се содржи во неа, влијае врз вредноста на другите пакети кои се опфатени со истиот воздушен товарен лист, или со истата потврда, или ако тие не биле издадени, тогаш со истиот запис кој се содржи во други документи наведени во член 4 став 2, вкупната тежина на ваквиот пакет или пакети се зема исто така предвид при утврдувањето на ограничувањето на одговорност.
- 5 Претходните одредби од ставовите 1 и 2 од овој член не се применуваат ако се докаже дека штетата е резултат на дејство или пропуст на превозникот, неговите службеници или агенти, направени со намера да се предизвика штета или невнимателност со знаење дека веројатно ќе дојде до штета, под услов, во случај на вакво дејство или пропуст на службеник или агент, да се докаже исто така дека тој службеник или агент работеле во рамките на своите службени овластувања.
- 6 Ограничувањата пропишани во член 21 и во овој член нема да го спречат судот, согласно сопствениот законот, и покрај тоа, да донесе одлука за севкупните или дел од судските трошоци и другите парнични трошоци на тужителот вклучувајќи ја и каматата. Горенаведената одредба не се применува ако износот на одлуката за оштетувањата, со исклучок на судските и другите парнични трошоци, не го надминува износот кој превозникот по писмен пат му го понудил на тужителот во рок од шест месеци од денот на настанувањето на штетата, или пред започнување на процесот, ако истиот е подоцна.

Член 23 - Конверзија на парични единици

- 1 Износите споменати во однос на специјално право на влечење во оваа Конвенција се смета дека се однесуваат на специјалното право на влечење утврдено од страна на Меѓународниот монетарен фонд. Конверзијата на износите во национални валути, во случај на судски постапки, се прави согласно вредноста на тие валути во однос на специјалното право на влечење на датумот на пресудата. Вредноста на националната валута, во однос на специјалното право на влечење на Земја Страна која е членка на Меѓународниот монетарен фонд, се пресметува согласно методата за проценка која се применува од страна на Меѓународниот монетарен фонд, и која е важечка на денот на пресудата, за нејзините банкарски работи и трансакции. Вредноста на една национална валута во однос на специјалното право на влечење на Земја Страна која не е членка на Меѓународниот монетарен фонд, се пресметува на начин утврден од страна на таа земја.
- 2 Меѓутоа, оние земји кои не се членки на Меѓународниот монетарен фонд и чијшто закони не дозволуваат примена на одредбите од став 1 на овој член, во времето на ратификација или пристапување или во кое било време потоа, можат да се изјаснат дека ограничувањето на одговорноста на превозникот пропишана во член 21 се утврдува на износ од 1 500 000 парични единици по патник во судска постапка на нивните територии, 62 500 парични единици по патник согласно член 22 став 1, 15 000 парични единици по патник согласно член 22 став 2, и 250 парични единици по килограм согласно член 22 став 3. Оваа парична единица одговара на шеесет и петипол милиграми злато со илјадита чистота на злато од девет стотини. Овие износи можат да се претворат во односната национална валута во заокружени цифри. Конверзијата на овие износи во национална валута се прави согласно законот на односната земја.
- 3 Пресметката спомената во последната реченица од став 1 на овој член и методата за конверзија од став 2 на овој член, се прават на начин со кој се изразува во националната валута на Земјата Страна, онолку колку што е можно, истата реална вредност на износите од членовите 21 и 22 како што би се појавила со примената на првите три реченици од став 1 на овој член. Земјите Страни го доставуваат до депозитарот начинот на пресметување согласно став 1 на овој член, или резултатот од конверзијата од став 2 на овој член, во зависност од случајот, при депонирањето на инструмент за ратификација, прифаќање, одобрување или пристапување на оваа Конвенција и секогаш кога има промена во било кое од нив.

Член 24 - Ревизија на ограничувањата

- 1 Без штета по одредбите од член 25 на оваа Конвенција и што претставува предмет на став 2 подолу, ограничувањата на одговорноста пропишани во членовите 21, 22 и 23 се ревидираат од страна на депозитарот во интервал од пет години, при што првата ваква ревизија се врши на крајот од петтата година по денот на влегувањето во сила на оваа Конвенција, или ако Конвенцијата не влезе во сила во рок од пет години од денот кога таа се

отвора за потпишување, во рок од првата година од нејзиното влегување во сила, со тоа што се зема предвид факторот на инфлација кој одговара на акумулираната стапка на инфлација од претходната ревизија или во првиот случај од денот на влегувањето во сила на Конвенцијата. Проценката на стапката на инфлација која треба да се користи при утврдувањето на факторот на инфлација претставува измерениот просек на годишните стапки на зголемување или намалување на индексите на цените на производите за широка потрошувачка на земјите чиишто валути го сочинуваат специјалното право на влечење споменато во член 23 став 1

- 2 Ако со ревизијата наведена во претходниот став се утврди дека факторот на инфлација е повисок од 10 насто, депозитарот ги известува Земјите Страни за ревизија на ограничувањата на одговорноста. Секоја ваква ревизија влегува во сила шест месеци по известување на Земјите страни за истата. Ако во рок од три месеци по известувањето на Земјите Страни за истата, поголем дел од Земјите Страни пријават нивно неодобрување, ревизијата нема да влезе во сила, а депозитарот го изложува предметот на состанок на Земјите Страни. Депозитарот веднаш ги известува сите Земји Страни за влегувањето во сила на која било ревизија.
- 3 Без оглед на наведеното во став 1 на овој член, постапката наведена во став 2 на овој член, се применува во секое време, под услов една третина од Земјите Страни да изразат желба за тоа и под услов дека факторот на инфлација споменат во став 1 надминал 30 проценти од претходната ревизија или од денот на влегување во сила на оваа Конвенција, ако немало претходна ревизија. Последователни ревизии со користење на постапката опишана во став 1 на овој член се вршат во интервал од пет години, почнувајќи од крајот на петтата година по денот на ревизиите наведени во овој став.

Член 25 - Договорна одредба за ограничувањата

Превозник може да договори дека договорот за превоз подлежи на повисоки ограничувања на одговорноста од оние кои се предвидени во оваа Конвенција или на никакви ограничувања на одговорноста од каков било вид.

Член 26 - Неважност на договорните одредби

Секоја одредба која има за цел да го ослободи превозникот од одговорност или да утврди пониска граница од онаа која наведена во Конвенцијата, е ништовна и неважечка, но ништовноста на која било ваква одредба не вклучува и ништовност на целиот договор кој и понатаму подлежи на одредбите на оваа Конвенција.

Член 27 - Слобода за склучување на договори

Со ништо што е содржано во оваа Конвенција не се спречува превозникот да одбие да склучи каков било договор за превоз, да се откаже од какви било заштити кои што стојат на располагање согласно Конвенцијата, или да постави услови кои не се во спротивност со одредбите на оваа Конвенција.

Член 28 - Аванси

Во случај на авионски несреќи кои резултираат со смрт или телесни повреди на патници, превозникот, ако тоа се бара согласно неговиот национален закон, веднаш исплаќа аванси на физичко лице или лица кои имаат право да бараат обештетување, со цел да се исполнат првичните економски потреби на овие лица. Ваквите авансни плаќања не претставуваат признавање на одговорноста и истите можат да се пребијат од кои било износи кои превозникот последователно ги плаќа како обештетувања.

Член 29 - Основа за побарувања

При превозот на патници, багаж и стока, која било тужба за надоместување на штета, врз која било основа, согласно оваа Конвенција или договор или недозволено дејствие или на друг начин, може да се поднесе зависно од условите и оние ограничувања на одговорноста кои се утврдени во оваа Конвенција, без штета по прашањето кои се лицата кои имаат право да поднесат тужба и кои се нивните права. Во секоја ваква постапка, казнени, примерни или кои било други ненадоместиви оштети не се надоместуваат.

Член 30 - Службеници, агенти - вкупен збир на побарувања

1. Ако се покрене тужба против службеник или агент на превозникот за надоместување на штета на којашто се однесува Конвенцијата, тој службеник или агент, ако докажат дека постапувале во рамките на своите службени овластувања, имаат право да ги користат условите и ограничувањата на одговорноста на кои и самиот превозник има право да се повика согласно оваа Конвенција.
2. Вкупниот збир на износите кои треба да се наплати од страна на превозникот, неговите службеници и агенти, во тој случај, нема да ги надмине наведените ограничувања.
3. Но, што се однесува на превозот на стоки, одредбите наведени во ставовите 1 и 2 на овој член нема да се применуваат ако се докаже дека штетата настанала како резултат на дејство или пропуст на службеникот или агентот, направени со намера да се предизвика штета или невнимание со знаење дека веројатно ќе се предизвика штета.

Член 31 - Благовремено поднесување на приговори

1. Приемот од страна на лицето кое има право на испорака на испорака на регистриран багаж или стока без приговор претставува *prima facie* доказ дека истото е испорачано во добра состојба и согласно документот за превоз или записот кој се содржи во други документи што е наведено во член 3 став 2 и член 4 став 2.
2. Во случај на штета, лицето кое има право на испорака мора да поднесе приговор до превозникот веднаш по откривањето на штетата и најдоцна во рок од седум дена од денот на приемот, кога се работи за регистриран

багаж и четиринаесет дена од денот на приемот кога се работи за стока. Во случај на доцнење, приговорот мора да се поднесе најдоцна во рок од дваесет и еден ден од денот на кој багажот или стоката му/и биле ставени на располагање.

- 3 Секој приговор мора да се поднесе во писмена форма и да се предаде или испрати во гореспоменатите рокови.
- 4 Ако во гореспоменатите рокови не се поднесе приговор, не се поднесува тужба против превозникот, освен во случајот кога се работи за измама од негова страна.

Член 32 - Смрт на одговорно лице

Во случај на смрт на одговорно лице, се дозволува да се поднесе тужба за надоместување на штета согласно условите на оваа Конвенција против оние кои правно го застапуваат неговиот или нејзиниот имот.

Член 33 - Судска надлежност

- 1 Тужба за надоместување на штета мора да се поднесе, по избор на тужителот, на територијата на една од Земјите Страни, било до домицилниот суд на превозникот или во местото каде што се наоѓа неговото деловно седиште, или онаму каде има деловна канцеларија преку која бил направен договорот или до судот во местото на одредиштето.
- 2 Што се однесува до штета која настанала како последица на смрт или телесна повреда на патник, тужба за надоместување на штета може да се поднесе до еден од судовите споменати во став 1 на овој член, или на територијата на Земја Страна во којашто во времето на несреќата патникот има главен и постојан престој до/од кое превозникот врши превоз на патници по воздушен пат, било со сопствен воздухоплов или со воздухоплов на друг превозник, согласно комерцијален договор, и во кое превозникот ја врши својата дејност за превоз на патници по воздушен пат во простории кои се изнајмени од или се во сопственост на самиот превозник или на друг превозник со кој тој склучил комерцијален договор.
- 3 За целите на став 2,
 - (а) под поимот "комерцијален договор" се подразбира договор, поинаков од агенциски договор, склучен помеѓу превозници и се однесува на обезбедување на нивните заеднички услуги за превоз на патници по воздушен пат.
 - (б) под поимот "главен и постојан престој" се подразбира фиксираниот и постојан престој на патникот во времето на несреќата. Државјанството на патникот не претставува определувачки фактор што се однесува до ова.
- 4 Прашањата на постапката се регулираат со законот на судот кој е надлежен за случајот.

Член 34 - Арбитража

- 1 Согласно одредбите на овој член, страните на договорот за превоз на стока можат да ќе договорот кој било спор во врска со одговорноста на превозникот согласно оваа Конвенција да се решава со арбитража. Ваквиот договор се прави во писмена форма.
- 2 Арбитражната постапка, по избор на тужителот, се води во еден од надлежните судови наведени во член 33.
- 3 Арбитерот или арбитражниот суд ги применува одредбите на оваа Конвенција.
- 4 Одредбите од став 2 и 3 од овој член се сметаат дека претставуваат дел од секоја арбитражна клаузула или спогодба и секој услов од ваква клаузула кој не е во согласност со истите е ништовен и неважечки.

Член 35 - Ограничување на постапките

- 1 Правото за надоместување на штета застарува ако во рок од две години не се поднесе тужба, сметано од денот на пристигнување на одредиштето, или од денот на кој воздухопловот требал да пристигне, или од денот на кој превозот запрел.
- 2 Начинот на пресметување на периодот се утврдува со законот на судот кој е надлежен за случајот.

Член 36 - Сукцесивен превоз

- 1 Во случај кога превозот треба да го извршат различни сукцесивни превозници и кога тој превоз е опфатен со дефиницијата наведена во член 1 став 3, секој превозник кој прифаќа патници, багаж или стока, подлежи на правилата утврдени во оваа Конвенција и се смета дека е една од страните на договорот за превоз до степен до кој договорот се однесува на оној дел од превозот кој се врши под негов надзор.
- 2 Во случај на ваков превоз, патникот или кое било лице кое има право на надоместок што се однесува до него/неа може да поднесе тужба само против превозникот кој го вршел превозот за време на кој се случила несреќата или доцнењето, освен во случај кога, со експресен договор, првиот превозник ја презема одговорноста за севкупното патување.
- 3 Што се односува на багаж и стока, патникот или испраќачот имаат право да поднесат тужба против првиот превозник, а патникот или примачот кој е овластен да ја прими стоката имаат право да поднесат тужба против последниот превозник и, исто така, секој може да поднесе тужба против превозникот кој го вршел превозот за кое време дошло до уништување, губење, оштетување или доцнење. Овие превозници се солидарно одговорни пред патникот, испраќачот или примачот на стоката.

Член 37 - Право да се бара надплата од трети лица

Со ништо од оваа Конвенција не се прејудиира прашањето дали едно лице кое е обврзано за надоместување на штета согласно нејзините одредби има право да бара надплата од кое било друго лице.

ГЛАВА IV

Комбиниран превоз

Член 38 - Комбиниран превоз

- 1 Во случај на комбиниран превоз кој делумно се врши по воздушен пат, а делумно со кој било друг вид на превоз, одредбите на оваа Конвенција, согласно член 18 став 4, се применуваат само за превоз по воздушен пат, под услов дека превозот по воздушен пат е опфатен во условите на член 1
- 2 Со ништо од оваа Конвенција не се спречуваат страните во случај на комбиниран превоз да внесат во документот за превоз по воздушен пат услови кои се однесуваат на другите видови на превоз, под услов дека тие се придржуваат кон одредбите од оваа Конвенција во врска со превозот по воздушен пат

ГЛАВА V

Превоз по воздушен пат кој го врши лице
кое не е договорениот превозник

Член 39 - Договорен превозник - Вистински превозник

Одредбите на оваа Глава се применуваат кога лице (во понатамошниот текст "договорниот превозник"), како главен склучува договор за превоз кој се регулира со оваа Конвенција, со патник или испраќач или со лице кое работи во корист на патникот или испраќачот, и друго лице (во понатамошниот текст "вистински превозник"), врз основа на овластување од договорниот превозник, го врши севкупниот или дел од превозот, но во однос на ваквиот дел не претставува sukcesивен превозник во рамките на значењето од оваа Конвенција. Ова овластување се претпоставува дека е вистинито во отсуство на доказ за спротивното

Член 40 - Поединечна одговорност на договорниот и вистинскиот превозник

Ако вистински превозник го врши севкупниот или дел од превозот кој согласно договорот наведен во член 39 се уредува со оваа Конвенција, и договорниот превозник и вистинскиот превозник, освен ако поинаку не е предвидено во оваа Глава, подлежат на правилата на оваа Конвенција, и тоа првиот за севкупниот превоз кој е опфатен во договорот, а вториот само за превозот кој тој го врши

Член 41 - Заедничка одговорност

- 1 Дејствијата и пропустите на вистинскиот превозник и на неговите службеници и агенти кои работат во рамките на своите службени овластувања, во врска со превозот кој го врши вистинскиот превозник, се смета дека се исто така за дејствија и грешки на договорниот превозник
- 2 Дејствијата и пропустите на договорниот превозник и на неговите службеници и агенти кои работат во рамките на своите службени овластувања, во врска со превозот кој го врши вистинскиот превозник, исто така се смета дека се дејствија и грешки на вистинскиот превозник. Сепак, ниедно вакво дејствие или пропуст не го обврзуваат вистинскиот превозник на одговорност што ги надминува износите утврдени во членовите 21, 22, 23 и 24. Каков бил посебен договор според кој договорниот превозник ги

презема обврските кои не се наметнати со оваа Конвенција или кое било откажување, од права или заштита дадени со оваа Конвенција односно која било посебна изјава за интерес за испорака на одредиште наведена во член 22, нема да влијаат врз вистинскиот превозник, освен ако самиот не се согласил на тоа.

Член 42 - Упатување на тужби и упатства

Секоја тужба која треба да се достави или упатство кое треба да се даде согласно оваа Конвенција до превозникот го имаат истиот ефект без разлика дали се упатени до договорниот превозник или до вистинскиот превозник. Но, упатствата наведени во член 12 се важечки само ако се упатени до договорниот превозник.

Член 43 - Службеници и агенти

Што се однесува до превозот извршен од страна на вистинскиот превозник, секој службеник или агент на тој превозник или на договорниот превозник, ако тие докажат дека работеле во рамките на своите службени должности, имаат право да се користат со условите и ограничувањата на одговорноста кои се применуваат согласно оваа Конвенција на превозникот чиишто службеник или агент се, освен ако не се докаже дека работеле на начин кој спречува повикување на ограничувањата на одговорноста согласно оваа Конвенција.

Член 44 - Вкупен збир на обештетувања

Што се однесува до превозот извршен од страна на вистинскиот превозник, вкупниот збир на износите кои треба да ги надомести тој превозник и договорниот превозник, нема да биде поголем од највисокиот износ кој може да се пресуди какв против договорниот превозник така и против вистинскиот, согласно оваа Конвенција, но ниедно од споменатите лица не одговара за износ кој го надминува ограничувањето применливо за тоа лице.

Член 45 - Упатување на тужби

Што се однесува до превозот извршен од страна на вистинскиот превозник, може да се поднесе тужба за надоместување на штета, по избор на тужителот, против тој превозник или договорниот превозник, или против обајцата заедно или посебно.

Ако тужбата се поднесува само против едниот од превозниците, тој превозник има право да бара од другиот превозник да се придружи во постапката, при што постапката и пресудите се уредуваат со законот на судот надлежен за случајот.

Член 46 - Дополнителна судска надлежност

Која било тужба за надоместување на штета наведено во член 45 мора да се поднесе, по избор на тужителот, на територијата на една од Земјите Страни, било до суд до кој може да се поднесе тужба против договорниот превозник, како е предвидено во член 33, било до судот кој има судска надлежност во местото кадешто е сместено домицилното или главното деловно седиште на вистинскиот превозник.

Член 47 - Неважност на договорните одредби

Која било договорна одредба која има за цел да го ослободи договорниот или вистинскиот превозник од одговорноста од оваа Глава или да

одреди пониско ограничување од она што се применува согласно оваа Глава, се смета за ништовна и неважечка, но ништовноста на која било ваква одредба не вклучува ништовност на целиот договор, кој останува предмет на одредбите од оваа Глава

Член 48 - Взаемни односи на договорниот и вистинскиот превозник

Со исклучок на предвиденото во член 45, ништо од оваа Глава не влијае врз меѓусебните права и обврски на превозниците, вклучувајќи го и правото на надоместување или обештетување

ГЛАВА VI

Други одредби

Член 49 - Задолжителна примена

Секоја клаузула содржана во договорот за превоз и сите посебни договори влезени во сила пред да се случи штетата со кои страните планираат да ги прекршат правилата од оваа Конвенција било преку одлука кој закон треба да се применува или преку измена на правилата за судска надлежност, се сметаат за ништовни и неважечки

Член 50 - Осигурување

Земјите Страни бараат од нивните превозници да обезбедат соодветно осигурување кое ја покрива нивната одговорност согласно оваа Конвенција. Земјата Страна во која превозник работи може да бара од него да достави доказ дека тој има соодветно осигурување кое ја покрива неговата одговорност согласно оваа Конвенција

Член 51 - Превоз извршен во вонредни околности

Одредбите од членовите 3 до 5, 7 и 8 кои се однесуваат на документацијата за превоз не смеат да се применуваат во случај на превоз извршен во вонредни околности кои се вон нормалниот обем на дејноста на превозникот

Член 52 - Дефинирање на денови

Под поимот "денови" кога се користи во оваа Конвенција, се подразбираат календарски денови, а не работни

ГЛАВА VII

Завршни одредби

Член 53 - Потпишување, ратификација и влегување во сила

- 1 Оваа Конвенција е отворена за потпишување во Монреал на 28 мај 1999 година, од страна на земјите учеснички на Меѓународната конференција за воздухопловно право, одржана од 10 до 28 мај 1999 година. По 28 мај 1999 година, Конвенцијата за сите земји е отворена за потпишување во седиштето на Меѓународната организација за цивилно воздухопловство во Монреал, се до нејзиното влегување во сила согласно став 6 од овој член
- 2 Оваа Конвенција на сличен начин е отворена за потпишување од страна на Организациите за регионална економска интеграција. За целите на оваа Конвенција, под поимот "Организација за регионална економска интеграција" се подразбира која било организација која е конституирана од суверени земји на даден регион, кој се надлежни за одредени прашања

уредени во оваа Конвенција и која е уредно овластена да ја потпише, ратификува, одобри или пристапи кон оваа Конвенција Референцата "Земја Страна" или "Земји Страни" во оваа Конвенција, на поинаков начин отколку во член 1 став 2, член 3 став 1(а), член 5 став (б), членови 23, 33, 46 и член 57 став (б), се однесува подеднакво и на Организација за регионална економска интеграција За целите на член 24, поимите "поготем дел на Земјите Страни" и "една-третина од Земјите Страни" не се однесуваат на Организација за регионална економска интеграција

- 3 Оваа Конвенција подлежи на ратификација од страна на земји и на Организации за регионална економска интеграција кои ја потпишале истата
- 4 Која било земја или Организација за регионална економска интеграција која не ја потпишува оваа Конвенција, може истата да ја прифати, одобри или да и пристапи во секое време
- 5 Инструментите за ратификација, прифаќање, одобрување или пристапување се депонираат кај Меѓународната организација за цивилно воздухопловство, која со оваа Конвенција е определена како депозитар
- 6 Оваа Конвенција влегува во сила за земјите кои депонирале ваков инструмент на шеесеттиот ден од денот на депонирање кај депозитарот на триесеттиот инструмент за ратификација, прифаќање, одобрување или пристапување Инструмент кој е депониран од страна на Организација за регионална економска интеграција не се брои за целите на овој став
- 7 За други земји и други Организации за регионална економска интеграција, оваа Конвенција влегува во сила шеесет дена од денот на депонирање на инструментот за ратификација, прифаќање, одобрување или пристапување
- 8 Депозитарот веднаш ги известува сите-потписници и Земји Страни за
 - (а) секое потпишување на оваа Конвенција и датумот на истото,
 - (б) секое депонирање на инструмент за ратификација, прифаќање, одобрување или пристапување и датумот на истиот,
 - (ц) денот на влегување во сила на оваа Конвенција,
 - (д) денот на влегување во сила на секоја ревизија на ограничувањата на одговорноста утврдени согласно оваа Конвенција,
 - (е) секое откажување согласно член 54

Член 54 - Откажување

- 1 Секоја Земја Страна може да се откаже од оваа Конвенција со писмено известување до депозитарот
- 2 Откажувањето влегува во сила на сто и осумдесеттиот ден од денот кога депозитарот го примил известувањето

Член 55 - Однос со други инструменти на Варшавската Конвенција

Оваа Конвенција преовладува над сите правила кои се применуваат на меѓународниот превоз по воздушен пат

- 1 помеѓу Земји Страни на оваа Конвенција врз основа на оние земји кои што се вообичаено Страни на
 - (а) Конвенцијата за изедначување на некои правила во врска со меѓународниот превоз по воздушен пат, потпишана во Варшава на 12 октомври 1929 година, (во понатамошниот текст Варшавска Конвенција),
 - (б) Протоколот за измена и дојолнување на Конвенцијата за изедначување на некои правила во врска со меѓународниот превоз по воздушен пат, потпишана на 12 октомври 1929 година, а составен во Хаг на 28 септември 1955 година, (во понатамошниот текст Хашки Протокол),
 - (в) Конвенцијата, Дојолнување на Варшавската Конвенција за изедначување на некои правила во врска со меѓународниот превоз по воздушен пат кој го врши лице кое не е договорниот превозник, потпишана во Гвадалахара на 18 септември 1961 година, (во понатамошниот текст Гвадалахарска конвенција),
 - (д) Протоколот за измена и дојолнување на Конвенцијата за изедначување на некои правила во врска со меѓународниот превоз по воздушен пат, потпишана во Варшава на 12 октомври 1929 година, со измените на Протоколот составен во Хаг на 28 септември 1955 година, потпишан во Гватемала Сити на 8 март 1971 година, (во понатамошниот текст Гватемалски протокол),
 - (е) Дополнителен Протокол бр 1 до 3 и Монреалски протокол бр 4 со кој се изменува и допоолнува Варшавската Конвенција, изменета и дополнета со Хашкиот протокол или Варшавската конвенција, изменета и дополнета со Хашкиот протокол и Гватемалскиот протокол, потпишани во Монреал на 25 септември 1975 година, (во понатамошниот текст Монреалски протоколи), или
- 2 на територијата на една Земја Страна на оваа Конвенција врз основа на тоа дека таа земја е страна на еден или повеќе инструменти наведени во горните подставови од (а) до (е)

Член 56 - Земји со повеќе правни системи

- 1 Ако една земја има две или повеќе територијални единици во кои се применуваат различни правни системи во врска со прашања опфатени со оваа Конвенција, таа може во време на потпишување, ратификација, прифаќање, одобрување или пристапување да изјави дека оваа Конвенција се проширува на сите нејзини територијални единици или само на една или повеќе од нив и може да ја измени оваа изјава со поднесување на друга изјава во секое време
- 2 За секоја ваква изјава се известува депозитарот и во нејзината експлицитна форма се наведуваат територијалните единици на кои се применува Конвенцијата

3 Што се однесува на Земја Страна, која дала ваква изјава

- (а) под поимот наведен во член 23 - "националната валута" се подразбира дека се однесува на валутата на односната територијална единица на таа земја, и
- (б) под поимот наведен во член 28 - "домашен закон" се подразбира дека истиот се однесува на законот на односната територијална единица на таа земја

Член 57 - Резерви

На оваа Конвенција не може да се ставаат резерви, освен дека Земја Страна може, во секое време, да изјави со известување до депозитарот дека оваа Конвенција нема да се применува на

- (а) меѓународен превоз по воздушен пат кој се врши директно од страна на таа Земја Страна за некомерцијални цели, а во врска со нејзините функции и обврски како суверена земја, и/или
- (б) превозот на лица, стока и багаж за потреби на нејзините воени органи, кој се врши со воздухоплови кои се регистрирани во, или закупени од, таа Земја Страна и чии севкупен капацитет бил резервиран од или во име на тие органи

КАКО ПОТВРДА НА ГОРЕНАВЕДЕНОТО, долупотпишаните ополномоштени уредно овластени ја потпишаа оваа Конвенција

Составено во Монреал на 28от ден од месец мај во годината една илјада девет стотини деведесет и деветта, на англиски, арапски, кинески, француски, руски и шпански јазик и сите текстови се подеднакво автентични Оваа Конвенција останува депонирана во архивата на Меѓународната организација за цивилно воздухопловство, а нејзините заверени копии депозитарот ги испраќа до сите Земји Страни на оваа Конвенција, како и до сите Земји Страни на Варшавската конвенција, Хашкиот протокол, Гвадалахарска конвенција, Гватемалскиот протокол и Монреалските протоколи

Член 3

Согласно со членот 57 (б) од Конвенцијата за изедначување на некои правила за меѓународниот превоз по воздушен пат, Република Македонија става резерва која гласи

"Република Македонија нема да ја применува Конвенцијата за изедначување на некои правила за меѓународниот превоз по воздушен пат, во случаите кога превозот на лица, стока и багаж, кој се извршува за потребите на нејзините воени органи, се врши со воздухоплови кои се регистрирани во, или закупени од таа земја членка и чиј севкупен капацитет бил резервиран од или во име на тие органи "

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија"

Издавач ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА со целосна одговорност
– Скопје бул Партизански одреди“ бр 29

Директор и одговорен уредник Марија Лењохин

Телефони 129-036, 117-460 Телефакс 112-267. Пошт фах 51.

Жиро сметка 40100-603-12498 ЕДБ – 4030987108771 Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје
Печат НИП „Нова Македонија“ – АД – Скопје